

Службен весник

(на Република Македонија)

Број 169

5 декември 2013, четврток

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4095. Уредба за Методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица за 2014 година.....	3	4099. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на технолошко индустриска развојна зона КО Винаца општина Винаца.....	19
4096. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за мрежата на здравствени установи.....	3	4100. Одлука за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на општина Пехчево....	19
4097. Уредба за изменување на Уредбата за посебните услови, начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, роковите на важење на лекарските уверенија и посебните услови што треба да ги исполнуваат здравствените установи и овластен лекар - поединец за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал.....	14	4101. Одлука за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на општина Пехчево....	19
4098. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Стење општина Ресен...	19	4102. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје.....	20
		4103. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Општа болница – Кичево.....	20
		4104. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Герантолошки завод „13 – ти Ноември“ – Скопје.....	20

	Стр.		Стр.
4105. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Здравствена станица – Липково	21	4120. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија.....	66
4106. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавна здравствена установа Здравствен дом - Струмица.....	21	4121. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести - Скопје.....	66
4107. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Здравствен дом – Скопје.....	21	4122. Одлука за дополнување на Одлуката за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 2013/2014 година	66
4108. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна здравствена установа Општа болница - Дебар	22	4123. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за труд и социјална политика.....	67
4109. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука	22	4124. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за промена на личното име	67
4110. Одлука за пренесување во сопственост на недвижни ствари на општина Битола.....	24	4125. Решение од Министерство за правда.	71
4111. Одлука за престанување на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи.....	24	4126. Правилник за начинот на доделување на студентските стипендии за странски државјани кои се од интерес за Република Македонија	71
4112. Одлука за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Службата на Собранието на Република Македонија	24	4127. Правилник за видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии на студенти кои студираат во странство	72
4113. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење недвижни ствари на Националната установа Библиотека „Григор Прличев“-Охрид	24	4128. Правилник за видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии на студентите кои студираат во Република Македонија	72
4114. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Филолошки факултет Блаже Конески во Скопје	25	4129. Правилник за критериумите, методите и постапките за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух	75
4115. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за образование и наука	31	4130. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	88
4116. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за труд и социјална политика.....	38	4131. Решение за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови	88
4117. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Градско.....	45	4132. Правилник за изменување на Правилникот за премејер на недвижности.....	88
4118. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна научна установа Институт за национална историја-Скопје.....	52	4133. Одлука за влегување во сила на Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	88
4119. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавна научна установа Институт за духовно културно наследство на Албанците - Скопје.....	59	4134. Правилник за распределба на авторските надоместоци	91
		Огласен дел.....	1-92

4095.

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“, бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009 и 47/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА ЗА 2014 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериуми за распределба на блок дотациите од Буџетот на Република Македонија за 2014 година за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица, по општини кои ги исполниле условите за пристап до блок дотациите за финансирање на пренесените надлежности.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2014 година во Раздел 15001 – Министерство за труд и социјална политика, Потпрограма А2 – Пренесување на надлежности на ЕЛС, ќе се врши финансирање за дејноста социјална заштита - домови за стари лица.

Член 3

Распределбата на блок дотации се врши според следните критериуми:

- основна сума по корисник за сместување во општински јавни установи за стари лица согласно состојбата на корисникот, подвижен или неподвижен и партиципацијата на корисникот во услугата, со вкalkулирани трошоци за греење за 2 (два) месеца повеќе од останатите општински јавни установи за стари лица каде што периодот на греење значително е подолг од периодот на греење во останатите општини;
- бројот на сместени лица (корисници на социјална услуга) во општински јавни установи за стари лица;
- број на вработени во општински јавни установи за стари лица.

Член 4

Распределбата на блок дотации се врши според следната формула:

$$BD \text{ i социјална заштита} = OS \text{ i} \times \text{Коефициент i}$$

$$OS \text{ i} = T \times Bg \text{ i}$$

BD i социјална заштита – претставува блок дотација за сместување на стари лица во општинските јавни установи за стари лица, по општина;

OS i – претставува основна сума по корисник годишно за сместување на стари лица во општинските јавни установи за стари лица, по општина;

T – претставува трошок (цена) по корисник годишно за сместување на стари лица во општинските јавни установи за стари лица, по општина. Трошокот (цената) по корисник е утврдена во зависност од состојбата на корисникот (подвижен или неподвижен корисник) и партиципација на корисникот во трошоците на услугата.

Bg i – претставува фактички број на социјални корисници во општинските јавни установи за стари лица, по општина;

Коефициент i – претставува коефициент според бројот на вработени во општинските јавни установи за стари лица, по општина.

Член 5

Средствата за блок дотации за јавните установи за социјална заштита - домови за стари лица, се насочуваат во општините каде што е седиштето на установата, од Буџетот на Република Македонија преку Министерството за труд и социјална политика, месечно или во динамика договорена со Министерството за финансии.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година.

Бр. 41-8514/1
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4096.

Врз основа на член 17 став (3) и (4) од Законот за здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/2012, 145/2012 и 87/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

**УРЕДБА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ**

Член 1

Во Уредбата за мрежата на здравствени установи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/12) во член 2 став 1 по алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:

„- 1 тим по педијатрија составен од 1 избран лекар - специјалист по педијатрија и 1 медицинска сестра на 1.500 деца до 14 години;“.

Член 2

Во член 4 во ставовите 2, 3 и 4 зборот „концесија“ се заменува со зборот „лиценца“.

Член 3

Табелите број 1, 2 и 3 се заменуваат со четири нови Табели број 1, 1-а, 2 и 3, кои се дадени во прилог и се составен дел на оваа уредба.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8687/1
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

59

Табела број 1. Мрежа на тимови во дејноста општа медицина на ниво на примарна здравствена заштита

Ред. Бр.	Статистички регион		Општина/Град	Актуелен број	Максимален број	Население вкупно
1	2	3	4	5	6	7
1		ПЕЛАГОНИСКИ	Битола	71	94	93.585
2		ПЕЛАГОНИСКИ	Могила	4	7	6.542
3		ПЕЛАГОНИСКИ	Новаци	3	3	3.386
4		ПЕЛАГОНИСКИ	Демир Хисар	8	9	8.826
5		ПЕЛАГОНИСКИ	Крушево	5	10	9.589
6		ПЕЛАГОНИСКИ	Прилеп	64	76	76.389
7		ПЕЛАГОНИСКИ	Долнени	5	14	13.743
8		ПЕЛАГОНИСКИ	Кривогаштани	4	6	5.862
9		ПЕЛАГОНИСКИ	Ресен	10	16	16.215
I	ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН			174	235	234.137
1		ВАРДАРСКИ	Велес	43	55	55.064
2		ВАРДАРСКИ	Градско	2	4	3.632
3		ВАРДАРСКИ	Чашка	4	8	7.690
4		ВАРДАРСКИ	Кавадарци	33	39	39.011
5		ВАРДАРСКИ	Росоман	1	4	4.140
6		ВАРДАРСКИ	Неготино	14	19	19.417
7		ВАРДАРСКИ	Демир Капија	2	4	4.152
II	ВАРДАРСКИ РЕГИОН			99	133	133.106
1		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Кратово	6	10	9.848
2		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Крива Паланка	12	20	20.431
3		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Ранковце	2	4	3.873
4		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Куманово	86	107	107.365
5		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Липково	11	29	29.156
6		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Старо Нагоричане	2	4	4.372
III	СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН			119	174	175.045
1		ЈУГОЗАПАДЕН	Дебар	8	20	20.217
2		ЈУГОЗАПАДЕН	Центар Жупа	1	7	6.886
3		ЈУГОЗАПАДЕН	Кичево	31	57	56.734
4		ЈУГОЗАПАДЕН	Македонски Брод	6	7	6.609
5		ЈУГОЗАПАДЕН	Пласница	0	5	4.762
6		ЈУГОЗАПАДЕН	Охрид	36	55	54.759
7		ЈУГОЗАПАДЕН	Дебарца	2	5	4.730
8		ЈУГОЗАПАДЕН	Струга	34	64	64.453
9		ЈУГОЗАПАДЕН	Вевчани	2	2	2.499

IV	ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН			121	222	221.649
1		СКОПСКИ	Аеродром	56	98	98.382
2		СКОПСКИ	Бутел	14	36	36.154
3		СКОПСКИ	Гази Баба	49	76	75.701
4		СКОПСКИ	Ѓорче Петров	40	42	41.786
5		СКОПСКИ	Карпош	50	60	60.321
6		СКОПСКИ	Кисела Вода	42	57	57.236
7		СКОПСКИ	Сарај	16	38	38.448
8		СКОПСКИ	Центар	77	45	45.362
9		СКОПСКИ	Чаир	48	65	64.773
10		СКОПСКИ	Шуто Оризари	14	21	20.800
11		СКОПСКИ	Арачиново	1	13	12.661
12		СКОПСКИ	Студеничани	13	19	19.319
13		СКОПСКИ	Петровец	9	9	8.679
14		СКОПСКИ	Илинден	12	17	16.534
15		СКОПСКИ	Зелениково	2	5	4.554
16		СКОПСКИ	Сопиште	4	10	9.522
17		СКОПСКИ	Чучер Сандево	5	9	9.486
V	СКОПСКИ РЕГИОН			452	620	619.718
1		ЈУГОИСТОЧЕН	Валандово	5	12	11.936
2		ЈУГОИСТОЧЕН	Гевгелија	12	23	22.951
3		ЈУГОИСТОЧЕН	Богданци	4	8	8.499
4		ЈУГОИСТОЧЕН	Дојран	3	3	3.338
5		ЈУГОИСТОЧЕН	Радовиш	15	29	28.695
6		ЈУГОИСТОЧЕН	Конче	0	4	3.565
7		ЈУГОИСТОЧЕН	Струмица	46	56	56.103
8		ЈУГОИСТОЧЕН	Босилово	5	14	14.129
9		ЈУГОИСТОЧЕН	Василево	5	13	12.572
10		ЈУГОИСТОЧЕН	Ново Село	7	11	11.070
VI	ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН			102	173	172.858
1		ПОЛОШКИ	Гостивар	48	83	82.554
2		ПОЛОШКИ	Врапчиште	10	27	26.798
3		ПОЛОШКИ	Маврово и Ростуша	7	9	8.843
4		ПОЛОШКИ	Тетово	74	90	89.730
5		ПОЛОШКИ	Брвеница	6	16	16.432
6		ПОЛОШКИ	Боговиње	14	30	30.154
7		ПОЛОШКИ	Желино	7	27	26.697
8		ПОЛОШКИ	Јегуновце	4	11	10.866
9		ПОЛОШКИ	Теарце	13	23	22.730

VII	ПОЛОШКИ РЕГИОН			183	316	314.804
1		ИСТОЧЕН	Берово	9	13	13.404
2		ИСТОЧЕН	Пехчево	3	5	5.188
3		ИСТОЧЕН	Виница	12	20	19.533
4		ИСТОЧЕН	Делчево	15	17	16.964
5		ИСТОЧЕН	Македонска Каменица	5	8	7.863
6		ИСТОЧЕН	Кочани	28	38	38.187
7		ИСТОЧЕН	Зрновци	1	3	3.146
8		ИСТОЧЕН	Чешиново-Облешево	3	7	7.226
9		ИСТОЧЕН	Пробиштип	10	16	15.665
10		ИСТОЧЕН	Свети Николе	12	18	18.114
11		ИСТОЧЕН	Лозово	2	3	2.638
12		ИСТОЧЕН	Штип	32	49	48.517
13		ИСТОЧЕН	Карбинци	1	4	4.077
VIII	ИСТОЧЕН РЕГИОН			133	201	200.522

Табела број 1-а. Мрежа на тимови во дејноста педијатрија во примарна здравствена заштита

Ред. Бр.	Статистички регион		Општина/Град	Актуелен број
1	2	3	4	5
1		ПЕЛАГОНИСКИ	Битола	9
2		ПЕЛАГОНИСКИ	Могила	0
3		ПЕЛАГОНИСКИ	Новаци	0
4		ПЕЛАГОНИСКИ	Демир Хисар	0
5		ПЕЛАГОНИСКИ	Крушево	0
6		ПЕЛАГОНИСКИ	Прилеп	7
7		ПЕЛАГОНИСКИ	Долнени	0
8		ПЕЛАГОНИСКИ	Кривогаштани	0
9		ПЕЛАГОНИСКИ	Ресен	2
I	ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН			18
1		ВАРДАРСКИ	Велес	4
2		ВАРДАРСКИ	Градско	0
3		ВАРДАРСКИ	Чашка	0
4		ВАРДАРСКИ	Кавадарци	2
5		ВАРДАРСКИ	Росоман	0
6		ВАРДАРСКИ	Неготино	2
7		ВАРДАРСКИ	Демир Капија	0

II	ВАРДАРСКИ РЕГИОН			8
1		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Кратово	1
2		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Крива Паланка	2
3		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Ранковце	0
4		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Куманово	2
5		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Липково	1
6		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Старо Нагоричане	0
III	СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН			6
1		ЈУГОЗАПАДЕН	Дебар	1
2		ЈУГОЗАПАДЕН	Центар Жупа	1
3		ЈУГОЗАПАДЕН	Кичево	2
4		ЈУГОЗАПАДЕН	Македонски Брод	0
5		ЈУГОЗАПАДЕН	Пласница	0
6		ЈУГОЗАПАДЕН	Охрид	6
7		ЈУГОЗАПАДЕН	Дебарца	0
8		ЈУГОЗАПАДЕН	Струга	3
9		ЈУГОЗАПАДЕН	Вевчани	0
IV	ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН			13
1		СКОПСКИ	Аеродром	3
2		СКОПСКИ	Бутел	1
3		СКОПСКИ	Гази Баба	2
4		СКОПСКИ	Ѓорче Петров	3
5		СКОПСКИ	Карпош	2
6		СКОПСКИ	Кисела Вода	4
7		СКОПСКИ	Сарај	0
8		СКОПСКИ	Центар	7
9		СКОПСКИ	Чаир	1
10		СКОПСКИ	Шуто Оризари	0
11		СКОПСКИ	Арачиново	1
12		СКОПСКИ	Студеничани	0
13		СКОПСКИ	Петровец	0
14		СКОПСКИ	Илинден	1
15		СКОПСКИ	Зелениково	0
16		СКОПСКИ	Сопиште	0
17		СКОПСКИ	Чучер Сандево	0
V	СКОПСКИ РЕГИОН			25
1		ЈУГОИСТОЧЕН	Валандово	1
2		ЈУГОИСТОЧЕН	Гевгелија	2
3		ЈУГОИСТОЧЕН	Богданци	2

4		ЈУГОИСТОЧЕН	Дојран	0
5		ЈУГОИСТОЧЕН	Радовиш	3
6		ЈУГОИСТОЧЕН	Конче	1
7		ЈУГОИСТОЧЕН	Струмица	5
8		ЈУГОИСТОЧЕН	Босилово	0
9		ЈУГОИСТОЧЕН	Василево	0
10		ЈУГОИСТОЧЕН	Ново Село	0
VI	ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН			14
1		ПОЛОШКИ	Гостивар	4
2		ПОЛОШКИ	Врапчиште	1
3		ПОЛОШКИ	Маврово и Ростуша	0
4		ПОЛОШКИ	Тетово	8
5		ПОЛОШКИ	Брвеница	0
6		ПОЛОШКИ	Боговиње	0
7		ПОЛОШКИ	Желино	0
8		ПОЛОШКИ	Јегуновце	0
9		ПОЛОШКИ	Теарце	0
VII	ПОЛОШКИ РЕГИОН			13
1		ИСТОЧЕН	Берово	1
2		ИСТОЧЕН	Пехчево	0
3		ИСТОЧЕН	Виница	2
4		ИСТОЧЕН	Делчево	2
5		ИСТОЧЕН	Македонска Каменица	0
6		ИСТОЧЕН	Кочани	5
7		ИСТОЧЕН	Зрновци	0
8		ИСТОЧЕН	Чешиново-Облешево	0
9		ИСТОЧЕН	Пробиштип	3
10		ИСТОЧЕН	Свети Николе	1
11		ИСТОЧЕН	Лозово	0
12		ИСТОЧЕН	Штип	4
13		ИСТОЧЕН	Карбинци	0
VIII	ИСТОЧЕН РЕГИОН			18

Табела број 2. Мрежа на тимови во дејноста гинекологија на ниво на примарна здравствена заштита

Ред. Бр.	Статистички регион		Општина/Град	Актуелен број	Максимален број	Население вкупно
1	2	3	4	5	6	7
1		ПЕЛАГОНИСКИ	Битола	8	13	39,727
2		ПЕЛАГОНИСКИ	Могила	0	1	2,565
3		ПЕЛАГОНИСКИ	Новаци	0	1	1,389
4		ПЕЛАГОНИСКИ	Демир Хисар	0	1	3,227
5		ПЕЛАГОНИСКИ	Крушево	0	1	3,925
6		ПЕЛАГОНИСКИ	Прилеп	5	10	30,013
7		ПЕЛАГОНИСКИ	Долнени	0	2	4,597
8		ПЕЛАГОНИСКИ	Кривогаштани	0	1	604
9		ПЕЛАГОНИСКИ	Ресен	2	2	6,385
I	ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН			15	32	92,432
1		ВАРДАРСКИ	Велес	4	7	20,122
2		ВАРДАРСКИ	Градско	0	1	1,387
3		ВАРДАРСКИ	Чашка	0	1	1,740
4		ВАРДАРСКИ	Кавадарци	4	5	15,530
5		ВАРДАРСКИ	Росоман	0	1	1,629
6		ВАРДАРСКИ	Неготино	2	3	7,576
7		ВАРДАРСКИ	Демир Капија	0	1	547
II	ВАРДАРСКИ РЕГИОН			10	19	48,531
1		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Кратово	1	1	1,629
2		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Крива Паланка	2	3	8,496
3		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Ранковце	0	1	1,545
4		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Куманово	8	15	43,453
5		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Липково	0	4	10,863
6		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Старо Нагоричане	0	1	1,687
III	СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН			11	25	67,673
1		ЈУГОЗАПАДЕН	Дебар	2	3	7,830
2		ЈУГОЗАПАДЕН	Центар Жупа	0	1	2,639
3		ЈУГОЗАПАДЕН	Кичево	4	10	23,804
4		ЈУГОЗАПАДЕН	Македонски Брод	0	1	2,689
5		ЈУГОЗАПАДЕН	Пласница	0	1	1,812
6		ЈУГОЗАПАДЕН	Охрид	4	8	23,713
7		ЈУГОЗАПАДЕН	Дебарца	0	1	2,037
8		ЈУГОЗАПАДЕН	Струга	5	9	26,450

9		ЈУГОЗАПАДЕН	Вевчани	1	1	1,018
IV	ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН			16	35	91,992
1		СКОПСКИ	Гази Баба	4	11	31,519
2		СКОПСКИ	Ѓорче Петров	4	6	18,059
3		СКОПСКИ	Карпош	5	9	27,704
4		СКОПСКИ	Сарај	1	5	14,125
5		СКОПСКИ	Арачиново	0	1	4,333
6		СКОПСКИ	Студеничани	0	2	6,617
7		СКОПСКИ	Петровец	0	1	3,301
8		СКОПСКИ	Илинден	0	2	6,631
9		СКОПСКИ	Зелениково	0	1	1,712
10		СКОПСКИ	Чучер Сандево	0	1	3,477
11		СКОПСКИ	Скопје, останат дел	33	44	130,591
V	СКОПСКИ РЕГИОН			47	83	248,069
1		ЈУГОИСТОЧЕН	Валандово	1	2	4,849
2		ЈУГОИСТОЧЕН	Гевгелија	1	3	9,951
3		ЈУГОИСТОЧЕН	Богданци	1	1	3,663
4		ЈУГОИСТОЧЕН	Дојран	0	1	1,418
5		ЈУГОИСТОЧЕН	Радовиш	4	4	11,412
6		ЈУГОИСТОЧЕН	Конче	0	1	1,336
7		ЈУГОИСТОЧЕН	Струмица	3	8	23,277
8		ЈУГОИСТОЧЕН	Босилово	0	2	5,681
9		ЈУГОИСТОЧЕН	Василево	0	2	4,773
10		ЈУГОИСТОЧЕН	Ново Село	0	2	4,578
VI	ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН			10	26	70,938
1		ПОЛОШКИ	Гостивар	6	11	34,296
2		ПОЛОШКИ	Врапчиште	0	4	10,963
3		ПОЛОШКИ	Маврово и Ростуша	1	1	3,617
4		ПОЛОШКИ	Тетово	5	12	36,126
5		ПОЛОШКИ	Брвеница	0	2	6,698
6		ПОЛОШКИ	Боговиње	1	4	11,917
7		ПОЛОШКИ	Желино	0	3	10,208
8		ПОЛОШКИ	Јегуновце	0	2	4,374
9		ПОЛОШКИ	Теарце	0	3	9,340
VII	ПОЛОШКИ РЕГИОН			13	42	127,539
1		ИСТОЧЕН	Берово	0	2	5,707
2		ИСТОЧЕН	Пехчево	1	1	2,192
3		ИСТОЧЕН	Виница	1	3	8,078

4		ИСТОЧЕН	Делчево	2	2	7,063
5		ИСТОЧЕН	Македонска Каменица	0	1	3,151
6		ИСТОЧЕН	Кочани	4	5	16,119
7		ИСТОЧЕН	Зрновци	0	1	1,299
8		ИСТОЧЕН	Чешиново-Облешево	0	1	3,011
9		ИСТОЧЕН	Пробиштип	1	2	6,631
10		ИСТОЧЕН	Свети Николе	1	3	7,499
11		ИСТОЧЕН	Лозово	0	1	1,076
12		ИСТОЧЕН	Штип	5	7	20,595
13		ИСТОЧЕН	Карбинци	0	1	1,597
VIII		ИСТОЧЕН РЕГИОН		15	30	84,018

Табела број 3. Мрежа на тимови во дејноста стоматолошка здравствена заштита на ниво на примарна здравствена заштита

Ред. Бр.	Статистички регион		Општина/Град	Актуелен број	Максимален број	Населени е вкупно
1	2	3	4	5	6	7
1		ПЕЛАГОНИСКИ	Битола	89	94	93,585
2		ПЕЛАГОНИСКИ	Могила	0	7	6,542
3		ПЕЛАГОНИСКИ	Новаци	2	3	3,386
4		ПЕЛАГОНИСКИ	Демир Хисар	4	9	8,826
5		ПЕЛАГОНИСКИ	Крушево	5	10	9,589
6		ПЕЛАГОНИСКИ	Прилеп	61	76	76,389
7		ПЕЛАГОНИСКИ	Долнени	3	14	13,743
8		ПЕЛАГОНИСКИ	Кривогаштани	3	6	5,862
9		ПЕЛАГОНИСКИ	Ресен	12	16	16,215
I		ПЕЛАГОНИСКИ РЕГИОН		179	235	234,137
1		ВАРДАРСКИ	Велес	35	55	55,064
2		ВАРДАРСКИ	Градско	1	4	3,632
3		ВАРДАРСКИ	Чашка	2	8	7,690
4		ВАРДАРСКИ	Кавадарци	29	39	39,011
5		ВАРДАРСКИ	Росоман	1	4	4,140
6		ВАРДАРСКИ	Неготино	15	19	19,417
7		ВАРДАРСКИ	Демир Капија	2	4	4,152
II		ВАРДАРСКИ РЕГИОН		85	133	133,106
1		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Кратово	4	10	9,848
2		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Крива Паланка	8	20	20,431
3		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Ранковце	1	4	3,873
4		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Куманово	61	107	107,365

5		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Липково	1	29	29,156
6		СЕВЕРОИСТОЧЕН	Старо Нагоричане	0	4	4,372
III	СЕВЕРОИСТОЧЕН РЕГИОН			75	174	175,045
1		ЈУГОЗАПАДЕН	Дебар	10	20	20,217
2		ЈУГОЗАПАДЕН	Центар Жупа	0	7	6,886
3		ЈУГОЗАПАДЕН	Кичево	26	84	56,940
4		ЈУГОЗАПАДЕН	Македонски Брод	2	7	6,609
5		ЈУГОЗАПАДЕН	Пласница	0	5	4,762
6		ЈУГОЗАПАДЕН	Охрид	45	55	54,759
7		ЈУГОЗАПАДЕН	Дебарца	3	5	4,730
8		ЈУГОЗАПАДЕН	Струга	32	64	64,453
9		ЈУГОЗАПАДЕН	Вевчани	2	2	2,499
IV	ЈУГОЗАПАДЕН РЕГИОН			120	249	221,855
1		СКОПСКИ	Аеродром	23	98	98,382
2		СКОПСКИ	Бутел	11	36	36,154
3		СКОПСКИ	Гази Баба	37	76	75,701
4		СКОПСКИ	Ѓорче Петров	20	42	41,786
5		СКОПСКИ	Карпош	35	60	60,321
6		СКОПСКИ	Кисела Вода	38	57	57,236
7		СКОПСКИ	Сарај	9	38	38,448
8		СКОПСКИ	Центар	75	45	45,362
9		СКОПСКИ	Чаир	32	65	64,773
10		СКОПСКИ	Шуто Оризари	4	21	20,800
11		СКОПСКИ	Арачиново	1	13	12,661
12		СКОПСКИ	Студеничани	7	19	19,319
13		СКОПСКИ	Петровец	1	9	8,679
14		СКОПСКИ	Илинден	5	17	16,534
15		СКОПСКИ	Зелениково	2	5	4,554
16		СКОПСКИ	Сопиште	0	10	9,522
17		СКОПСКИ	Чучер Сандево	2	9	9,486
V	СКОПСКИ РЕГИОН			302	620	619,718
1		ЈУГОИСТОЧЕН	Валандово	6	12	11,936
2		ЈУГОИСТОЧЕН	Гевгелија	15	23	22,951
3		ЈУГОИСТОЧЕН	Богданци	2	8	8,499
4		ЈУГОИСТОЧЕН	Дојран	0	3	3,338
5		ЈУГОИСТОЧЕН	Радовиш	14	29	28,695
6		ЈУГОИСТОЧЕН	Конче	0	4	3,565
7		ЈУГОИСТОЧЕН	Струмица	51	56	56,103
8		ЈУГОИСТОЧЕН	Босилово	5	14	14,129

9		ЈУГОИСТОЧЕН	Василево	2	13	12,572
10		ЈУГОИСТОЧЕН	Ново Село	8	11	11,070
VI	ЈУГОИСТОЧЕН РЕГИОН			103	173	172,858
1		ПОЛОШКИ	Гостивар	42	83	82,554
2		ПОЛОШКИ	Врапчиште	3	27	26,798
3		ПОЛОШКИ	Маврово и Ростуша	1	9	8,843
4		ПОЛОШКИ	Тетово	62	90	89,730
5		ПОЛОШКИ	Брвеница	2	16	16,432
6		ПОЛОШКИ	Боговиње	4	30	30,154
7		ПОЛОШКИ	Желино	1	27	26,697
8		ПОЛОШКИ	Јегуновце	3	11	10,866
9		ПОЛОШКИ	Теарце	5	23	22,730
VII	ПОЛОШКИ РЕГИОН			123	316	314,804
1		ИСТОЧЕН	Берово	8	13	13,404
2		ИСТОЧЕН	Пехчево	3	5	5,188
3		ИСТОЧЕН	Виница	10	20	19,533
4		ИСТОЧЕН	Делчево	11	17	16,964
5		ИСТОЧЕН	Македонска Каменица	3	8	7,863
6		ИСТОЧЕН	Кочани	23	38	38,187
7		ИСТОЧЕН	Зрновци	1	3	3,146
8		ИСТОЧЕН	Чешиново-Облешево	1	7	7,226
9		ИСТОЧЕН	Пробиштип	8	16	15,665
10		ИСТОЧЕН	Свети Николе	8	18	18,114
11		ИСТОЧЕН	Лозово	1	3	2,638
12		ИСТОЧЕН	Штип	27	49	48,517
13		ИСТОЧЕН	Карбинци	0	4	4,077
VIII	ИСТОЧЕН РЕГИОН			104	201	200,522

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**4097.**

Врз основа на член 146 став (2) и член 147 став (1) од Законот за воздухопловство („Службен весник на Република Македонија“, бр. 14/2006, 24/2007, 103/2008, 67/2010, 24/2012, 80/2012 и 155/2012), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ, НАЧИН И ПОСТАПКА НА УТВРДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СПОСОБНОСТ НА ПЕРСОНАЛОТ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И ДРУГИОТ СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ, РОКОВИТЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ЛЕКАРСКИТЕ УВЕРЕНИЈА И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ И ОВЛАСТЕН ЛЕКАР - ПОЕДИНЕЦ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА ПЕРСОНАЛОТ ВО ВОЗДУХОПЛОВСТВОТО И ДРУГИОТ СТРУЧЕН ПЕРСОНАЛ

Член 1

Во Уредбата за посебните услови, начин и постапка на утврдување на здравствената способност на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал, роковите на важење на лекарските уверенија и посебните услови што треба да ги исполнуваат здравствените установи и овластен лекар - поединец за вршење на здравствени прегледи на персоналот во воздухопловството и другиот стручен персонал („Службен весник на Република Македонија“, бр. 49/2008 и 87/2011), во Прилогот 4, Образецот бр. 5 се заменува со нов Образец бр. 5 кој е даден во прилог и е составен дел на оваа уредба.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8467/1

30 ноември 2013 година

Скопје

Заменик на претседателот

на Владата на Република

Македонија,

м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

ПРИЛОГ


ПРИЛОГ 4
ОБРАЗЕЦ БРОЈ 5: УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ – КЛАСА 1 И 2
УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ – КЛАСА 1/2

МИНИМАЛНИ ПЕРИОДИЧНИ БАРАЊА ЗА УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ Види JAR-FCL 3.105, поддел В и С, додаток од 1 до 18, IEM FCL 3.095(a) & (b) за цел текот		MEDICAL CERTIFICATION MINIMUM PERIODIC REQUIREMENTS For full text see JAR-FCL 3.105, Subpart B and C, Appendices 1 to 18, IEM FCL 3.095(a) & (b)	
ПРВ ПРЕГЛЕД	КАТЕГОРИЈА 1 CPL/ATPL AMC	КАТЕГОРИЈА 2 PPL AMC или AME	INITIAL EXAMINATION
Нормален медицински здравствен статус (максимум 45 дена пред објавување на резултатите)	под 40 40 - 59 Преглед на патници во категоријата подготвен, собор, до следен преглед	под 40 40 - 49 40 - 59 Преглед на патници во категоријата подготвен, собор, до следен преглед	Validity of Medical Certificate (max. 48 days before re-examination) No re-examination
Умерена болест	под 40 40 - 59 Преглед на патници во категоријата подготвен, собор, до следен преглед	под 40 40 - 49 40 - 59 Преглед на патници во категоријата подготвен, собор, до следен преглед	Under 40 40 - 59 Single flight certificate, emergency
Екстремна болест	под 40 40 - 59 Преглед на патници во категоријата подготвен, собор, до следен преглед	под 40 40 - 49 40 - 59 Преглед на патници во категоријата подготвен, собор, до следен преглед	Under 40 40 - 59 Single flight certificate, emergency
Аудиogram	под 40 40 - 59 Преглед на патници во категоријата подготвен, собор, до следен преглед	под 40 40 - 49 40 - 59 Преглед на патници во категоријата подготвен, собор, до следен преглед	Under 40 40 - 59 Single flight certificate, emergency
Сондент ОН/Преглед	под 40 40 - 59 Преглед на патници во категоријата подготвен, собор, до следен преглед	под 40 40 - 49 40 - 59 Преглед на патници во категоријата подготвен, собор, до следен преглед	Under 40 40 - 59 Single flight certificate, emergency
Органографски преглед	под 40 40 - 59 Преглед на патници во категоријата подготвен, собор, до следен преглед	под 40 40 - 49 40 - 59 Преглед на патници во категоријата подготвен, собор, до следен преглед	Under 40 40 - 59 Single flight certificate, emergency
Личен преглед	под 40 40 - 59 Преглед на патници во категоријата подготвен, собор, до следен преглед	под 40 40 - 49 40 - 59 Преглед на патници во категоријата подготвен, собор, до следен преглед	Under 40 40 - 59 Single flight certificate, emergency
Испитување на бистерост на бистерост	под 40 40 - 59 Преглед на патници во категоријата подготвен, собор, до следен преглед	под 40 40 - 49 40 - 59 Преглед на патници во категоријата подготвен, собор, до следен преглед	Under 40 40 - 59 Single flight certificate, emergency
Аудиотип на ушце	под 40 40 - 59 Преглед на патници во категоријата подготвен, собор, до следен преглед	под 40 40 - 49 40 - 59 Преглед на патници во категоријата подготвен, собор, до следен преглед	Under 40 40 - 59 Single flight certificate, emergency
Ако е клинички индикатор може да се побарат дополнителни прегледи	под 40 40 - 59 Преглед на патници во категоријата подготвен, собор, до следен преглед	под 40 40 - 49 40 - 59 Преглед на патници во категоријата подготвен, собор, до следен преглед	Under 40 40 - 59 Single flight certificate, emergency

СТРАНИЦА 1

СТРАНИЦА 6

СТРАНИЦА 5


РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIC OF MACEDONIAАГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
CIVIL AVIATION AGENCYУВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА
СПОСОБНОСТ – КАТЕГОРИЈА 1/2
MEDICAL CERTIFICATE CLASS 1/2СЕ ОДНЕСУВА НА ДОЗВОЛА НА ЕКИПАЖ ЗА ЛЕТАЊЕ
PERTAINING TO A FLIGHT CREW LICENCE

I. Земја на издавање: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА I. State of issue: REPUBLIC OF MACEDONIA	II. Уверение за здравствена способност – Категорија I/Категорија 2 II. Medical Certificate Class I/Class 2.	IX. Датум на престанок на валидност на ова уверение (dd/mm/yyyy):	Категорија I (6-4) Class I (6 m)	(dd/mm/yyyy)
III. Број на JAA дозвола (ако има) и/или број на национална дозвола/референца (ако има): III. JAA Licence No(s) (if held) and/or NAA licence/reference No(s) (if applicable):	IX. Датум на престанок на валидност на уверението за здравствена способност: Категорија I (пренос на патници во комерцијален воздушен сообраќај со еден пилот) (dd/mm/yyyy): Категорија I (други комерцијални операции) (dd/mm/yyyy): Категорија 2 (dd/mm/yyyy): IX. Expiry date: Class 1 (single pilot commercial air transport carrying passengers) (dd/mm/yyyy): Class 1 (other commercial operations) (dd/mm/yyyy): Class 2 (dd/mm/yyyy):	Категорија I (12-0) Class I (12 m)	(dd/mm/yyyy)	(dd/mm/yyyy)
IV. Име и презиме на носителот: IV. First and last name of holder:	V. Ограничувања (шифра и краток опис): V. Limitations (Code, Description):	Датум на престанок на валидност на претходното уверение за здравствена способност: (dd/mm/yyyy): Expiry date of previous Medical Certificate (dd/mm/yyyy):	Категорија 2 Class 2	(dd/mm/yyyy)
VI. Државјанство: VI. Nationality:	XIII. Датум на издавање (dd/mm/yyyy): XIII. Date of issue (dd/mm/yyyy):	Дополнителни податоци: Additional Information:	Пилотски Pilot	Свој Self
VII. Потпис на носителот: VII. Signature of holder:	X. Потпис на одоленото медицинско лице: X. Signature of or issuing medical officer:	ECG	Медицински Medical	Свој Self
СТРАНИЦА 2	СТРАНИЦА 3	ECG	Медицински Medical	Свој Self
СТРАНИЦА 2	СТРАНИЦА 3	ECG	Медицински Medical	Свој Self

ПРИЛОГ 4
УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ – КЛАСА 2


**МИНИМАЛНИ ПЕРИОДНИ БАРАЊА ЗА УВЕРЕНИЕ ЗА
ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ**

Види JAR-FCL 3.105, поддел В и С, поддел од 1 до 18, IEM FCL 3.095(a) & (b) за цел текст



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIC OF MACEDONIA


АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
CIVIL AVIATION AGENCY



УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА
СПОСОБНОСТ – КАТЕГОРИЈА 2
MEDICAL CERTIFICATE CLASS 2


МЕМОРАНДУМ ЗА УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ

Види JAR-FCL 3.105, поддел В и С, поддел од 1 до 18, IEM FCL 3.095(a) & (b) за цел текст



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIC OF MACEDONIA


АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
CIVIL AVIATION AGENCY



УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА
СПОСОБНОСТ – КАТЕГОРИЈА 2
MEDICAL CERTIFICATE CLASS 2


**МИНИМАЛНИ ПЕРИОДНИ БАРАЊА ЗА УВЕРЕНИЕ ЗА
ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ**

Види JAR-FCL 3.105, поддел В и С, поддел од 1 до 18, IEM FCL 3.095(a) & (b) за цел текст



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIC OF MACEDONIA


АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
CIVIL AVIATION AGENCY



УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА
СПОСОБНОСТ – КАТЕГОРИЈА 2
MEDICAL CERTIFICATE CLASS 2


**МИНИМАЛНИ ПЕРИОДНИ БАРАЊА ЗА УВЕРЕНИЕ ЗА
ЗДРАВСТВЕНА СПОСОБНОСТ**

Види JAR-FCL 3.105, поддел В и С, поддел од 1 до 18, IEM FCL 3.095(a) & (b) за цел текст



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIC OF MACEDONIA

АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО
CIVIL AVIATION AGENCY



УВЕРЕНИЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНА
СПОСОБНОСТ – КАТЕГОРИЈА 2
MEDICAL CERTIFICATE CLASS 2

I. Земја на издавање : РПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА I. State of Issue : REPUBLIC OF MACEDONIA	II. Уверение за здравствена способност Категорија 2 II. Medical Certificate Class 2	IX. Датум на престанок на валидност на ова уверение Категорија 2: (dd/mm/yyyy)	IX. Дата на престанок на валидност на ова уверение Категорија 2: (dd/mm/yyyy)
III. Број на ЈАА дозвола (ако има) и/или број на национална дозвола/референца (ако има): III. JAA License No(s) (if held) and/or NAA license/reference No(s) (if applicable):	IX. Датум на престанок на валидност на уверението за здравствена способност Категорија 2 (dd/mm/yyyy):	IX. Expiry date Class 2 (dd/mm/yyyy):	
IV. Име и презиме на носителот: IV. First and last name of holder:	XIII. Ограничувања (цифра и краток опис): XIII. Limitations (Code, Description):	Датум на престанок на валидност на уверението за здравствена способност: (dd/mm/yyyy) Expiry date of provided Medical Certificate: (dd/mm/yyyy)	
XIV. Датум на раѓање (dd/mm/yyyy): XIV. Date of birth (dd/mm/yyyy):	X. Датум на издавање (dd/mm/yyyy): X. Date of Issue (dd/mm/yyyy):	Сведоштво подготвено Attestation Information	
VI. Државјанство: VI. Nationality:	XI. Потпис на носителот: VII. Signature of holder:	Писмено Most recent (dd/mm/yyyy)	
VII. Потпис на носителот: VII. Signature of holder:	Потпис на издавачкото медицинско лице: Signature of or issuing official:	Сведоштво подготвено Attestation Information	
XI. Потпис: XI. Stamp:	Потпис на издавачкото медицинско лице: Signature of or issuing official:	Сведоштво подготвено Attestation Information	
СТРАНИЦА 3		СТРАНИЦА 4	

4098.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО СТЕЊЕ ОПШТИНА РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на стопански комплекс Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Стење, општина Ресен.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 3281м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
307/2	Стење	Метовски ан	нива	7
307/2	Стење	Метовски ан	доје	3
дел 9/1	Стење	Црно удиште	нива	8
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				9642м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8656/1
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4099.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА КО ВИНИЦА ОПШТИНА ВИНИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на технолошко индустриска развојна зона КО Винаца, општина Винаца.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 210070м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 5652	Винаца	Поповец	овоштарник	1
дел 5638/1	Винаца	Поповец	нива	1
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				210400м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8657/1
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4100.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на општина Пехчево („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/10).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8660/1
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4101.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПЕХЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на времено користење на недвижни ствари на општина Пехчево („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/2011).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8661/1
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4102.

Врз основа на член 54 - а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА „8-МИ СЕПТЕМВРИ“ - СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа Здравствен дом - Скопје му престанува користењето на движната ствар товарно специјално возило:

- Марка: Пежо, тип: 2.2 HDI 120
- Број на шасија: VF3ZBBMF11209179
- Број на мотор: PSA4HU/10TRJ20102468
- Година на производство: 2007 година.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа – Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје.

Член 3

Директорот на Јавна здравствена установа Здравствен дом - Скопје склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Градска општа болница „8-ми Септември“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8707/1
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4103.

Врз основа на член 54 - а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА – КИЧЕВО****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа Здравствен дом - Скопје му престанува користењето на движната ствар специјално возило:

- Марка: Citroen Cампер, тип: Cампер 33MN 2.2 HDI
- Број на шасија: VF7ZBRMNB 17830439
- Број на мотор: PSA4HY/10DZ354069226
- Година на производство: 2006 година.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Општа болница – Кичево.

Член 3

Директорот на Јавна здравствена установа Здравствен дом - Скопје склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Општа болница - Кичево, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8707/2
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4104.

Врз основа на член 54 - а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ГЕРАНТОЛОШКИ ЗАВОД „13 – ТИ НОЕМВРИ“ – СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа Здравствен дом - Скопје му престанува користењето на движната ствар специјално амбулатно возило:

- Марка: TOJOTA, тип: HIACE D4D2.5LWB
- Број на шасија: JTFSS22P4000389542
- Број на мотор: 2KD/1699097
- Година на производство: 2007 година.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Герантолошки завод „13 – ти Ноември“ – Скопје.

Член 3

Директорот на Јавна здравствена установа Здравствен дом - Скопје склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Герантолошки завод „13 – ти Ноември“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8707/3
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4105.

Врз основа на член 54 - а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА ЛИПКОВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа Здравствен дом - Скопје му престанува користењето на движната ствар патничко возило:

- Марка: ФИАТ, тип: Дукато 15 2.0 ЈТД 28 АМВ
- Број на шасија: YFA24400007651877
- Број на мотор: PSARHV10DYTA3006433
- Година на производство: 2005 година.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Здравствена станица – Липково.

Член 3

Директорот на Јавна здравствена установа Здравствен дом - Скопје склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Здравствена станица - Липково, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8707/4 30 ноември 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
---	--

4106.

Врз основа на член 54 - а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа Здравствен дом - Скопје му престанува користењето на движната ствар патничко возило:

- Марка: ФИАТ, тип: Дукато 15 2.0 ЈТД 28 АМВ
- Број на шасија: ZFA24400007652030
- Број на мотор: PSARHV10DYTA3007025
- Година на производство: 2005 година.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Здравствен дом –Струмица.

Член 3

Директорот на Јавна здравствена установа Здравствен дом - Скопје склучува договор со директорот на Јавна здравствена установа Здравствен дом -Струмица, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 41-8707/5 30 ноември 2013 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски, с.р.
---	--

4107.

Врз основа на член 54 -а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа Здравствена станица „Железара“ - Скопје му престанува користењето на движните ствари:

I

Возило марка: Ренаулт, тип: 21 TL
Број на шасија: VF1L48M0501502059
Број на мотор: F2NJ750/C002402
Година на производство: 1988 година

II

Возило марка: Ренаулт, тип: C532 19 GTR 1.4I
Број на шасија: VF1C5320503032970
Број на мотор: C3JC710/C027003
Година на производство: 1990 година

III

Рентген апарат „Телестатик“
Производител: ЕИ Ниш
Сериски број: 85061124 I

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Здравствен дом- Скопје.

Член 3

Директорот на Јавна здравствена установа Здравствена станица „Железара“ - Скопје склучува договор со директор на Јавна здравствена установа Здравствен дом – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8708/1
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4108.

Врз основа на член 54 -а став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ОПШТА БОЛНИЦА - ДЕБАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавната здравствена установа Здравствена станица „Железара“ Скопје му престанува користењето на движните ствари 2 (два) апарати за хемодијализа:

I

Марка: Гамбро 95 Ф
Регистарски број: 20326
Година: 2002

II

Марка: Гамбро 95
Регистарски број: 7841
Година: 2000

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавна здравствена установа Општа болница - Дебар.

Член 3

Директорот на Јавна здравствена установа Здравствена станица „Железара“ - Скопје склучува договор со директор на Јавна здравствена установа Општа болница - Дебар, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8708/2
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4109.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник, Министерството за здравство, му престанува користењето на движните ствари - учебници на македонски и албански јазик од реномирани странски автори од областа на медицината и тоа:

Ред. Бр.	Наслов на учебникот на англиски, македонски и албански јазик	Автор	Издавачка кука	ISBN	Бр.на страни	Кол.ч. на макед. и албан. јазик	Инвентарен број
1.	Clinical Radiation Oncology	Leonard L. Gunderson, Joel E. Tepper	Elsevier	978-0-443-06840-9	1888	-	-
	Клиничка радиолошка онкологија	Леонард Л. Гундерсон, Џоел Е. Тепер	Табернакул	978-608-210-290-0	1888	1000	10069
	Radionkologjia klinike	Leonard L. Gunderson, Joel E. Tepper	Табернакул	978-608-210-289-4	1888	500	10069
2.	Sexually Transmitted Diseases	King K. Holmes, Frederick P. Sparling, Walter E. Stamm, Peter Piot, Judith N. Wasserheit, Lawrence Corey, Myron Cohen	McGraw-Hill Professional	978-0-07-141748-8	1440	-	-
	Сексуално преносливи болести	Кинг К. Холмс, П. Фредерик Спарлинг, Волтер Е. Стам, Питер Пјот, Џудит Н. Ватерхајт, Лоренс Кори, Мајрон С. Коен, Д. Хедер Вотс	Табернакул	978-608-210-306-8	1440	1000	10070
	Sëmundje seksualisht të transmetueshme	King K. Holmes, Frederick P. Sparling, Walter E. Stamm, Peter Piot, Judith N. Wasserheit, Lawrence Corey, Myron Cohen	Табернакул	978-608-210-307-5	1440	500	10070

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за образование и наука без надомест.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со Министерот за образование и наука со кој ќе се уредат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8709/1
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4110.

Врз основа на член 17-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука на општина Битола се пренесуваат во сопственост, без надоместок недвижни ствари-објекти, евидентирани во Имотен лист бр. 26860 кои се наоѓаат на КП бр. 17595/1, КО Битола, на ул. Хераклеа, сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 137 м², и тоа:

- објект бр. 58, намена на зграда 570, влез 1 приземје, внатрешна површина од 68 м² и
- објект бр.59, намена на зграда 570, влез 1 приземје, внатрешна површина од 69 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8723/1
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4111.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 1.10.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за внатрешни работи бр. 41-4189/7 од 11.6.2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/13).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-8651/1
1 октомври 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4112.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА СЛУЖБАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев од Куманово и престанува користењето на дел од недвижна ствар – објект зграда бр.1 влез 2, кат К1, деловен простор со површина од 42 м², запишан во Имотен лист бр.17582, на Катастарска Парцела бр.18519 Катастарска Општина Куманово, со адреса: плоштад Маршал Тито, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на времено користење за период до десет години на Службата на Собранието на Република Македонија без надомест.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев од Куманово и Службата на Собранието на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8777/1
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4113.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Република, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА БИБЛИОТЕКА „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“-ОХРИД

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и давање на трајно користење недвижни ствари на Националната установа Библиотека „Григор Прличев“- Охрид („Службен весник на Република Македонија“ бр.147/2013).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8796/1
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4114.

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија”, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ФИЛОЛОШКИ
ФАКУЛТЕТ БЛАЖЕ КОНЕСКИ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: 130 Тома Македонска книжевност и тоа:

Реден бр.	Книга бр.	Наслов на книга	Автор	Назив на издавачка куќа	ISBN	Количина
1	книга 1	МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ IX - XVIII век	Проф. Д-р Илија Велев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-154-5	12
2	книга 2	ПРОСВЕТИТЕЛСТВО	Д-р ГЕОРГИ СТАЛЕВ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-101-4	12
3	книга 3	МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ УМОТВОРБИ	Д-р МАРКО КИТЕВСКИ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-150-2	12
4	книга 4	КНИЖЕВНАТА ПЕРИОДА	Академик ГАНЕ ТОДОРОВСКИ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-158-8	12
5	книга 6	МАКЕДОНСКА ДРАМА (ДО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА)	Проф. Д-р Јелена Лукиќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-107-3	12
6	книга 7	ДВОДОМНИ ПИСАТЕЛИ	Проф. Д-р Томислав Тодоровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-073-6	12
7	книга 8	ОСНОВОПОЛОЖНИЦ И (НА СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА ПОЕЗИЈА)	Академик ГЕОРГИ СТАРДЕЛОВ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-125-1	12
8	книга 9	КАЛЕШИ АНЃА - роман	Стале Попов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-060-3	12
9	книга 10	ПУСТИНА - роман	Ѓорѓи Абациев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-153-7	12
10	книга 11	ОНА ШТО БЕШЕ НЕБО - роман	Владо Малевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-168-5	12
11	книга 12	ТВРДОГЛАВИ- роман	Славко Јаневски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-131-6	12
		ЕВАНГЕЛИЕ ПО ИТАР ПЕЈО - поетска книга		НИД МИКЕНА Битола		
12	книга 13	СОЛУНСКИТЕ АТЕНТАТОРИ - роман	Јован Бошковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-120-0	12
13	книга 14	ТАКА Е АКО ВИ СЕ ЧИНИ - роман	Коле Чашуле	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-167-7	12
		ВЕЈКА НА ВЕТРОТ - драма		НИД МИКЕНА Битола		
14	книга 15	ИЗБОР - поезија	Блаже Конески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-126-x	12

15	книга 16	ИЗБОР - поезија	Ацо Шопов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 092-1	12
16	книга 17	БУДАЛЕТИНКИ - роман	Мето Јовановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 096-4	12
17	книга 18	ИЗБОР - поезија	Србо Ивановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 095-6	12
18	книга 19	ИЗБОР - поезија	Матеја Матевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 104-9	12
19	книга 20	ИЗБОР - поезија	Гане Тодоровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 069-7	12
20	книга 21	БЕЛАТА ДОЛИНА - роман	Симон Дракул	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 077-8	12
21	книга 22	КРАТКАТА ПРОЛЕТ НА МОНО САМОНИКОВ - роман	Димитар Солев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 137-5	12
22	книга 23	ИЗБОР - поезија	Анте Поповски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 070-0	12
23	книга 24	ВОДА - роман	Јован Стрезовски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 068-9	12
24	книга 25	ИЗБОР - раскази	Благоја Иванов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 139-1	12
25	книга 26	ИЗБОР - поезија	Љубен Ташковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 114-6	12
26	книга 27	СВАДБАТА НА МАРА - роман	Владимир Костов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 064-6	12
27	книга 28	ГОЛЕМИТЕ СКИТАЧИ - роман	Методија Фотев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 100-6	12
28	книга 29	ЗЕМЈА ВО ДУЛБИЈА - роман	Петар Ширилов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 084-0	12
29	книга 30	ПИРЕЈ - роман	Петре м. Андреевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 134-0	12
		ДЕНИЦИЈА -поетска збирка		НИД МИКЕНА Битола		
30	книга 31	ИЗБОР - поезија	Јован Котески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 046-8	12
31	книга 32	ПОСЛЕДНИОТ ЛЕТ НА ПТИЦАТА СЕЛНИЦА - роман	Бранко Варошчија	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 098-0	12
32	книга 33	ПОТКОВИЦА НА СМРТТА И НАДЕЖТА - роман	Миле Неделковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 080-8	12
33	книга 34	ПАСКВЕЛИЈА	Живко Чинго	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 159-6	12
		(ИЗБОР) - РАСКАЗИ		НИД МИКЕНА Битола		12
34	книга 35	АЛЕКСАНДАР И СМРТТА - роман	Слободан Мишковиќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 116-2	12

35	книга 36	ЦРВЕНИОТ КОЊ - роман	Ташко Георгиевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 042-5	12
36	книга 37	ИЗБОР - поезија	Петар т. Бошковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 124-3	12
37	книга 38	ИЗБОР - поезија	Михаил Ренцов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 143-x	12
38	книга 39	ПБНИ ПАЈКО - роман	Оливера Николова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 083-2	12
39	книга 40	ИЗБОР - поезија	Радован Павловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 044-1	12
40	книга 41	ИЗБОР - поезија	Јован Павловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 071-9	12
41	книга 42	ИЗБОР - поезија	Иван Чаповски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 045-x	12
42	книга 43	ИЗБОР - поезија	Влада Урошевиќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 106-5	12
		ИЗБОР - раскази		НИД МИКЕНА Битола		
43	книга 44	ИЗБОР - поезија	Богомил Ѓузел	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 118-9	12
44	книга 45	ИЗБОР - поезија	Трајан Петровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 047-6	12
45	книга 46	ЗОЈА - роман	Паскал Гилевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 056-5	12
46	книга 47	ТИМОТЕЈ И ЛИДИЈА - роман	Ташко Ширилов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 059-x	12
47	книга 48	ИЗБОР - поезија	Петко Дабески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 109-x	12
48	книга 49	ИЗБОР - поезија	Чедо Јакимовски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 115-4	12
49	книга 50	ИЗБОР - поезија	Гордана Михајловска - Бошнакоска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 133-2	12
50	книга 51	ИЗБОР - раскази	Христо Крстевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 041-7	12
51	книга 52	ТАТКОВИТЕ КНИГИ - роман	Љуан Старова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 050-6	12
52	книга 53	ИЗБОР - поезија	Светлана Христова - Јошиќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 048-4	12
53	книга 54	АКВАМАРИН - роман	Тања Урошевиќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 105-7	12
54	книга 55	УТКИНИ СОСЕДИ - роман	Божин Павловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 051-4	12
55	книга 56	ИЗБОР - поезија	Ристо Јачев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 052-2	12
56	книга 57	ИЗБОР - раскази	Зоран Ковачевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 163-4	12

57	книга 58	ИЗБОР - поезија	Ристо Василевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 067-7	12
58	книга 59	БУНАР - роман	Димитар Башевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 072-7	12
59	книга 60	ИЗБОР - раскази	Митко Маџунков	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 102-2	12
60	книга 61	ИЗБОР - поезија	Тодор Чаловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 119-7	12
61	книга 62	ИЗБОР - поезија	Атанас Вангелов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 152-9	12
62	книга 63	ИЗБОР - поезија	Ефтим Клетников	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 103-0	12
63	книга 64	ИЗБОР - поезија	Петре Бакевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 061-1	12
64	книга 65	ИЗБОР - раскази	Крсте Чачански	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 065-4	12
65	книга 66	ИЗБОР - раскази	Васе Манчев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 149-9	12
66	книга 67	ИЗБОР - поезија	Ристо Лазаров	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 076-x	12
67	книга 68	СИЛЈАН ПОВТОРНО ЛЕТА - роман	Трајче Крстески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 054-9	12
68	книга 69	СНЕГОТ ВО КАЗАБЛАНКА - роман	Кица Бардиева - Колбе	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 097-2	12
69	книга 70	ИЗБОР - раскази	Драги Михајловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 049-2	12
70	книга 71	ИЗБОР - поезија	Катица Кулавакова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 112-x	12
71	книга 72	ИЗБОР - поезија	Глигор Стојковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 058-1	12
72	книга 73	ИЗБОР - поезија	Милош Линдро	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 055-7	12
73	книга 74	ИЗБОР - поезија	Милован Стефановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 160-x	12
74	книга 75	ИЗБОР - поезија	Весна Ацевска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 040-9	12
75	книга 76	ИЗБОР - поезија	Лилјана Дирјан	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 144-8	12
76	книга 77	ИЗБОР - поезија	Зоран Анчевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 136-7	12
77	книга 78	ИЗБОР - поезија	Вера Чејковска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 123-5	12
78	книга 79	ИЗБОР - поезија	Јордан Даниловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 128-6	12
79	книга 80	ИЗБОР - раскази	Александар Прокопиев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 157-x	12
80	книга 81	ПРИКАЗНИ ОД ДОЛНА ЗЕМЈА - роман	Младен Србиновски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 057-3	12

81	книга 82	ИЗБОР - поезија	Иван Цепаровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 142-1	12
82	книга 83	ИЗБОР - поезија	Славе Ѓорѓо Димоски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 108-1	12
83	книга 84	ИЗБОР - поезија	Братислав Ташковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 066-2	12
84	книга 85	НИШАН - роман	Блаже Миневски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 053-0	12
85	книга 86	ИЗБОР - раскази	Ермис Лафазановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 127-8	12
86	книга 87	ПАПОКОТ НА СВЕТОТ - роман	Венко Андоновски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 063-8	12
87	книга 88	ИЗБОР - поезија	Лидија Димковска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 129-4	12
88	книга 89	ИЗБОР - поезија	Никола Маширов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 062-x	12
89	книга 90	РАЗГОВОР СО СПИНОЗА - роман	Гоце Смилевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 043-3	12
90	книга 91	ИЗБОР - поезија	Јовица Тасевски - Етериџан	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 147-2	12
91	книга 92/93	ПОЕЗИЈА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 155-3	12
92		ПРОЗА		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 110-3	12
93	книга 94/95	РОМАН ЗА ДЕЦА, ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 164-2	12
94		РОМАН ЗА ДЕЦА, ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 145-0	12
95	книга 96/97	ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦА, ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 151-0	12
96		РАСКАЗ ЗА ДЕЦА, ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 140-5	12
97	книга 98	ДРАМИ - избор	Томе Арсовски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 148-0	12
98	книга 99	ДРАМИ - избор	Горан Стефановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 141-3	12
99	книга 100	ДРАМИ - избор	Јордан Плевнеш	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 169-3	12
100	книга 101	СОВРЕМЕНА ДРАМА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 113-8	12
101	книга 102	ИЗБОР - КРИТИКА	Димитар Митрев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 099-9	12
102	книга 103	ИЗБОР - КРИТИКА	Милан Ѓурчинов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 138-3	12
103	книга 104	ИЗБОР - КРИТИКА	Георги Старделов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 111-1	12
104	книга 105/10 6	КНИЖЕВНА КРИТИКА И ЕСЕИСТИКА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 166-9	12

105		КНИЖЕВНА КРИТИКА И ЕСЕИСТИКА		НИД МИКЕНА Битола	9989-55-117-0	12
106	книга 107	ПОЕЗИЈА	Мурат Исаку	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-089-1	12
107	книга 108	ПОЕЗИЈА	Абдулзис Ислами	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-073-5	12
108	книга 109	Роман	Луан Старова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-088-3	12
109	книга 110	ПОЕЗИЈА	Ресул Шабани	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-090-5	12
110	книга 111	Драма	Џабир Ахмети	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-096-8	12
111	книга 112	ПОЕЗИЈА	Адем Гајтани	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-145-6	12
112	книга 113	Критика	Али Алиу	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-075-1	12
113	книга 114	ПОЕЗИЈА	Агим Винца	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-074-3	12
114	книга 115	Роман	Екрем Баша	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-081-6	12
115	книга 116	Критика	Нехас Сопај	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-091-3	12
116	книга 117	Роман	Ким Мехмети	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-942-4	12
117	книга 118	Роман	Реџеп Златку	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-093-х	12
118	книга 119	ДРАМА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-084-7	12
119	книга 120/121	ПОЕЗИЈА ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-161-8	12
120		ПОЕЗИЈА ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55-162-6	12
121	книга 122	РАСКАЗ	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-130-6	12
122	книга 123/124	КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-132-4	12
123		КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55-135-9	12
124	книга 125	КРИТИКА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-087-5	12
125	книга 126	ПОЕЗИЈА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-146-4	12
126	книга 127	РАСКАЗИ	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-122-7	12
127	книга 128	ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-079-4	12
128	книга 129	РАСКАЗИ ЗА ДЕЦА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-121-9	12
129	книга 130	КРИТИКА И ЕСЕИСТИКА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-156-1	12
130	книга 131	ДРАМА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-085-9	12

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со деканот на Филолошкиот факултет Блаже Конески во Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8797/1
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4115.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движни-те ствари – книги од проектот: 130 Тома Македонска книжевност и тоа:

Реден бр.	Книга бр.	Наслов на книга	Автор	Назив на издавачка кука	ISBN	Количина
1	книга 1	МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ IX - XVIII век	Проф. Д-р Илија Велев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-154-5	10
2	книга 2	ПРОСВЕТИТЕЛСТВО	Д-р ГЕОРГИ СТАЛЕВ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-101-4	10
3	книга 3	МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ УМОТВОРБИ	Д-р МАРКО КИТЕВСКИ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-150-2	10
4	книга 4	КНИЖЕВНАТА ПРЕРОДБА	Академик ГАНЕ ТОДОРОВСКИ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-158-8	10
5	книга 6	МАКЕДОНСКА ДРАМА (ДО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА)	Проф. Д-р Јелена Лукина	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-107-3	10
6	книга 7	ДВОДОМНИ ПИСАТЕЛИ	Проф. Д-р Томислав Тодоровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-073-6	10
7	книга 8	ОСНОВОПОЛОЖНИЦ И (НА СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА ПОЕЗИЈА)	Академик ГЕОРГИ СТАРДЕЛОВ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-125-1	10
8	книга 9	КАЛЕШ АНГА - роман	Стале Попов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-060-3	10
9	книга 10	ПУСТИНА - роман	Горѓи Абаџиев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-153-7	10
10	книга 11	ОНА ШТО БЕШЕ НЕБО - роман	Владо Малевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-168-5	10
11	книга 12	ТВРДОГЛАВИ- роман	Славко Јаневски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-131-6	10
		ЕВАНГЕЛИЕ ПО ИТАР ПЕЈО - поетска книга		НИД МИКЕНА Битола		
12	книга 13	СОЛУНСКИТЕ АТЕНТАТОРИ - роман	Јован Бошковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-120-0	10
13	книга 14	ТАКА Е АКО ВИ СЕ ЧИНИ - роман	Коле Чашуле	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-167-7	10
		ВЕЛКА НА ВЕТРОТ - драма		НИД МИКЕНА Битола		
14	книга 15	ИЗБОР - поезија	Блаже Конески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-126-x	10
15	книга 16	ИЗБОР - поезија	Ацо Шопов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-092-1	10

16	книга 17	БУДАЛЕТИНКИ - роман	Мето Јовановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 096-4	10
17	книга 18	ИЗБОР - поезија	Србо Ивановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 095-6	10
18	книга 19	ИЗБОР - поезија	Матеја Матевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 104-9	10
19	книга 20	ИЗБОР - поезија	Гане Тодоровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 069-7	10
20	книга 21	БЕЛАТА ДОЛИНА - роман	Симон Дракул	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 077-8	10
21	книга 22	КРАТКАТА ПРОЛЕТ НА МОНО САМОНИКОВ - роман	Димитар Солев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 137-5	10
22	книга 23	ИЗБОР - поезија	Анте Поповски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 070-0	10
23	книга 24	ВОДА - роман	Јован Стрезовски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 068-9	10
24	книга 25	ИЗБОР - раскази	Благоја Иванов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 139-1	10
25	книга 26	ИЗБОР - поезија	Љубен Ташковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 114-6	10
26	книга 27	СВАДБАТА НА МАРА - роман	Владимир Костов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 064-6	10
27	книга 28	ГОЛЕМИТЕ СКИТАЧИ - роман	Методија Фотев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 100-6	10
28	книга 29	ЗЕМЈА ВО ДУЛБИЈА - роман	Петар Ширилов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 084-0	10
29	книга 30	ПИРЕЈ - роман	Петре м. Андреевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 134-0	10
		ДЕНИЦИЈА - поетска збирка		НИД МИКЕНА Битола		
30	книга 31	ИЗБОР - поезија	Јован Котески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 046-8	10
31	книга 32	ПОСЛЕДНИОТ ЛЕТ НА ПТИЦАТА СЕЛИЦА - роман	Бранко Варошлија	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 098-0	10
32	книга 33	ПОТКОВИЦА НА СМРТТА И НАДЕЖТА - роман	Миле Неделковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 080-8	10
33	книга 34	ПАСКВЕЛЈИЈА	Живко Чинго	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 159-6	10
		(ИЗБОР) - РАСКАЗИ		НИД МИКЕНА Битола		10
34	книга 35	АЛЕКСАНДАР И СМРТТА - роман	Слободан Мицковиќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 116-2	10
35	книга 36	ЦРВЕНИОТ КОЊ - роман	Ташко Георгиевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 042-5	10

36	книга 37	ИЗБОР - поезија	Петар т. Бошковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 124-3	10
37	книга 38	ИЗБОР - поезија	Михаил Ренцов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 143-x	10
38	книга 39	ИБНИ ПАЈКО - роман	Оливера Николова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 083-2	10
39	книга 40	ИЗБОР - поезија	Радован Павловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 044-1	10
40	книга 41	ИЗБОР - поезија	Јован Павловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 071-9	10
41	книга 42	ИЗБОР - поезија	Иван Чаповски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 045-x	10
42	книга 43	ИЗБОР - поезија	Влада Урошевиќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 106-5	10
		ИЗБОР - раскази		НИД МИКЕНА Битола		
43	книга 44	ИЗБОР - поезија	Богомил Ѓузел	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 118-9	10
44	книга 45	ИЗБОР - поезија	Трајан Петровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 047-6	10
45	книга 46	ЗОЈА - роман	Паскал Гилевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 056-5	10
46	книга 47	ТИМОТЕЈ И ЛИДИЈА - роман	Ташко Ширилов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 059-x	10
47	книга 48	ИЗБОР - поезија	Петко Дабески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 109-x	10
48	книга 49	ИЗБОР - поезија	Чедо Јакимовски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 115-4	10
49	книга 50	ИЗБОР - поезија	Гордана Михајловска - Бошнакоска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 133-2	10
50	книга 51	ИЗБОР - раскази	Христо Крстевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 041-7	10
51	книга 52	ТАТКОВИТЕ КНИГИ - роман	Луан Старова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 050-6	10
52	книга 53	ИЗБОР - поезија	Светлана Христова - Јоциќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 048-4	10
53	книга 54	АКВАМАРИН - роман	Тања Урошевиќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 105-7	10
54	книга 55	УТКИНИ СОСЕДИ - роман	Божин Павловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 051-4	10
55	книга 56	ИЗБОР - поезија	Ристо Јачев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 052-2	10
56	книга 57	ИЗБОР - раскази	Зоран Ковачевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 163-4	10
57	книга 58	ИЗБОР - поезија	Ристо Василевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 067-7	10

58	книга 59	БУНАР - роман	Димитар Башевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 072-7	10
59	книга 60	ИЗБОР - раскази	Митко Маџунков	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 102-2	10
60	книга 61	ИЗБОР - поезија	Тодор Чаловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 119-7	10
61	книга 62	ИЗБОР - поезија	Атанас Вангелов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 152-9	10
62	книга 63	ИЗБОР - поезија	Ефтим Клетников	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 103-0	10
63	книга 64	ИЗБОР - поезија	Петре Бакевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 061-1	10
64	книга 65	ИЗБОР - раскази	Крсте Чачански	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 065-4	10
65	книга 66	ИЗБОР - раскази	Васе Манчев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 149-9	10
66	книга 67	ИЗБОР - поезија	Ристо Лазаров	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 076-x	10
67	книга 68	СИЛАН ПОВТОРНО ЛЕТА - роман	Трајче Крстески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 054-9	10
68	книга 69	СНЕГОТ ВО КАЗАБЛАНКА - роман	Кица Барчиева - Колбе	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 097-2	10
69	книга 70	ИЗБОР - раскази	Драги Михајловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 049-2	10
70	книга 71	ИЗБОР - поезија	Катица Кулавкова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 112-x	10
71	книга 72	ИЗБОР - поезија	Глигор Стојковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 058-1	10
72	книга 73	ИЗБОР - поезија	Милош Линдро	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 055-7	10
73	книга 74	ИЗБОР - поезија	Милован Стефановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 160-x	10
74	книга 75	ИЗБОР - поезија	Весна Ацевска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 040-9	10
75	книга 76	ИЗБОР - поезија	Лилјана Дирјан	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 144-8	10
76	книга 77	ИЗБОР - поезија	Зоран Анчевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 136-7	10
77	книга 78	ИЗБОР - поезија	Вера Чејковска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 123-5	10
78	книга 79	ИЗБОР - поезија	Јордан Даниловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 128-6	10
79	книга 80	ИЗБОР - раскази	Александар Прокопиев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 157-x	10

80	книга 81	ПРИКАЗНИ ОД ДОЛНА ЗЕМЈА - роман	Младен Србиновски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 057-3	10
81	книга 82	ИЗБОР - поезија	Иван Цепаровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 142-1	10
82	книга 83	ИЗБОР - поезија	Славе Ѓорѓо Димоски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 108-1	10
83	книга 84	ИЗБОР - поезија	Братислав Ташковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 066-2	10
84	книга 85	НИШАН - роман	Блаже Миневски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 053-0	10
85	книга 86	ИЗБОР - раскази	Ермис Лафазановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 127-8	10
86	книга 87	ПАПОКОТ НА СВЕТОТ - роман	Венко Андоновски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 063-8	10
87	книга 88	ИЗБОР - поезија	Лидија Димковска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 129-4	10
88	книга 89	ИЗБОР - поезија	Никола Маџиров	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 062-х	10
89	книга 90	РАЗГОВОР СО СПИНОЗА - роман	Гоце Смилевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 043-3	10
90	книга 91	ИЗБОР - поезија	Јовица Тасевски - Етериџан	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 147-2	10
91	книга 92/93	ПОЕЗИЈА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 155-3	10
92		ПРОЗА		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 110-3	10
93	книга 94/95	РОМАН ЗА ДЕЦА, ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 164-2	10
94		РОМАН ЗА ДЕЦА, ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 145-0	10
95	книга 96/97	ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦА, ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 151-0	10
96		РАСКАЗ ЗА ДЕЦА, ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 140-5	10
97	книга 98	ДРАМИ - избор	Томе Арсовски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 148-0	10
98	книга 99	ДРАМИ - избор	Горан Стефановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 141-3	10
99	книга 100	ДРАМИ - избор	Јордан Плевнеш	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 169-3	10
100	книга 101	СОВРЕМЕНА ДРАМА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 113-8	10
101	книга 102	ИЗБОР - КРИТИКА	Димитар Митрев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 099-9	10
102	книга 103	ИЗБОР - КРИТИКА	Милан Ѓурчинов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 138-3	10

103	книга 104	ИЗБОР - КРИТИКА	Георги Старделов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 111-1	10
104	книга 105/10 6	КНИЖЕВНА КРИТИКА И ЕСЕИСТИКА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 166-9	10
105		КНИЖЕВНА КРИТИКА И ЕСЕИСТИКА		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 117-0	10
106	книга 107	ПОЕЗИЈА	Мурат Исаку	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 089-1	10
107	книга 108	ПОЕЗИЈА	Абдулазис Ислами	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 073-5	10
108	книга 109	Роман	Луан Старова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 088-3	10
109	книга 110	ПОЕЗИЈА	Ресул Шабани	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 090-5	10
110	книга 111	Драма	Џабир Ахмети	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 096-8	10
111	книга 112	ПОЕЗИЈА	Адем Гајтани	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 145-6	10
112	книга 113	Критика	Али Алиу	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 075-1	10
113	книга 114	ПОЕЗИЈА	Агим Винца	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 074-3	10
114	книга 115	Роман	Екрем Баша	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 081-6	10
115	книга 116	Критика	Нехас Сопај	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 091-3	10
116	книга 117	Роман	Ким Мехмети	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 942-4	10
117	книга 118	Роман	Реџеп Златку	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 093-х	10
118	книга 119	ДРАМА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 084-7	10
119	книга 120/12 1	ПОЕЗИЈА ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 161-8	10
120		ПОЕЗИЈА ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 162-6	10
121	книга 122	РАСКАЗ	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 130-6	10
122	книга 123/12 4	КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 132-4	10
123		КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 135-9	10
124	книга 125	КРИТИКА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 087-5	10
125	книга 126	ПОЕЗИЈА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 146-4	10
126	книга 127	РАСКАЗИ	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 122-7	10

127	книга 128	ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 079-4	10
128	книга 129	РАСКАЗИ ЗА ДЕЦА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 121-9	10
129	книга 130	КРИТИКА И ЕСЕИСТИКА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 156-1	10
130	книга 131	ДРАМА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 085-9	10

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за образование и наука.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со министерот за образование и наука со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8797/2
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4116.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРС-
ТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: 130 Тома Македонска книжевност и тоа:

Реден бр.	Книга бр.	Наслов на книга	Автор	Назив на издавачка кука	ISBN	Количина
1	книга 1	МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ IX - XVIII век	Проф. Д-р Илија Велев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-154-5	10
2	книга 2	ПРОСВЕТИТЕЛСТВО	Д-р ГЕОРГИ СТАЛЕВ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-101-4	10
3	книга 3	МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ УМОТВОРБИ	Д-р МАРКО КИТЕВСКИ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-150-2	10
4	книга 4	КНИЖЕВНАТА ПЕРИОДА	Академик ГАНЕ ТОДОРОВСКИ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-158-8	10
5	книга 6	МАКЕДОНСКА ДРАМА (ОД ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА	Проф. Д-р Јелена Лукина	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-107-3	10
6	книга 7	ДВОДОМНИ ПИСАТЕЛИ	Проф. Д-р Томислав Тодоровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-073-6	10
7	книга 8	ОСНОВОПОЛОЖНИЦ И (НА СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА ПОЕЗИЈА)	Академик ГЕОРГИ СТАРДЕЛОВ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-125-1	10
8	книга 9	КАЛЕШИ АНГА - роман	Стале Попов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-060-3	10
9	книга 10	ПУСТИНА - роман	Горѓи Абаџиев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-153-7	10
10	книга 11	ОНА ШТО БЕШЕ НЕБО - роман	Владо Малевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-168-5	10
11	книга 12	ТВРДОГЛАВИ- роман	Славко Јаневски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-131-6	10
		ЕВАНГЕЛИЕ ПО ИТАР ПЕЈО - поетска книга		НИД МИКЕНА Битола		
12	книга 13	СОЛУНСКИТЕ АТЕНТАТОРИ - роман	Јован Бошковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-120-0	10
13	книга 14	ТАКА Е АКО ВИ СЕ ЧИНИ - роман	Коле Чашуле	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-167-7	10
		ВЕЈКА НА ВЕТРОТ - драма		НИД МИКЕНА Битола		
14	книга 15	ИЗБОР - поезија	Блаже Конески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-126-x	10
15	книга 16	ИЗБОР - поезија	Ацо Шопов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-092-1	10

16	книга 17	БУДАЛЕТИНКИ - роман	Мето Јовановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 096-4	10
17	книга 18	ИЗБОР - поезија	Србо Ивановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 095-6	10
18	книга 19	ИЗБОР - поезија	Матеја Матевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 104-9	10
19	книга 20	ИЗБОР - поезија	Гане Тодоровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 069-7	10
20	книга 21	БЕЛАТА ДОЛИНА - роман	Симон Дракул	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 077-8	10
21	книга 22	КРАТКАТА ПРОЛЕТ НА МОНО САМОНИКОВ - роман	Димитар Солев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 137-5	10
22	книга 23	ИЗБОР - поезија	Анте Поповски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 070-0	10
23	книга 24	ВОДА - роман	Јован Стрезовски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 068-9	10
24	книга 25	ИЗБОР - раскази	Благоја Иванов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 139-1	10
25	книга 26	ИЗБОР - поезија	Љубен Ташковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 114-6	10
26	книга 27	СВАДБАТА НА МАРА - роман	Владимир Костов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 064-6	10
27	книга 28	ГОЛЕМИТЕ СКИТАЧИ - роман	Методија Фотев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 100-6	10
28	книга 29	ЗЕМЈА ВО ДУЛБИЈА - роман	Петар Ширилов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 084-0	10
29	книга 30	ПИРЕЈ - роман	Петре м. Андреевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 134-0	10
		ДЕНИЦИЈА - поетска збирка		НИД МИКЕНА Битола		
30	книга 31	ИЗБОР - поезија	Јован Котески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 046-8	10
31	книга 32	ПОСЛЕДНИОТ ЛЕТ НА ПТИЦАТА СЕЛИЦА - роман	Бранко Варошлија	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 098-0	10
32	книга 33	ПОТКОВИЦА НА СМРТТА И НАДЕЖТА - роман	Миле Неделковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 080-8	10
33	книга 34	ПАСКВЕЛИЈА	Живко Чинго	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 159-6	10
		(ИЗБОР) - РАСКАЗИ		НИД МИКЕНА Битола		10
34	книга 35	АЛЕКСАНДАР И СМРТТА - роман	Слободан Мицковиќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 116-2	10
35	книга 36	ЦРВЕНИОТ КОЊ - роман	Ташко Георгиевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 042-5	10

36	книга 37	ИЗБОР - поезија	Петар т. Бошковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 124-3	10
37	книга 38	ИЗБОР - поезија	Михаил Ренцов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 143-х	10
38	книга 39	ИБНИ ПАЛКО - роман	Оливера Николова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 083-2	10
39	книга 40	ИЗБОР - поезија	Радован Павловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 044-1	10
40	книга 41	ИЗБОР - поезија	Јован Павловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 071-9	10
41	книга 42	ИЗБОР - поезија	Иван Чаповски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 045-х	10
42	книга 43	ИЗБОР - поезија	Влада Урошевиќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 106-5	10
		ИЗБОР - раскази		НИД МИКЕНА Битола		
43	книга 44	ИЗБОР - поезија	Богомил Ѓузел	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 118-9	10
44	книга 45	ИЗБОР - поезија	Трајан Петровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 047-6	10
45	книга 46	ЗОЈА - роман	Паскал Гилевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 056-5	10
46	книга 47	ТИМОТЕЈ И ЛИДИЈА - роман	Ташко Ширилов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 059-х	10
47	книга 48	ИЗБОР - поезија	Петко Дабески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 109-х	10
48	книга 49	ИЗБОР - поезија	Чедо Јакимовски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 115-4	10
49	книга 50	ИЗБОР - поезија	Гордана Михајловска - Бошнакоска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 133-2	10
50	книга 51	ИЗБОР - раскази	Христо Крстевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 041-7	10
51	книга 52	ТАТКОВИТЕ КНИГИ - роман	Луан Старова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 050-6	10
52	книга 53	ИЗБОР - поезија	Светлана Христова - Јоциќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 048-4	10
53	книга 54	АКВАМАРИН - роман	Тања Урошевиќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 105-7	10
54	книга 55	УТКИНИ СОСЕДИ - роман	Божин Павловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 051-4	10
55	книга 56	ИЗБОР - поезија	Ристо Јачев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 052-2	10
56	книга 57	ИЗБОР - раскази	Зоран Ковачевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 163-4	10
57	книга 58	ИЗБОР - поезија	Ристо Василевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 067-7	10

58	книга 59	БУНАР - роман	Димитар Башевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 072-7	10
59	книга 60	ИЗБОР - раскази	Митко Маџунков	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 102-2	10
60	книга 61	ИЗБОР - поезија	Тодор Чаловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 119-7	10
61	книга 62	ИЗБОР - поезија	Атанас Вангелов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 152-9	10
62	книга 63	ИЗБОР - поезија	Ефтим Клетников	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 103-0	10
63	книга 64	ИЗБОР - поезија	Петре Бакевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 061-1	10
64	книга 65	ИЗБОР - раскази	Крсте Чачански	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 065-4	10
65	книга 66	ИЗБОР - раскази	Васе Манчев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 149-9	10
66	книга 67	ИЗБОР - поезија	Ристо Лазаров	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 076-х	10
67	книга 68	СИЛЈАН ПОВТОРНО ЛЕТА - роман	Трајче Крстески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 054-9	10
68	книга 69	СНЕГОТ ВО КАЗАБЛАНКА - роман	Кица Барциева - Колбе	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 097-2	10
69	книга 70	ИЗБОР - раскази	Драги Михајловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 049-2	10
70	книга 71	ИЗБОР - поезија	Катица Кулавкова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 112-х	10
71	книга 72	ИЗБОР - поезија	Глигор Стојковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 058-1	10
72	книга 73	ИЗБОР - поезија	Милош Линдро	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 055-7	10
73	книга 74	ИЗБОР - поезија	Милован Стефановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 160-х	10
74	книга 75	ИЗБОР - поезија	Весна Ацевска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 040-9	10
75	книга 76	ИЗБОР - поезија	Лилјана Дирјан	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 144-8	10
76	книга 77	ИЗБОР - поезија	Зоран Анчевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 136-7	10
77	книга 78	ИЗБОР - поезија	Вера Чејковска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 123-5	10
78	книга 79	ИЗБОР - поезија	Јордан Даниловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 128-6	10
79	книга 80	ИЗБОР - раскази	Александар Прокопиев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 157-х	10

80	книга 81	ПРИКАЗНИ ОД ДОЛНА ЗЕМЈА - роман	Младен Србиновски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 057-3	10
81	книга 82	ИЗБОР - поезија	Иван Цепаровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 142-1	10
82	книга 83	ИЗБОР - поезија	Славе Ѓорѓо Димоски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 108-1	10
83	книга 84	ИЗБОР - поезија	Братислав Ташковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 066-2	10
84	книга 85	НИШАН - роман	Блаже Миневски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 053-0	10
85	книга 86	ИЗБОР - раскази	Ермис Лафазановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 127-8	10
86	книга 87	ПАПОКОТ НА СВЕТОТ - роман	Венко Андоновски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 063-8	10
87	книга 88	ИЗБОР - поезија	Лидија Димковска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 129-4	10
88	книга 89	ИЗБОР - поезија	Никола Мациров	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 062-х	10
89	книга 90	РАЗГОВОР СО СПИНОЗА - роман	Гоце Смилевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 043-3	10
90	книга 91	ИЗБОР - поезија	Јовица Тасевски - Етернијан	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 147-2	10
91	книга 92/93	ПОЕЗИЈА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 155-3	10
92		ПРОЗА		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 110-3	10
93	книга 94/95	РОМАН ЗА ДЕЦА, ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 164-2	10
94		РОМАН ЗА ДЕЦА, ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 145-0	10
95	книга 96/97	ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦА, ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 151-0	10
96		РАСКАЗ ЗА ДЕЦА, ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 140-5	10
97	книга 98	ДРАМИ - избор	Томе Арсовски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 148-0	10
98	книга 99	ДРАМИ - избор	Горан Стефановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 141-3	10
99	книга 100	ДРАМИ - избор	Јордан Плевнеш	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 169-3	10
100	книга 101	СОВРЕМЕНА ДРАМА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 113-8	10
101	книга 102	ИЗБОР - КРИТИКА	Димитар Митрев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 099-9	10
102	книга 103	ИЗБОР - КРИТИКА	Милан Ѓурчинов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 138-3	10

103	книга 104	ИЗБОР - КРИТИКА	Георги Старделов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 111-1	10
104	книга 105/10 6	КНИЖЕВНА КРИТИКА И ЕСЕИСТИКА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 166-9	10
105		КНИЖЕВНА КРИТИКА И ЕСЕИСТИКА		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 117-0	10
106	книга 107	ПОЕЗИЈА	Мурат Исаку	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 089-1	10
107	книга 108	ПОЕЗИЈА	Абдулазис Ислами	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 073-5	10
108	книга 109	Роман	Луан Старова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 088-3	10
109	книга 110	ПОЕЗИЈА	Ресул Шабани	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 090-5	10
110	книга 111	Драма	Џабир Ахмети	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 096-8	10
111	книга 112	ПОЕЗИЈА	Адем Гајтани	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 145-6	10
112	книга 113	Критика	Али Алиу	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 075-1	10
113	книга 114	ПОЕЗИЈА	Агим Винца	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 074-3	10
114	книга 115	Роман	Екрем Баша	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 081-6	10
115	книга 116	Критика	Нехас Сопај	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 091-3	10
116	книга 117	Роман	Ким Мехмети	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 942-4	10
117	книга 118	Роман	Реџеп Златку	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 093-х	10
118	книга 119	ДРАМА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 084-7	10
119	книга 120/12 1	ПОЕЗИЈА ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 161-8	10
120		ПОЕЗИЈА ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 162-6	10
121	книга 122	РАСКАЗ	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 130-6	10
122	книга 123/12 4	КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 132-4	10
123		КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 135-9	10
124	книга 125	КРИТИКА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 087-5	10
125	книга 126	ПОЕЗИЈА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 146-4	10
126	книга 127	РАСКАЗИ	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 122-7	10

127	книга 128	ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 079-4	10
128	книга 129	РАСКАЗИ ЗА ДЕЦА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 121-9	10
129	книга 130	КРИТИКА И ЕСЕИСТИКА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 156-1	10
130	книга 131	ДРАМА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 085-9	10

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за труд и социјална политика.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со министерот за труд и социјална политика со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8797/3
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4117.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на, 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ГРАДСКО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: 130 Тома Македонска книжевност и тоа:

Реден бр.	Книга бр.	Наслов на книга	Автор	Назив на издавачка куќа	ISBN	Количина
1	книга 1	МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ IX - XVIII век	Проф. Д-р Илија Велев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-154-5	1
2	книга 2	ПРОСВЕТИТЕЛСТВО	Д-р ГЕОРГИ СТАЛЕВ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-101-4	1
3	книга 3	МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ УМОТВОРБИ	Д-р МАРКО КИТЕВСКИ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-150-2	1
4	книга 4	КНИЖЕВНАТА ПЕРИОДА	Академик ГАНЕ ТОДОРОВСКИ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-158-8	1
5	книга 6	МАКЕДОНСКА ДРАМА (ОД ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА	Проф. Д-р Јелена Лукина	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-107-3	1
6	книга 7	ДВОДОМНИ ПИСАТЕЛИ	Проф. Д-р Томислав Тодоровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-073-6	1
7	книга 8	ОСНОВОПОЛОЖНИЦ И (НА СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА ПОЕЗИЈА)	Академик ГЕОРГИ СТАРДЕЛОВ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-125-1	1
8	книга 9	КАЛЕШИ АНГА - роман	Стале Попов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-060-3	1
9	книга 10	ПУСТИНА - роман	Ѓорѓи Абаџиев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-153-7	1
10	книга 11	ОНА ШТО БЕШЕ НЕБО - роман	Владо Малевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-168-5	1
11	книга 12	ТВРДОГЛАВИ- роман	Славко Јаневски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-131-6	1
		ЕВАНГЕЛИЕ ПО ИТАР ПЕЈО - поетска книга		НИД МИКЕНА Битола		
12	книга 13	СОЛУНСКИТЕ АТЕНТОРИИ - роман	Јован Бошковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-120-0	1
13	книга 14	ТАКА Е АКО ВИ СЕ ЧИНИ - роман	Коле Чашуле	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-167-7	1
		ВЕЈКА НА ВЕТРОТ - драма		НИД МИКЕНА Битола		
14	книга 15	ИЗБОР - поезија	Блаже Конески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-126-x	1
15	книга 16	ИЗБОР - поезија	Ацо Шопов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-092-1	1

16	книга 17	БУДАЛЕТИНКИ - роман	Мето Јовановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 096-4	1
17	книга 18	ИЗБОР - поезија	Србо Ивановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 095-6	1
18	книга 19	ИЗБОР - поезија	Матеја Матевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 104-9	1
19	книга 20	ИЗБОР - поезија	Гане Тодоровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 069-7	1
20	книга 21	БЕЛАТА ДОЛИНА - роман	Симон Дракул	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 077-8	1
21	книга 22	КРАТКАТА ПРОЛЕТ НА МОНО САМОНИКОВ - роман	Димитар Солев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 137-5	1
22	книга 23	ИЗБОР - поезија	Анте Поповски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 070-0	1
23	книга 24	ВОДА - роман	Јован Стрезовски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 068-9	1
24	книга 25	ИЗБОР - раскази	Благоја Иванов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 139-1	1
25	книга 26	ИЗБОР - поезија	Љубен Ташковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 114-6	1
26	книга 27	СВАДБАТА НА МАРА - роман	Владимир Костов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 064-6	1
27	книга 28	ГОЛЕМИТЕ СКИТАЧИ - роман	Методија Фотев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 100-6	1
28	книга 29	ЗЕМЈА ВО ДУЛБИЈА - роман	Петар Ширилов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 084-0	1
29	книга 30	ПИРЕЈ - роман	Петре м. Андревски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 134-0	1
		ДЕНИЦИЈА - поетска збирка		НИД МИКЕНА Битола		
30	книга 31	ИЗБОР - поезија	Јован Котески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 046-8	1
31	книга 32	ПОСЛЕДНИОТ ЛЕТ НА ПТИЦАТА СЕЛИЦА - роман	Бранко Варошлија	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 098-0	1
32	книга 33	ПОТКОВИЦА НА СМРТТА И НАДЕЖТА - роман	Миле Неделковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 080-8	1
33	книга 34	ПАСКВЕЛИЈА	Живко Чинго	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 159-6	1
		(ИЗБОР) - РАСКАЗИ		НИД МИКЕНА Битола		1
34	книга 35	АЛЕКСАНДАР И СМРТТА - роман	Слободан Мицковиќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 116-2	1
35	книга 36	ЦРВЕНИОТ КОЊ - роман	Ташко Георгиевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 042-5	1

36	книга 37	ИЗБОР - поезија	Петар т. Бошковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 124-3	1
37	книга 38	ИЗБОР - поезија	Михаил Ренцов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 143-х	1
38	книга 39	ИБНИ ПАЈКО - роман	Оливера Николова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 083-2	1
39	книга 40	ИЗБОР - поезија	Радован Павловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 044-1	1
40	книга 41	ИЗБОР - поезија	Јован Павловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 071-9	1
41	книга 42	ИЗБОР - поезија	Иван Чаповски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 045-х	1
42	книга 43	ИЗБОР - поезија	Влада Урошевиќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 106-5	1
		ИЗБОР - раскази		НИД МИКЕНА Битола		
43	книга 44	ИЗБОР - поезија	Богомил Ѓузел	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 118-9	1
44	книга 45	ИЗБОР - поезија	Трајан Петровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 047-6	1
45	книга 46	ЗОЈА - роман	Паскал Гилевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 056-5	1
46	книга 47	ТИМОТЕЈ И ЛИДИЈА - роман	Ташко Ширилов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 059-х	1
47	книга 48	ИЗБОР - поезија	Петко Дабески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 109-х	1
48	книга 49	ИЗБОР - поезија	Чедо Јакимовски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 115-4	1
49	книга 50	ИЗБОР - поезија	Гордана Михајловска - Бошнакоска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 133-2	1
50	книга 51	ИЗБОР - раскази	Христо Крстевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 041-7	1
51	книга 52	ТАТКОВИТЕ КНИГИ - роман	Луан Старова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 050-6	1
52	книга 53	ИЗБОР - поезија	Светлана Христова - Јоциќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 048-4	1
53	книга 54	АКВАМАРИН - роман	Тања Урошевиќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 105-7	1
54	книга 55	УТКИНИ СОСЕДИ - роман	Бојин Павловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 051-4	1
55	книга 56	ИЗБОР - поезија	Ристо Јачев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 052-2	1
56	книга 57	ИЗБОР - раскази	Зоран Ковачевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 163-4	1
57	книга 58	ИЗБОР - поезија	Ристо Василевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 067-7	1

58	книга 59	БУНАР - роман	Димитар Башевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 072-7	1
59	книга 60	ИЗБОР - раскази	Митко Маџунков	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 102-2	1
60	книга 61	ИЗБОР - поезија	Тодор Чаловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 119-7	1
61	книга 62	ИЗБОР - поезија	Атанас Вангелов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 152-9	1
62	книга 63	ИЗБОР - поезија	Ефтим Клетников	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 103-0	1
63	книга 64	ИЗБОР - поезија	Петре Бакевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 061-1	1
64	книга 65	ИЗБОР - раскази	Крсте Чачански	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 065-4	1
65	книга 66	ИЗБОР - раскази	Васе Манчев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 149-9	1
66	книга 67	ИЗБОР - поезија	Ристо Лазаров	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 076-x	1
67	книга 68	СИЛЈАН ПОВТОРНО ЛЕТА - роман	Трајче Крстески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 054-9	1
68	книга 69	СНЕГОТ ВО КАЗАБЛАНКА - роман	Кица Бариева - Колбе	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 097-2	1
69	книга 70	ИЗБОР - раскази	Драги Михајловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 049-2	1
70	книга 71	ИЗБОР - поезија	Катица Кулавкова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 112-x	1
71	книга 72	ИЗБОР - поезија	Глигор Стојковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 058-1	1
72	книга 73	ИЗБОР - поезија	Милош Линдро	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 055-7	1
73	книга 74	ИЗБОР - поезија	Милован Стефановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 160-x	1
74	книга 75	ИЗБОР - поезија	Весна Ацевска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 040-9	1
75	книга 76	ИЗБОР - поезија	Лилјана Дирјан	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 144-8	1
76	книга 77	ИЗБОР - поезија	Зоран Анчевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 136-7	1
77	книга 78	ИЗБОР - поезија	Вера Чејковска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 123-5	1
78	книга 79	ИЗБОР - поезија	Јордан Даниловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 128-6	1
79	книга 80	ИЗБОР - раскази	Александар Прокопиев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 157-x	1

80	книга 81	ПРИКАЗНИ ОД ДОЛНА ЗЕМЈА - роман	Младен Србиновски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 057-3	1
81	книга 82	ИЗБОР - поезија	Иван Цепаровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 142-1	1
82	книга 83	ИЗБОР - поезија	Славе Ѓорѓо Димоски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 108-1	1
83	книга 84	ИЗБОР - поезија	Братислав Ташковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 066-2	1
84	книга 85	НИШАН - роман	Блаже Миневски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 053-0	1
85	книга 86	ИЗБОР - раскази	Ермис Лафазановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 127-8	1
86	книга 87	ПАПОКОТ НА СВЕТОТ - роман	Венко Андоновски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 063-8	1
87	книга 88	ИЗБОР - поезија	Љидија Димковска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 129-4	1
88	книга 89	ИЗБОР - поезија	Никола Мациров	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 062-х	1
89	книга 90	РАЗГОВОР СО СПИНОЗА - роман	Гоце Смилевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 043-3	1
90	книга 91	ИЗБОР - поезија	Јовица Тасевски - Етернијан	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 147-2	1
91	книга 92/93	ПОЕЗИЈА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 155-3	1
92		ПРОЗА		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 110-3	1
93	книга 94/95	РОМАН ЗА ДЕЦА, ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 164-2	1
94		РОМАН ЗА ДЕЦА, ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 145-0	1
95	книга 96/97	ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦА, ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 151-0	1
96		РАСКАЗ ЗА ДЕЦА, ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 140-5	1
97	книга 98	ДРАМИ - избор	Томе Арсовски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 148-0	1
98	книга 99	ДРАМИ - избор	Горан Стефановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 141-3	1
99	книга 100	ДРАМИ - избор	Јордан Плевнеш	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 169-3	1
100	книга 101	СОВРЕМЕНА ДРАМА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 113-8	1
101	книга 102	ИЗБОР - КРИТИКА	Димитар Митрев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 099-9	1
102	книга 103	ИЗБОР - КРИТИКА	Милан Ѓурчинов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 138-3	1

103	книга 104	ИЗБОР - КРИТИКА	Георги Старделов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 111-1	1
104	книга 105/10 6	КНИЖЕВНА КРИТИКА И ЕСЕИСТИКА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 166-9	1
105		КНИЖЕВНА КРИТИКА И ЕСЕИСТИКА		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 117-0	1
106	книга 107	ПОЕЗИЈА	Мурат Исаку	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 089-1	1
107	книга 108	ПОЕЗИЈА	Абдулазис Ислами	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 073-5	1
108	книга 109	Роман	Луан Старова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 088-3	1
109	книга 110	ПОЕЗИЈА	Ресул Шабани	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 090-5	1
110	книга 111	Драма	Џабир Ахмети	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 096-8	1
111	книга 112	ПОЕЗИЈА	Адем Гајтани	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 145-6	1
112	книга 113	Критика	Али Алиу	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 075-1	1
113	книга 114	ПОЕЗИЈА	Агим Винца	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 074-3	1
114	книга 115	Роман	Екрем Баша	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 081-6	1
115	книга 116	Критика	Нехас Сопај	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 091-3	1
116	книга 117	Роман	Ким Мехмети	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 942-4	1
117	книга 118	Роман	Реџеп Златку	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 093-х	1
118	книга 119	ДРАМА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 084-7	1
119	книга 120/12 1	ПОЕЗИЈА ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 161-8	1
120		ПОЕЗИЈА ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 162-6	1
121	книга 122	РАСКАЗ	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 130-6	1
122	книга 123/12 4	КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 132-4	1
123		КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 135-9	1
124	книга 125	КРИТИКА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 087-5	1
125	книга 126	ПОЕЗИЈА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 146-4	1
126	книга 127	РАСКАЗИ	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 122-7	1

127	книга 128	ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 079-4	1
128	книга 129	РАСКАЗИ ЗА ДЕЦА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 121-9	1
129	книга 130	КРИТИКА И ЕСЕИСТИКА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 156-1	1
130	книга 131	ДРАМА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 085-9	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Градско, а за потребите на Локалната Библиотека „Гоце Делчев“ - Градско.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со Градоначалникот на Општина Градско со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8797/4
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4118.

Врз основа на член 54 – а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА
НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА- СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: 130 Тома Македонска книжевност и тоа:

Реден бр.	Книга бр.	Наслов на книга	Автор	Назив на издавачка кука	ISBN	Количина
1	книга 1	МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ IX - XVIII век	Проф. Д-р Илија Велев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-154-5	1
2	книга 2	ПРОСВЕТИТЕЛСТВО	Д-р ГЕОРГИ СТАЛЕВ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-101-4	1
3	книга 3	МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ УМОТВОРБИ	Д-р МАРКО КИТЕВСКИ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-150-2	1
4	книга 4	КНИЖЕВНАТА ПЕРЕОДБА	Академик ГАНЕ ТОДОРОВСКИ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-158-8	1
5	книга 6	МАКЕДОНСКА ДРАМА (ДО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА)	Проф. Д-р Јелена Лукина	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-107-3	1
6	книга 7	ДВОДОМНИ ПИСАТЕЛИ	Проф. Д-р Томислав Тодоровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-073-6	1
7	книга 8	ОСНОВОПОЛОЖНИЦ И (НА СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА ПОЕЗИЈА)	Академик ГЕОРГИ СТАРДЕЛОВ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-125-1	1
8	книга 9	КАЛЕШИ АНГА - роман	Стале Попов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-060-3	1
9	книга 10	ПУСТИНА - роман	Ѓорѓи Абаџиев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-153-7	1
10	книга 11	ОНА ШТО БЕШЕ НЕБО - роман	Владо Малевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-168-5	1
11	книга 12	ТВРДОГЛАВИ- роман	Славко Јаневски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-131-6	1
		ЕВАНГЕЛИЕ ПО ИТАР ПЕЈО - поетска книга		НИД МИКЕНА Битола		
12	книга 13	СОЛУНСКИТЕ АТЕНТАТОРИ - роман	Јован Бошковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-120-0	1
13	книга 14	ТАКА Е АКО ВИ СЕ ЧИНИ - роман	Коле Чашуле	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-167-7	1
		ВЕЈКА НА ВЕТРОТ - драма		НИД МИКЕНА Битола		
14	книга 15	ИЗБОР - поезија	Блаже Конески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-126-x	1
15	книга 16	ИЗБОР - поезија	Ацо Шопов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-092-1	1

16	книга 17	БУДАЛЕТИНКИ - роман	Мето Јовановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 096-4	1
17	книга 18	ИЗБОР - поезија	Србо Ивановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 095-6	1
18	книга 19	ИЗБОР - поезија	Матеја Матовски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 104-9	1
19	книга 20	ИЗБОР - поезија	Гане Тодоровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 069-7	1
20	книга 21	БЕЛАТА ДОЛИНА - роман	Симон Дракул	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 077-8	1
21	книга 22	КРАТКАТА ПРОЛЕТ НА МОНО САМОНИКОВ - роман	Димитар Солев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 137-5	1
22	книга 23	ИЗБОР - поезија	Анте Поповски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 070-0	1
23	книга 24	ВОДА - роман	Јован Стрезовски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 068-9	1
24	книга 25	ИЗБОР - раскази	Благоја Иванов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 139-1	1
25	книга 26	ИЗБОР - поезија	Љубен Ташковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 114-6	1
26	книга 27	СВАДБАТА НА МАРА - роман	Владимир Костов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 064-6	1
27	книга 28	ГОЛЕМИТЕ СКИТАЧИ - роман	Методија Фотев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 100-6	1
28	книга 29	ЗЕМЈА ВО ДУЛБИЈА - роман	Петар Ширилов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 084-0	1
29	книга 30	ПИРЕЈ - роман	Петре м. Андреевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 134-0	1
		ДЕНИЦИЈА - поетска збирка		НИД МИКЕНА Битола		
30	книга 31	ИЗБОР - поезија	Јован Котески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 046-8	1
31	книга 32	ПОСЛЕДНИОТ ЛЕТ НА ПТИЦАТА СЕЛИЦА - роман	Бранко Варошлија	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 098-0	1
32	книга 33	ПОТКОВИЦА НА СМРТТА И НАДЕЖТА - роман	Миле Неделковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 080-8	1
33	книга 34	ПАСКВЕЛИЈА	Живко Чинго	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 159-6	1
		(ИЗБОР) - РАСКАЗИ		НИД МИКЕНА Битола		1
34	книга 35	АЛЕКСАНДАР И СМРТТА - роман	Слободан Мицковиќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 116-2	1
35	книга 36	ЦРВЕНИОТ КОЊ - роман	Ташко Георгиевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 042-5	1

36	книга 37	ИЗБОР - поезија	Петар т. Бошковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 124-3	1
37	книга 38	ИЗБОР - поезија	Михаил Ренцов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 143-х	1
38	книга 39	ИБНИ ПАЈКО - роман	Оливера Николова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 083-2	1
39	книга 40	ИЗБОР - поезија	Радован Павловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 044-1	1
40	книга 41	ИЗБОР - поезија	Јован Павловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 071-9	1
41	книга 42	ИЗБОР - поезија	Иван Чаповски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 045-х	1
42	книга 43	ИЗБОР - поезија	Влада Урошевиќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 106-5	1
		ИЗБОР - раскази		НИД МИКЕНА Битола		
43	книга 44	ИЗБОР - поезија	Богомил Ѓузел	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 118-9	1
44	книга 45	ИЗБОР - поезија	Трајан Петровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 047-6	1
45	книга 46	ЗОЈА - роман	Паскал Гилевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 056-5	1
46	книга 47	ТИМОТЕЈ И ЛИДИЈА - роман	Ташко Ширилов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 059-х	1
47	книга 48	ИЗБОР - поезија	Петко Дабески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 109-х	1
48	книга 49	ИЗБОР - поезија	Чедо Јакимовски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 115-4	1
49	книга 50	ИЗБОР - поезија	Гордана Михајловска - Бошнакоска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 133-2	1
50	книга 51	ИЗБОР - раскази	Христо Крстевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 041-7	1
51	книга 52	ТАТКОВИТЕ КНИГИ - роман	Луан Старова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 050-6	1
52	книга 53	ИЗБОР - поезија	Светлана Христова - Јоциќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 048-4	1
53	книга 54	АКВАМАРИН - роман	Тања Урошевиќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 105-7	1
54	книга 55	УТКИНИ СОСЕДИ - роман	Божин Павловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 051-4	1
55	книга 56	ИЗБОР - поезија	Ристо Јачев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 052-2	1
56	книга 57	ИЗБОР - раскази	Зоран Ковачевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 163-4	1
57	книга 58	ИЗБОР - поезија	Ристо Василевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 067-7	1

58	книга 59	БУНАР - роман	Димитар Башевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 072-7	1
59	книга 60	ИЗБОР - раскази	Митко Маџунков	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 102-2	1
60	книга 61	ИЗБОР - поезија	Тодор Чаловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 119-7	1
61	книга 62	ИЗБОР - поезија	Атанас Вангелов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 152-9	1
62	книга 63	ИЗБОР - поезија	Ефтим Клетников	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 103-0	1
63	книга 64	ИЗБОР - поезија	Петре Бакевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 061-1	1
64	книга 65	ИЗБОР - раскази	Крсте Чачански	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 065-4	1
65	книга 66	ИЗБОР - раскази	Васе Манчев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 149-9	1
66	книга 67	ИЗБОР - поезија	Ристо Лазаров	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 076-x	1
67	книга 68	СИЛЈАН ПОВТОРНО ЛЕТА - роман	Трајче Крстески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 054-9	1
68	книга 69	СНЕГОТ ВО КАЗАБЛАНКА - роман	Кица Барциева - Колбе	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 097-2	1
69	книга 70	ИЗБОР - раскази	Драги Михајловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 049-2	1
70	книга 71	ИЗБОР - поезија	Катица Ќулавкова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 112-x	1
71	книга 72	ИЗБОР - поезија	Глигор Стојковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 058-1	1
72	книга 73	ИЗБОР - поезија	Милош Линдро	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 055-7	1
73	книга 74	ИЗБОР - поезија	Милован Стефановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 160-x	1
74	книга 75	ИЗБОР - поезија	Весна Ацевска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 040-9	1
75	книга 76	ИЗБОР - поезија	Лилјана Дирјан	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 144-8	1
76	книга 77	ИЗБОР - поезија	Зоран Анчевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 136-7	1
77	книга 78	ИЗБОР - поезија	Вера Чејковска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 123-5	1
78	книга 79	ИЗБОР - поезија	Јордан Даниловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 128-6	1
79	книга 80	ИЗБОР - раскази	Александар Прокопиев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 157-x	1

80	книга 81	ПРИКАЗНИ ОД ДОЛНА ЗЕМЈА - роман	Младен Србиновски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 057-3	1
81	книга 82	ИЗБОР - поезија	Иван Џепаровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 142-1	1
82	книга 83	ИЗБОР - поезија	Славе Ѓорѓо Димоски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 108-1	1
83	книга 84	ИЗБОР - поезија	Братислав Ташковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 066-2	1
84	книга 85	НИШАН - роман	Блаже Миневски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 053-0	1
85	книга 86	ИЗБОР - раскази	Ермис Лафазановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 127-8	1
86	книга 87	ПАПОКОТ НА СВЕТОТ - роман	Венко Андоновски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 063-8	1
87	книга 88	ИЗБОР - поезија	Лидија Димковска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 129-4	1
88	книга 89	ИЗБОР - поезија	Никола Мациров	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 062-х	1
89	книга 90	РАЗГОВОР СО СПИНОЗА - роман	Гоце Смилевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 043-3	1
90	книга 91	ИЗБОР - поезија	Јовица Тасевски - Етериџан	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 147-2	1
91	книга 92/93	ПОЕЗИЈА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 155-3	1
92		ПРОЗА		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 110-3	1
93	книга 94/95	РОМАН ЗА ДЕЦА, ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 164-2	1
94		РОМАН ЗА ДЕЦА, ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 145-0	1
95	книга 96/97	ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦА, ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 151-0	1
96		РАСКАЗ ЗА ДЕЦА, ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 140-5	1
97	книга 98	ДРАМИ - избор	Томе Арсовски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 148-0	1
98	книга 99	ДРАМИ - избор	Горан Стефановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 141-3	1
99	книга 100	ДРАМИ - избор	Јордан Плевнеш	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 169-3	1
100	книга 101	СОВРЕМЕНА ДРАМА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 113-8	1
101	книга 102	ИЗБОР - КРИТИКА	Димитар Митрев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 099-9	1
102	книга 103	ИЗБОР - КРИТИКА	Милан Ѓурчинов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 138-3	1

103	книга 104	ИЗБОР - КРИТИКА	Георги Старделов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 111-1	1
104	книга 105/10 6	КНИЖЕВНА КРИТИКА И ЕСЕИСТИКА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 166-9	1
105		КНИЖЕВНА КРИТИКА И ЕСЕИСТИКА		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 117-0	1
106	книга 107	ПОЕЗИЈА	Мурат Исаку	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 089-1	1
107	книга 108	ПОЕЗИЈА	Абдуљазис Ислами	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 073-5	1
108	книга 109	Роман	Луан Старова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 088-3	1
109	книга 110	ПОЕЗИЈА	Ресул Шабани	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 090-5	1
110	книга 111	Драма	Џабир Ахмети	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 096-8	1
111	книга 112	ПОЕЗИЈА	Адем Гајтани	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 145-6	1
112	книга 113	Критика	Али Алиу	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 075-1	1
113	книга 114	ПОЕЗИЈА	Агим Винца	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 074-3	1
114	книга 115	Роман	Екрем Баша	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 081-6	1
115	книга 116	Критика	Нехас Сопај	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 091-3	1
116	книга 117	Роман	Ким Мехмети	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 942-4	1
117	книга 118	Роман	Реџеп Златку	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 093-х	1
118	книга 119	ДРАМА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 084-7	1
119	книга 120/12 1	ПОЕЗИЈА ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 161-8	1
120		ПОЕЗИЈА ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 162-6	1
121	книга 122	РАСКАЗ	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 130-6	1
122	книга 123/12 4	КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 132-4	1
123		КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 135-9	1
124	книга 125	КРИТИКА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 087-5	1
125	книга 126	ПОЕЗИЈА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 146-4	1
126	книга 127	РАСКАЗИ	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 122-7	1

127	книга 128	ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 079-4	1
128	книга 129	РАСКАЗИ ЗА ДЕЦА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 121-9	1
129	книга 130	КРИТИКА И ЕСЕИСТИКА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 156-1	1
130	книга 131	ДРАМА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 085-9	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест Јавната научна установа Институт за национална историја- Скопје.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Јавната научна установа Институтот за национална историја- Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8797/5
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4119.

Врз основа на член 54–а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија” бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНА НАУЧНА УСТАНОВА ИНСТИТУТ ЗА ДУХОВНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура му престанува користењето на движните ствари – книги од проектот: 130 Тома Македонска книжевност и тоа:

Реден бр.	Книга бр.	Наслов на книга	Автор	Назив на издавачка куќа	ISBN	Количина
1	книга 1	МАКЕДОНСКА КНИЖЕВНОСТ IX - XVIII век	Проф. Д-р Илија Велев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-154-5	1
2	книга 2	ПРОСВЕТИТЕЛСТВО	Д-р ГЕОРГИ СТАЛЕВ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-101-4	1
3	книга 3	МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ УМОТВОРБИ	Д-р МАРКО КИТЕВСКИ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-150-2	1
4	книга 4	КНИЖЕВНАТА ПЕРИОДА	Академик ГАНЕ ТОДОРОВСКИ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-158-8	1
5	книга 6	МАКЕДОНСКА ДРАМА (ДО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА)	Проф. Д-р Јелена Лукина	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-107-3	1
6	книга 7	ДВОДОМНИ ПИСАТЕЛИ	Проф. Д-р Томислав Тодоровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-073-6	1
7	книга 8	ОСНОВОПОЛОЖНИЦ И (НА СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА ПОЕЗИЈА)	Академик ГЕОРГИ СТАРДЕЛОВ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-125-1	1
8	книга 9	КАЛЕШ АНГА - роман	Стале Попов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-060-3	1
9	книга 10	ПУСТИНА - роман	Горѓи Абаџиев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-153-7	1
10	книга 11	ОНА ШТО БЕШЕ НЕБО - роман	Владо Малевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-168-5	1
11	книга 12	ТВРДОГЛАВИ- роман	Славко Јаневски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-131-6	1
		ЕВАНГЕЛИЕ ПО ИТАР ПЕЈО - поетска книга		НИД МИКЕНА Битола		
12	книга 13	СОЛУНСКИТЕ АТЕНТАТОРИ - роман	Јован Бошковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-120-0	1
13	книга 14	ТАКА Е АКО ВИ СЕ ЧИНИ - роман	Коле Чашуле	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-167-7	1
		ВЕЈКА НА ВЕТРОТ - драма		НИД МИКЕНА Битола		
14	книга 15	ИЗБОР - поезија	Блаже Конески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-126-x	1
15	книга 16	ИЗБОР - поезија	Ацо Шопов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-092-1	1

16	книга 17	БУДАЛЕТИНКИ - роман	Мето Јовановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 096-4	1
17	книга 18	ИЗБОР - поезија	Србо Ивановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 095-6	1
18	книга 19	ИЗБОР - поезија	Матеја Матевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 104-9	1
19	книга 20	ИЗБОР - поезија	Гане Тодоровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 069-7	1
20	книга 21	БЕЛАТА ДОЛИНА - роман	Симон Дракул	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 077-8	1
21	книга 22	КРАТКАТА ПРОЛЕТ НА МОНО САМОНИКОВ - роман	Димитар Солев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 137-5	1
22	книга 23	ИЗБОР - поезија	Анте Поповски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 070-0	1
23	книга 24	ВОДА - роман	Јован Стрезовски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 068-9	1
24	книга 25	ИЗБОР - раскази	Благоја Иванов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 139-1	1
25	книга 26	ИЗБОР - поезија	Љубен Ташковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 114-6	1
26	книга 27	СВАДБАТА НА МАРА - роман	Владимир Костов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 064-6	1
27	книга 28	ГОЛЕМИТЕ СКИТАЧИ - роман	Методија Фотев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 100-6	1
28	книга 29	ЗЕМЈА ВО ДУЛБИЈА - роман	Петар Ширилов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 084-0	1
29	книга 30	ПИРЕЈ - роман	Петре м. Андреевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 134-0	1
		ДЕНИЦИЈА - поетска збирка		НИД МИКЕНА Битола		
30	книга 31	ИЗБОР - поезија	Јован Котески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 046-8	1
31	книга 32	ПОСЛЕДНИОТ ЛЕТ НА ПТИЦАТА СЕЛИЦА - роман	Бранко Варошлија	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 098-0	1
32	книга 33	ПОТКОВИЦА НА СМРТТА И НАДЕЖТА - роман	Миле Неделковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 080-8	1
33	книга 34	ПАСКВЕЛИЈА	Живко Чинго	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 159-6	1
		(ИЗБОР) - РАСКАЗИ		НИД МИКЕНА Битола		1
34	книга 35	АЛЕКСАНДАР И СМРТТА - роман	Слободан Мицковиќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 116-2	1
35	книга 36	ЦРВЕНИОТ КОЊ - роман	Ташко Георгиевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 042-5	1

36	книга 37	ИЗБОР - поезија	Петар т. Бошковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 124-3	1
37	книга 38	ИЗБОР - поезија	Михаил Ренцов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 143-х	1
38	книга 39	ИБНИ ПАЈКО - роман	Оливера Николова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 083-2	1
39	книга 40	ИЗБОР - поезија	Радован Павловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 044-1	1
40	книга 41	ИЗБОР - поезија	Јован Павловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 071-9	1
41	книга 42	ИЗБОР - поезија	Иван Чаповски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 045-х	1
42	книга 43	ИЗБОР - поезија	Влада Урошевиќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 106-5	1
		ИЗБОР - раскази		НИД МИКЕНА Битола		
43	книга 44	ИЗБОР - поезија	Богомил Ѓузел	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 118-9	1
44	книга 45	ИЗБОР - поезија	Трајан Петровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 047-6	1
45	книга 46	ЗОЈА - роман	Паскал Гилевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 056-5	1
46	книга 47	ТИМОТЕЈ И ЛИДИЈА - роман	Ташко Ширилов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 059-х	1
47	книга 48	ИЗБОР - поезија	Петко Дабески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 109-х	1
48	книга 49	ИЗБОР - поезија	Чедо Јакимовски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 115-4	1
49	книга 50	ИЗБОР - поезија	Гордана Михајловска - Бошнакоска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 133-2	1
50	книга 51	ИЗБОР - раскази	Христо Крстевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 041-7	1
51	книга 52	ТАТКОВИТЕ КНИГИ - роман	Луан Старова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 050-6	1
52	книга 53	ИЗБОР - поезија	Светлана Христова - Јоциќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 048-4	1
53	книга 54	АКВАМАРИН - роман	Тања Урошевиќ	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 105-7	1
54	книга 55	УТКИНИ СОСЕДИ - роман	Божин Павловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 051-4	1
55	книга 56	ИЗБОР - поезија	Ристо Јачев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 052-2	1
56	книга 57	ИЗБОР - раскази	Зоран Ковачевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 163-4	1
57	книга 58	ИЗБОР - поезија	Ристо Василевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 067-7	1

58	книга 59	БУНАР - роман	Димитар Башевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 072-7	1
59	книга 60	ИЗБОР - раскази	Митко Маџунков	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 102-2	1
60	книга 61	ИЗБОР - поезија	Тодор Чаловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 119-7	1
61	книга 62	ИЗБОР - поезија	Атанас Вангелов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 152-9	1
62	книга 63	ИЗБОР - поезија	Ефтим Клетников	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 103-0	1
63	книга 64	ИЗБОР - поезија	Петре Бакевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 061-1	1
64	книга 65	ИЗБОР - раскази	Крсте Чачански	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 065-4	1
65	книга 66	ИЗБОР - раскази	Васе Манчев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 149-9	1
66	книга 67	ИЗБОР - поезија	Ристо Лазаров	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 076-x	1
67	книга 68	СИЛАН ПОВТОРНО ЛЕТА - роман	Трајче Крстески	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 054-9	1
68	книга 69	СНЕГОТ ВО КАЗАБЛАНКА - роман	Кица Барчиева - Колбе	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 097-2	1
69	книга 70	ИЗБОР - раскази	Драги Михајловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 049-2	1
70	книга 71	ИЗБОР - поезија	Катица Ќулавкова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 112-x	1
71	книга 72	ИЗБОР - поезија	Глигор Стојковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 058-1	1
72	книга 73	ИЗБОР - поезија	Милош Линдро	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 055-7	1
73	книга 74	ИЗБОР - поезија	Милован Стефановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 160-x	1
74	книга 75	ИЗБОР - поезија	Весна Ацевска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 040-9	1
75	книга 76	ИЗБОР - поезија	Лилјана Дирјан	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 144-8	1
76	книга 77	ИЗБОР - поезија	Зоран Анчевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 136-7	1
77	книга 78	ИЗБОР - поезија	Вера Чејковска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 123-5	1
78	книга 79	ИЗБОР - поезија	Јордан Даниловски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 128-6	1
79	книга 80	ИЗБОР - раскази	Александар Прокопиев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 157-x	1

80	книга 81	ПРИКАЗНИ ОД ДОЛНА ЗЕМЈА - роман	Младен Србиновски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 057-3	1
81	книга 82	ИЗБОР - поезија	Иван Цепаровски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 142-1	1
82	книга 83	ИЗБОР - поезија	Славе Горѓо Димоски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 108-1	1
83	книга 84	ИЗБОР - поезија	Братислав Ташковски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 066-2	1
84	книга 85	НИШАН - роман	Блаже Миневски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 053-0	1
85	книга 86	ИЗБОР - раскази	Ермис Лафазановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 127-8	1
86	книга 87	ПАПОКОТ НА СВЕТОТ - роман	Венко Андоновски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 063-8	1
87	книга 88	ИЗБОР - поезија	Лидија Димковска	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 129-4	1
88	книга 89	ИЗБОР - поезија	Никола Мациров	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 062-х	1
89	книга 90	РАЗГОВОР СО СПИНОЗА - роман	Гоце Смилевски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 043-3	1
90	книга 91	ИЗБОР - поезија	Јовица Тасевски - Етернијан	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 147-2	1
91	книга 92/93	ПОЕЗИЈА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 155-3	1
92		ПРОЗА		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 110-3	1
93	книга 94/95	РОМАН ЗА ДЕЦА, ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 164-2	1
94		РОМАН ЗА ДЕЦА, ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 145-0	1
95	книга 96/97	ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦА, ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 151-0	1
96		РАСКАЗ ЗА ДЕЦА, ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 140-5	1
97	книга 98	ДРАМИ - избор	Томе Арсовски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 148-0	1
98	книга 99	ДРАМИ - избор	Горан Стефановски	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 141-3	1
99	книга 100	ДРАМИ - избор	Јордан Плевнеш	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 169-3	1
100	книга 101	СОВРЕМЕНА ДРАМА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 113-8	1
101	книга 102	ИЗБОР - КРИТИКА	Димитар Митрев	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 099-9	1
102	книга 103	ИЗБОР - КРИТИКА	Милан Ѓурчинов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 138-3	1

103	книга 104	ИЗБОР - КРИТИКА	Георги Старделов	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-111-1	1
104	книга 105/106	КНИЖЕВНА КРИТИКА И ЕСЕИСТИКА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-166-9	1
105		КНИЖЕВНА КРИТИКА И ЕСЕИСТИКА		НИД МИКЕНА Битола	9989-55-117-0	1
106		ПОЕЗИЈА	Мурат Исаку	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-089-1	1
107	книга 108	ПОЕЗИЈА	Абдулзис Ислами	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-073-5	1
108	книга 109	Роман	Луан Старова	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-088-3	1
109	книга 110	ПОЕЗИЈА	Ресул Шабани	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-090-5	1
110	книга 111	Драма	Џабир Ахмети	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-096-8	1
111	книга 112	ПОЕЗИЈА	Адем Гајтани	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-145-6	1
112	книга 113	Критика	Али Алиу	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-075-1	1
113	книга 114	ПОЕЗИЈА	Агим Винца	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-074-3	1
114	книга 115	Роман	Екрем Баша	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-081-6	1
115	книга 116	Критика	Нехас Сопај	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-091-3	1
116	книга 117	Роман	Ким Мехмети	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-942-4	1
117	книга 118	Роман	Реџеп Златку	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-093-х	1
118	книга 119	ДРАМА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-084-7	1
119	книга 120/121	ПОЕЗИЈА ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-161-8	1
120		ПОЕЗИЈА ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55-162-6	1
121	книга 122	РАСКАЗ	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-130-6	1
122	книга 123/124	КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА ТОМ 1	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-132-4	1
123		КНИЖЕВНОСТ ЗА ДЕЦА ТОМ 2		НИД МИКЕНА Битола	9989-55-135-9	1
124	книга 125	КРИТИКА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-087-5	1
125	книга 126	ПОЕЗИЈА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-146-4	1
126	книга 127	РАСКАЗИ	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55-122-7	1

127	книга 128	ПОЕЗИЈА ЗА ДЕЦА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 079-4	1
128	книга 129	РАСКАЗИ ЗА ДЕЦА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 121-9	1
129	книга 130	КРИТИКА И ЕСЕИСТИКА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 156-1	1
130	книга 131	ДРАМА	Група автори	НИД МИКЕНА Битола	9989-55- 085-9	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест Јавната научна установа Институт за духовно културно наследство на Албанците- Скопје.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Јавната научна установа Институт за духовно културно наследство на Албанците- Скопје со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8797/6
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

4120.

Врз основа на член 13 став (2) од Законот за основање на Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.57/2010 и 36/2011), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА СТРАНСКИ
ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, донесена од Управниот одбор на Агенцијата под бр.02-2683/6 од 3.10.2013 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8824/1
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4121.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“, бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА
КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за здравство му престанува користењето на движните ствари:

	Вид на опрема	Производит	Модел л	Количина
1.	Видео бронхоскопски систем	Олимпус	БФ тип ХП 160Ф	1
2.	Електрохируршка единица	Целон АГ	ЕСГ-100	1
3.	Уред за тестирање на водород во злив	Бед Фонт	Гастролајзер	1
4.	Машина за автоматско чистење и дезинфекција на ендоскопи	Олимпус	ССУ-2	2
5.	EKG апарат	Шилер		5
6.	ЕЕГ за долготрсовно снимање поддржано со видео снимки	АТЕС	Неуротравел медицина смарт	1
7.	Baby Temp со светилка за фототерапија	Натус	Медикс CM 401 Америка	5
8.	ЕХО kolor доплер	Миндрау	ДЦ-7	1
9.	Апарат за анестезија	Миндрау	Вато EX - 35	6
10.	ЕХО апарат	Миндрау	ДП - 50	2
11.	Респиратор	Мекицс цо.лtd	МВ-2000	2
12.	Инкубатор	Нингб ДАВИД	УП-910	6
13.	Пациент монитор со пулс	Хеалтх Форсе Био-медицал холдингс лимитед нисоу инструмент лимитед (схангхаи)	Класиц - 120 Плус	5
14.	Автоматски хематолошки анализатор со триделна диференцијална крвна слика со капацитет од минимум 60 примероци на час	Боулс медицал АБ	Медоник М ¹⁶ /М ²⁰	2
15.	Гасен анализатор со кетрири за еднократна употреба	Сиеменс - УСА	Рапидлонит 400/405 аналајзер	3

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести – Скопје.

Член 3

Министерот за здравство склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за детски болести – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8836/1
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4122.

Врз основа на член 57 став 1 алинеја 2 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013 и 24/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
НА СТУДИИ ОД ТРЕТ ЦИКЛУС НА ЈАВНИТЕ
ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА
УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО
СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ
ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА И УНИВЕРЗИТЕТОТ
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП ВО АКАДЕМСКАТА
2013/2014 ГОДИНА

1. Во Одлуката за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од трет циклус на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола и Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип во академската 2013/2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/2013 и 135/2013), во точката 1, на крајот на реченицата точката се заменува со сврзникот „и“ и се додаваат зборовите „Одлуката бр. 07-1414/7 од 6.11.2013 донесена на 167-та седница на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, одржана на 06.11.2013 година.“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8837/1
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

4123.

Врз основа на член 20, став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 30.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА МИНИСТЕРСТВОТО ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државно училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ Скопје, му престанува користењето на недвижна ствар, сопственост на Република Македонија лоцирана на КП бр.2899, ул. „Георги Димитров“ Скопје и тоа: зграда 3, влез 1, приземје со површина од 106 м2, заведена во Имотен лист бр.1348 за КО Кисела Вода 1.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 се дава на трајно користење без надомест на Министерството за труд и социјална политика.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 на оваа одлука ќе се изврши помеѓу Државно училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ Скопје и Министерството за труд и социјална политика, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8838/1
30 ноември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

4124.

Врз основа на член 7 став 3 од Законот за личното име („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/95, 66/07, 103/08 и 51/11), министерот за внатрешни работи донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОМЕНА НА ЛИЧНОТО ИМЕ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето за промена на личното име („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/09) во членот 2 ставот 2 се менува и гласи:

„Барањето од став 1 на овој член содржи:

1. податоци за подносителот на барањето: име, презиме, ден, месец и година на раѓање, место на раѓање, единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), живеалиште, адреса, име на татко, име на мајка и податоци за брачниот статус;
2. податоци за промената на личното име: причини за промена на личното име и промената на личното име;
3. податоци за малолетно дете/деца: име, презиме, ден, месец и година на раѓање, место на раѓање, единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), промена на личното име и податоци за промената на личното име;
4. согласност од родителите-старателот за промена на личното име на малолетно дете: име и презиме, единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), сродство и потпис;
5. согласност од малолетно дете кое наполнило 10 години, а за кое се бара промена на личното име: име и презиме, единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) и потпис, датум и место на поднесување на барањето; потпис на подносителот на барањето; податоци за контакт и потпис на службеното лице кое го примило барањето;
6. прилози кон барањето и појаснување;
7. согласност од подносителот на барањето за обработка на неговите лични податоци и место за потпис на подносителот, и
8. упатство за пополнување на барањето за промена на личното име.“

Член 2

Образецот бр. 1 се заменува со нов образец бр. 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12.1-77783/1
2 декември 2013 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска, с.р.**

ДО
Образец бр.1
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

БАРАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА ЛИЧНОТО ИМЕ

1. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Име	Презиме

Ден, месец и година на раѓање	Место на раѓање	Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ)

Живеалиште	Адреса

Име на татко	Име на мајка	Брачен статус
		☐ Венчан/а ☐ Разведен/а ☐ Вдовец/ца ☐ Невенчан/а ☐ Во заедница

2. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОМЕНАТА НА ЛИЧНОТО ИМЕ

Причини за промена на личното име:

Промена на лично име (се испишува со печатни букви)	
Од:	Во:

3. ПОДАТОЦИ ЗА МАЛОЛЕТНО ДЕТЕ/ДЕЦА:

	Име	Презиме	Ден, месец, година на раѓање	Место на раѓање	Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ)
	Промена на име - Од:	Промена на име - Во:	Причини за промена на личното име		
1					
2					
3					

4. СОГЛАСНОСТ ОД РОДИТЕЛИТЕ-СТАРАТЕЛОТ ЗА ПРОМЕНА НА ЛИЧНОТО ИМЕ НА МАЛОЛЕТНО ДЕТЕ

	Име и презиме	Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ)	Сродство	Потпис
1				
2				

5. СОГЛАСНОСТ ОД МАЛОЛЕТНО ДЕТЕ КОЕ НАПОЛНИЛО 10 ГОДИНИ, А ЗА КОЕ СЕ БАРА ПРОМЕНА НА ЛИЧНОТО ИМЕ

	Име и презиме	Матичен број	Потпис
1			
2			

Потпис на подносителот
на барањето

Датум и место на поднесување

_____._____.20_____, _____

Податоци за контакт _____

Потпис на службеното лице кое го примило барањето _____

6. ПРИЛОГ КОН БАРАЊЕТО:

☐	При поднесување на барањето се врши проверка на идентитетот на подносителот на барањето со увид во лична карта или друг документ за лична идентификација што има фотографија, издаден од државен орган
☐	Извод од матичната книга на родените/венчаните (*)
☐	Доказ од надлежен центар за социјални работи дека подносителот на барањето ги има регулирано имотно-правните обврски и други законски обврски кои произлегуваат од брачниот однос и односот на родители и деца кон лица кои живеат во Република Македонија (*)
☐	Ако при поднесување на барањето за промена на личното име на малолетно дете, еден од родителите не дал согласност за промената, согласноста може да се обезбеди од страна на надлежен орган за старателство (* - ВО СЛУЧАЈ КОГА ДРУГИОТ РОДИТЕЛ НЕ МОЖЕ ИСТАТА ДА ЈА ОБЕЗБЕДИ)
☐	Доказ од надлежен суд дека против подносителот на барањето не се води кривична постапка за кривично дело за кое се гони по службена должност (*)
☐	Ако во постапката се утврди дека подносителот на барањето е осудуван за кривично дело за кое се гони по службена должност, може да се обезбеди доказ дека казната е извршена, односно дека престанале правните последици од осудата
☐	Други документи неопходни за постапката _____

Доказите означени со ѕвезда (*) се смета дека се поднесени во прилог на барањето и истите Министерството за внатрешни работи ги прибавува по службена должност

7. СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

☐ Подносителот на барањето е согласен неговите/нивните лични податоци да се користат во постапката за остварување на правото пред надлежните органи за прибавување на СИТЕ документи означени со ѕвезда (*) од делот 6. на ова барање.

Потпис на подносителот

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРОМЕНА НА ЛИЧНО ИМЕ

- Податоците од делот 1 и 2 ги пополнува подносителот на барањето.
- Податоците од делот 3 ги пополнува подносителот на барањето, доколку барањето за промена на личното име се однесува и за малолетното дете/деца.
- Податоците од делот 4 ги пополнуваат родителите-старателите доколку барањето за промена на личното име се однесува и за малолетното дете.
- Податоците од делот 5 ги пополнуваат родителите-старателите доколку барањето за промена на личното име се однесува и за малолетното дете кое наполнило 10 години, а детето се потпишува дека е согласно со промената на личното име.
- Подносителот на барањето самиот го избира начинот на кој Министерството за внатрешни работи ќе може да оствари контакт со истиот (телефонски или по електронски пат). Избраниот начин за контакт се наведува во делот „податоци за контакт“.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА ПРИ КОМОРАТА
НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4125.**

Дисциплинската комисија при Комората на извршители на Република Македонија во состав: извршител Христо Јованов заменик Претседател на Дисциплинската комисија, извршител Советка Георгиева член на дисциплинската комисија, судија Владимир Панчевски од Основен суд Скопје 1 Скопје, судија Сандра Крстиќ од Основен суд Скопје 1 Скопје и Нуман Лимани од Министерство за правда, како членови на Дисциплинската комисија, постапувајќи по Предлогот за поведување на дисциплинска постапка УПП бр.09-338 од 29.05.2013 година на Министерот за правда на Република Македонија во присуство на обвинетиот извршителот Љубиша Димитров од Скопје лично, по одржан претрес на ден 31.10.2013 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Извршителот Љубиша Димитров од Скопје именуван за подрачјето на Основен суд Скопје 1 – Скопје и Основен суд Скопје 2 – Скопје се огласува за виновен за сторена дисциплинска повреда по член 54-д став 1 алинеја 5 од Законот за извршување, па му се изрекува дисциплинската мерка привремено одземање на правото на вршење на должноста извршител во траење од три месеци согласно член 54-б став 3 од Законот за извршување.

Ова Решение се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.

ДП бр. 364
31 октомври 2013 година
Скопје

Заменик претседател на
Дисциплинска комисија,
Христо Јованов, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА****4126.**

Врз основа на член 51 став (2) од Законот за студентскиот стандард (“Службен весник на Република Македонија” бр. 15/13 и 120/13), министерот за образование и наука донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕН-
ТСКИТЕ СТИПЕНДИИ ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВЈА-
НИ КОИ СЕ ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на доделување на студентските стипендии за странски државјани кои се од интерес за Република Македонија.

Член 2

Стипендијата се доделува за вкупно семестри за додипломски студии од прв циклус колку што се предвидени со статутот на високообразовната установа во Република Македонија.

Член 3

На корисникот на стипендија целосно му се надоместуваат трошоците за студирање: уписнина, бесплатно сместување и исхрана во студентски дом, месечна стипендија, повратен авионски билет за секоја студиска година, примарно здравствено осигурување, како и за месечен билет за градски превоз (каде што е неопходно).

На корисникот на стипендија за студенти со македонско потекло кои живеат во државите на Балканскиот полуостров не им се покриваат трошоците за повратен авионски билет за секоја студиска година, како и за месечен билет за градски превоз.

На корисникот на стипендија, кој не го познава македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, му се надоместуваат трошоците за изучување на македонскиот јазик и писмо.

Член 4

Од страна на Министерството за образование и наука се:

- врши проверка на документацијата од кандидатите,
- изготвува список на кандидатите на кои им се доделува стипендијата и истиот се објавува на интернет страницата на Министерството за образование и наука,
- доставува на одобрување до министерот за образование и наука список на кандидати на кои им се доделува стипендија,
- известуваат сите кандидати по основ на изборот,
- решава по приговори на студентите.

Член 5

Корисникот на стипендија ја користи стипендијата врз основа на склучен договор со Министерството за образование и наука со кој се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу давателот и корисникот на стипендијата.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 08-13466/3
15 ноември 2013 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

4127.

Врз основа на член 49 став (5) од Законот за студентскиот стандард (“Службен весник на Република Македонија” бр. 15/13 и 120/13), министерот за образование и наука донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ВИДОТ НА СТУДЕНТСКИТЕ СТИПЕНДИИ И НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕН- ТСКИТЕ СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ КОИ СТУДИРААТ ВО СТРАНСТВО

Член 1

Со овој правилник се пропишува видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии на студенти кои студираат во странство.

Член 2

Видови на студентски стипендии за кои можат да конкурираат студентите се:

- стипендии за додипломски студии од прв циклус во прва година на еден од првите сто рангирани универзитети, односно првите двеста рангирани универзитети од областа на техничките науки според последната објавена ранг-листа на глобални универзитети за високо образование од Институтот за високо образование при Шангајскиот Џио Тонг универзитет;
- стипендии за додипломски студии од прв циклус во прва година на Academy of Performing Arts (FAMU) во Прага, Република Чешка на студии од областа на филмската и музичката уметност која е од посебно научно и образовно значење за Република Македонија;
- стипендии за додипломски студии од прв циклус во прва година на еден од реномираните универзитети во светот од областа на ликовната уметност, кинематографија и филмска продукција, драмска уметност и музика;
- стипендии за додипломски студии од прв циклус на Универзитетот во Бостон, Соединетите Американски Држави на студии од областа на информатиката и
- стипендии за други универзитети и студиски програми кои се од особено значење за Република Македонија.

Член 3

Стипендијата се доделува за најмногу до вкупниот број на семестри за додипломски студии од прв циклус колку што се предвидени со статутот на странската високообразовна установа.

Член 4

При еднаков број на бодови, предност во доделувањето на стипендијата се дава на оној кандидат кој има подобар успех остварен во средното образование.

Во случај ако кандидатите повторно имаат ист број на бодови, предност во доделувањето на стипендијата се дава на оној кандидат кој се определил за повисоко рангиран универзитет според последната објавена ранг-листа на глобални универзитети за високо образование од Институтот за високо образование при Шангајскиот Џио Тонг универзитет.

Член 5

На корисникот на стипендија целосно му се надоместуваат трошоците за студирање: уписнина и/или месечна стипендија, како и еден авионски билет на почетокот на студиите и еден авионски билет по завршување на студиите.

Висината на средствата за уписнина и/или месечна стипендија од ставот 1 на овој член се определуваат согласно доставен официјален документ од странската високообразовна установа.

Член 6

Од страна на Министерството за образование и наука се:

- врши проверка на документацијата на кандидатите,
- изготвува список на кандидатите на кои им се доделува стипендијата и истиот се објавува на интернет страницата на Министерството за образование и наука,
- доставува на одобрување до министерот за образование и наука список на кандидати на кои им се доделува стипендија,
- известуваат сите кандидати по основ на изборот,
- решава во прв степен по жалби на студентите и
- доставуваат жалбите до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Член 7

Корисникот на стипендија ја користи стипендијата врз основа на склучен договор со Министерството за образование и наука со кој се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу давателот и корисникот на стипендијата.

Член 8

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-13466/4

15 ноември 2013 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

4128.

Врз основа на член 49 став (5) од Законот за студентскиот стандард ("Службен весник на Република Македонија" бр. 15/13 и 120/13), министерот за образование и наука донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ВИДОТ НА СТУДЕНТСКИТЕ СТИПЕНДИИ И НАЧИНОТ НА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕНТСКИ- ТЕ СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ КОИ СТУДИ- РААТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува видот на студентските стипендии и начинот на доделување на студентските стипендии на студентите кои студираат во Република Македонија.

Член 2

За студентска стипендија (во натамошниот текст: стипендија) може да конкурира редовен студент запишан на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовните установи во Република Македонија, согласно објавениот Кон-

курс за доделување на студентски стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовните установи во Република Македонија (во натамошниот текст: Конкурсот).

Член 3

Студентите од член 2 од овој правилник пополнуваат електронска пријава и ја доставуваат потребната документација по Конкурсот.

Член 4

Распределбата на стипендиите по вид се врши на следниот начин:

- а) Прва група - 50 % од вкупниот број на стипендии се за студенти од социјалните категории;
- б) Втора група - 30 % од вкупниот број на стипендии се за студенти кои постигнале особено висок успех во учењето;
- в) Трета група - 20 % од вкупниот број на стипендии се за студенти кои се запишани на студиски програми од научните подрачја на природно-математичките, техничко-технолошките, биотехничките и/или медицинските науки.

Член 5

Рангирањето на студентите од член 4 точка а) од овој правилник се врши на следниот начин:

- студентите добиваат најмногу до 100 бода, при што од вкупниот број бодови најмногу до 20 бода се добиваат за постигнатиот успех во образованието, за материјалните можности на студентите и нивните семејства се добиваат до 60 бодови, студентите кои до 18 години биле без родители и родителска грижа, студентите кои се категоризирани како лица со посебни потреби, студенти-деца на самохран родител, студенти-деца на корисници на социјална помош и студенти-деца на корисници на надомест по основ на технолошки вишок за кои вкупните приходи во семејството се под нето минималната плата утврдена во Република Македонија добиваат дополнителни 10 бодови, додека за студиска програма на која е запишан студентот-технички и медицински науки се добиваат дополнителни 10 бодови.

По основ на успехот во учењето, односно успехот остварен во текот на студирањето, бодовите се добиваат врз основа на следната формула:

Максимални бодови од остварен успех = Просечен успех X 2

По основ на материјалните можности на студентите и нивните семејства бодовите се добиваат на следниот начин:

Семејно-материјална положба на студентот	Бодови
до 35 %	60
од 35 % до 45 %	50
од 45 % до 55 %	40
од 55 % до 65 %	30
од 65 % до 75 %	20
Над 75 %	0

За критериумот материјални можности на студентите и нивните семејства, се земаат вкупните месечни примања по член на семејство на студентот (месечните нето плати и годишните приходи по разни основи прикажани во образецот од Управа за јавни приходи – земјоделска дејност, стопанска дејност, авторски права, издавање на простор и други приходи) во однос на просечно исплатената месечна нето плата по вработен во Република Македонија за последните три месеци утврдена од Државниот завод за статистика. По основ на овој критериум може да се добие најмногу 60 бодови. Ако месечните примања на семејството по член се помали или еднакви со 35% од просечно исплатена месечна нето плата во Република Македонија кандидатот го добива максималниот број на бодови, ако месечните примања на семејството по член се поголеми од 35% а се помали или еднакви со 45% од просечно исплатена месечна нето плата во Република Македонија кандидатот добива 50 бодови, ако месечните примања на семејството по член се поголеми од 45% а се помали или еднакви со 55% од просечно исплатена месечна нето плата во Република Македонија кандидатот добива 40 бодови, ако месечните примања на семејството по член се поголеми од 55% а се помали или еднакви со 65% од просечно исплатена месечна нето плата во Република Македонија кандидатот добива 30 бодови, ако месечните примања на семејството по член се поголеми од 65% а се помали или еднакви со 75% од просечно исплатена месечна нето плата во Република Македонија кандидатот добива 20 бода, а за месечните примања на семејството по член се повисоки од 75% од просечно исплатена месечна нето плата во Република Македонија не се добиваат бодови.

Бодовите по основ на материјалните можности на студентите и нивните семејства се пресметуваат според формулата:

Максимални 60 бодови =

{[(Последна исплатена плата од татко + Последна исплатена плата од мајка + Последна исплатена плата од други членови на семејството) / Вкупен број на членови на семејството] + [Приходи од вршење стопанска и професионална дејност / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејство)] + [Приходи од вршење земјоделска дејност / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејството)] + [Приходи од имот и имотни права / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејството)] + [Останати приходи / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејството)]} ≤ 35 % од просечно исплатената месечна нето плата по вработен во Република Македонија за последните три месеци утврдена од Државниот завод за статистика

Максимални 50 бодови =

{[(Последна исплатена плата од татко + Последна исплатена плата од мајка + Последна исплатена плата од други членови на семејството) / Вкупен број на членови на семејството] + [Приходи од вршење стопанска и професионална дејност / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејство)] + [Приходи од вршење земјоделска дејност / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејството)] + [Приходи од имот и имотни права /

(12 месеци * Вкупен број на членови во семејството)] + [Останати приходи / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејството)], > 35 %, а ≤ од 45 % од просечно исплатената месечна нето плата по вработен во Република Македонија за последните три месеци утврдена од Државниот завод за статистика

Максимални 40 бодови =

{[(Последна исплатена плата од татко + Последна исплатена плата од мајка + Последна исплатена плата од други членови на семејството) / Вкупен број на членови на семејството] + [Приходи од вршење стопанска и професионална дејност / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејство)] + [Приходи од вршење земјоделска дејност / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејството)] + [Приходи од имот и имотни права / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејството)] + [Останати приходи / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејството)]}, > од 45 %, а ≤ од 55 % од просечно исплатената месечна нето плата по вработен во Република Македонија за последните три месеци утврдена од Државниот завод за статистика

Максимални 30 бодови =

{[(Последна исплатена плата од татко + Последна исплатена плата од мајка + Последна исплатена плата од други членови на семејството) / Вкупен број на членови на семејството] + [Приходи од вршење стопанска и професионална дејност / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејство)] + [Приходи од вршење земјоделска дејност / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејството)] + [Приходи од имот и имотни права / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејството)] + [Останати приходи / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејството)]}, > од 55 %, а ≤ од 65 % од просечно исплатената месечна нето плата по вработен во Република Македонија за последните три месеци утврдена од Државниот завод за статистика

Максимални 20 бодови =

{[(Последна исплатена плата од татко + Последна исплатена плата од мајка + Последна исплатена плата од други членови на семејството) / Вкупен број на членови на семејството] + [Приходи од вршење стопанска и професионална дејност / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејство)] + [Приходи од вршење земјоделска дејност / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејството)] + [Приходи од имот и имотни права / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејството)] + [Останати приходи / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејството)]}, > од 65 %, а ≤ од 75 % од просечно исплатената месечна нето плата по вработен во Република Македонија за последните три месеци утврдена од Државниот завод за статистика

Максимални 0 бодови =

{[(Последна исплатена плата од татко + Последна исплатена плата од мајка + Последна исплатена плата од други членови на семејството) / Вкупен број на членови на семејството] + [Приходи од вршење стопанска и професионална дејност / (12 месеци * Вкупен број

на членови во семејство)] + [Приходи од вршење земјоделска дејност / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејството)] + [Приходи од имот и имотни права / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејството)] + [Останати приходи / (12 месеци * Вкупен број на членови во семејството)]}, > 75 % од просечно исплатената месечна нето плата по вработен во Република Македонија за последните три месеци утврдена од Државниот завод за статистика

Член 6

Студентите од член 4 точка б) од овој правилник кои постигнале особено висок успех во учењето добиваат најмногу до 100 бода за остварениот успех во текот на студирањето.

По основ на успехот во учењето, односно успехот остварен во текот на студирањето, бодовите се добиваат врз основа на следната формула:

Максимални бодови = Просечен успех X 10

Член 7

Студентите од член 4 точка в) од овој правилник кои се запишани на студиски програми од научните подрачја на природно-математичките, техничко-технолошките, биотехничките и/или медицинските науки добиваат најмногу до 100 бода.

По основ на студиска програма на која е запишан студентот, бодовите се добиваат врз основа на следната формула:

Максимални бодови = Просечен успех X 10

Член 8

Од страна на Министерството за образование и наука се:

- врши прием и проверка на документацијата од кандидатите,
- изготвува конечен список на студентите на кои им се доделува стипендијата и истиот се објавува на интернет страницата на Министерството за образование и наука,
- доставува на одобрување до министерот за образование и наука конечниот список на кандидати на кои им се доделува стипендија,
- известуваат сите кандидати по основ на изборот,
- решава во прв степен по жалби на студентите и
- доставуваат жалбите до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Член 9

Студентот кој конкурирал за два или повеќе вида на стипендии и ги исполнил условите за добивање, доставува изјава до Министерството за образование и наука за кој вид на стипендија се определува.

Член 10

Стипендијата се доделува за вкупно семестри за диплома студии од прв циклус колку што се предвидени со статутот на високообразовната установа, освен за семестрите од првата студиска година и апсолвентскиот стаж за студирање.

Член 11

Корисникот на стипендија ја користи стипендијата врз основа на склучен договор со Министерството за образование и наука со кој се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу давателот и корисникот на стипендијата.

Член 12

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 08-13466/5
15 ноември 2013 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 4129.

Врз основа на член 20 од Законот за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11 и 59/12), министерот за животна средина и просторно планирање и министерот за здравство донесоа

П РА В И Л Н И К ЗА КРИТЕРИУМИТЕ, МЕТОДИТЕ И ПОСТАПКИ- ТЕ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ*

Член 1

Предмет на уредување

Со овој правилник се пропишуваат критериумите, методите и постапките за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух во однос на сулфур диоксид, азот диоксид, азотни оксиди, суспендирани честички со големина до 10 микрометри, суспендирани честички со големина до 2.5 микрометри, олово, бензен, јаглерод монооксид, озон, арсен, кадмиум, никел и полициклически ароматични јаглеводороди во воздухот (во натамошниот текст: загадувачки супстанции).

Член 2

Дефиниции

1. „Фиксни мерења“ се мерења извршени на фиксни локации, со континуирано или дисконтинуирано земање на проба за да се одредат нивоата во согласност со бараниот критериум за квалитет на податоци;

2. „Индикативни мерења“ се мерења чиј критериум за квалитет на податоци е понизок од критериумот кој се однесува на фиксните мерења;

3. „Референтни методи“ се постапки во кои случајната и систематска грешка се редуцирани до одредено ниво, што придонесува, истите да се применуваат за валидација на нови аналитички постапки за истиот анализ (супстанцијата што се анализира);

* Со овој правилник се врши усогласување со:

- Директивата на Европскиот парламент и на Советот од 21 Мај 2008 година за квалитет на амбиентниот воздух и за почист воздух за Европа, 32008L0050, и со

- Директивата на Европскиот парламент и Советот од 15 декември 2004 за арсен, кадмиум, жива, никел и полициклически ароматски јаглеводороди во амбиентниот воздух, 32004L0107

4. „Техники на моделирање“ се разновидни математички пристапи за претставување на физичките и хемиските процеси во амбиентниот воздух, како и процедури за промена на овие формулации, заедно со бараните влезни податоци за да се спроведе моделирањето на квалитетот на амбиентниот воздух;

5. „Техники на објективно оценување“ се пристапи на одредување на приближни вредности кои се засноваат на резултатите добиени од применетите техники на моделирање и извршените мерења;

6. „Катастар на загадувачки супстанции во воздухот“ е квалитативна и квантитативна евиденција на загадувачките супстанции и изворите на загадување кои испуштаат загадувачки супстанции во воздухот во кој е вклучена и карта на загадувачките супстанции;

7. „АОТ40“ (изразено во $\mu\text{g}/\text{m}^3$) помножено со часови, значи збир од разликите меѓу часовните концентрации поголеми од $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ($= 40$ -ти делови од милијардата) и $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ во текот на даден период, со примена на едночасовни вредности измерени меѓу 8:00 и 20:00 според Средноевропско време секој ден;

8. „Амбиентен воздух“ е надворешен воздух во тропосферата, во кој не е опфатен воздухот на работното место;

9. „Загадувачка супстанција на воздухот“ е секоја супстанција што човекот непосредно или посредно ја внесува во амбиентниот воздух, а за којашто постои веројатност дека ќе има штетни ефекти врз човековото здравје, односно врз животната средина ка-ко целина;

10. „Ниво“ е концентрацијата на некоја загадувачка супстанција во амбиентниот воздух или нејзино таложение врз површина за еден определен временски период;

11. „Оценување“ е секоја метода што се користи за мерење, пресметување, предвидување или за проценување на нивото на некоја загадувачка супстанција во амбиентниот воздух;

12. „Зона“ е дел од територијата на Република Македонија со дефинирани граници за целите на оценување и управување со квалитетот на амбиентниот воздух;

13. „Агломерација“ е зона во која густината на населението е над 250.000 жители, или та-му каде што густината на населението е помалку од 250.000 жители, но каде што густината на населеност по km^2 ја оправдува потребата од оценување на квалитетот на амбиентниот воздух и управувањето со него;

14. „Азотни оксиди“ се збир на азот оксид и азот диоксид дадени во милијардити делови и изразени како азот диоксид во микрограми на метар кубен;

15. „Суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM_{10})“ се честички што минуваат низ влез селективен по големина, со 50% ефикасност на непропустливоста при аеродинамичен дијаметар од $10 \mu\text{m}$;

16. „Горен праг на оценување“ е ниво под кое може да се користи комбинација од методи и техники на моделирање за да се оцени квалитетот на амбиентниот воздух;

17. „Долен праг на оценување“ е ниво под кое може да се користат само техники на моделирање за објективно оценување на квалитетот на амбиентниот воздух;

18. „Прекурсори на озонот“ се супстанции коишто

придонесуваат за формирање на приземниот слој на озонот;

19. „Стандардни услови“ за оценување на концентрациите во амбиентниот воздух се температура од 293 К и притисок од 101.3 kPa;

20. „Испарливи органски супстанции (ИОС)“ се сите органски супстанции од антропогени и биогени извори со исклучок на метанот, кои се способни да продуцираат фотохемиски оксиданси при реакции со азотни оксиди во присуство на сончева светлина;

21. „Маргина на толеранција за гранична вредност“ е процент од граничната вредност до којшто оваа вредност може да биде надмината во услови дефинирани со Законот за квалитетот на амбиентниот воздух;

22. „Гранична вредност“ е нивото утврдено врз основа на научните сознанија, со цел да се избегнат, спречат или да се намалат штетните ефекти врз здравјето на луѓето односно животната средина како целина, а којашто треба да се постигне во даден период и штом еднаш ќе се постигне веќе да не се надминува;

23. „Ултра-периферни региони“ се одвоени, мали, изолирани региони кои се карактеризираат со локално време.

24. „Валидни податоци“ се податоци кои се одликуваат со точност, комплетност и кои исполнуваат претходно специфицирани критериуми.

25. „Временска покриеност“ се дефинира како процент на време потребен за поставување на вредноста на прагот за времето кога се мери одредена загадувачка супстанца.

26. „Чување на податоци“ се дефинира како сооднос на времето кога инструментот обезбедува валидни податоци и времето кога треба да се пресмета статистичкиот параметар или збирната вредност.

27. „Показател на просечна изложеност“ е просечно ниво на концентрација на суспендирани честички со големина до 2.5 микрометри $PM_{2.5}$, одредено врз основа на мерења на локации во урбани средини на територијата на државата, кое ја изразува изложеноста на популацијата. Показателот на просечна изложеност се користи за пресметување на националната цел за намалување на изложеноста и на обврската за изложеноста на концентрација на суспендирани честички со големина до 2.5 микрометри $PM_{2.5}$;

28. „Обврска за изложеност на концентрација на суспендирани честички со големина до 2.5 микрометри $PM_{2.5}$ “ е ниво утврдено врз основа на показателот на просечна изложеност, со цел да се намалат штетните влијанија врз човековото здравје, кое треба да се постигне за одреден период;

29. „Национална цел за намалување на изложеноста“ е процентот на намалувањето на просечната изложеност на популацијата во државата, утврден за референтната година, со цел да се намалат штетните влијанија врз човековото здравје, кој треба да се постигне, кога тоа е можно, за даден период.

Член 3

Оценување на квалитет на амбиентниот воздух во однос на целните вредности на арсен, кадмиум, никел и бензо(а)пирин

(1) Концентрациите на арсен, кадмиум, никел и бензо(а)пирин, кои што се користат како маркер за канцерогени ризици од полицикличните ароматични јаглеводороди во амбиентниот воздух, не треба да ги надминуваат целните вредности наведени во Поглавје Б, точка 3 од Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели.

(2) Врз основа на направена оценка на квалитетот на амбиентниот воздух се утврдуваат зоните и агломерациите каде нивоата на арсен, кадмиум, никел и бензо(а)пирин се под целните вредности наведени во Поглавје Б, точка 3 од Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели.

(3) Зоните и агломерациите каде што целните вредности се надминати, во однос на вредностите наведени во Поглавје Б, точка 3 од Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели, се утврдуваат врз основа на направената оценка на квалитетот на амбиентниот воздух, при што се наведуваат потесните области каде има надминување, како и изворите кои го предизвикуваат надминувањето.

Член 4

Горен и долен праг за оценување на квалитет на амбиентниот воздух во однос на концентрациите на загадувачки супстанции

Утврдувањето на горен и долен праг за оценување на квалитет на амбиентен воздух во однос на концентрациите на загадувачките супстанции, се врши според критериумите дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Оценување на квалитет на амбиентниот воздух во однос на праговите на оценување

(1) Квалитетот на амбиентниот воздух, во однос на загадувачки супстанции сулфур диоксид, азот диоксид и азотните оксиди, суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM_{10}), суспендирани честички со големина до 2.5 микрометри ($PM_{2.5}$), олово, бензен, јаглерод монооксид, арсен, кадмиум, никел и бензо(а)пирин, во сите зони и агломерации, се оценува во согласност со постапките и методите утврдени во ставовите (2),

(3) и (4) од овој член и во согласност со критериумите утврдени во Прилогот 1 од Правилникот за методологијата за мониторинг за квалитетот на амбиентниот воздух.

(2) Во сите зони и агломерации каде нивото на загадувачките супстанции, го надминува горниот праг на оценување утврден за овие загадувачки супстанции во Прилогот 1 од овој правилник, се користат фиксни мерења за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух кои можат да се дополнат со техники на моделирање и/или со индикативни мерења за да се обезбедат соодветни информации за просторната распореденост на квалитетот на амбиентниот воздух.

(3) Во сите зони и агломерации каде нивото на загадувачки супстанции е под горниот праг на оценување утврден за овие загадувачки супстанции во Прилогот 1 од овој правилник, може да се примени комбинација на фиксни мерења и техники на моделирање и/или индикативни мерења за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух.

(4) Во сите зони и агломерации каде нивото на загадувачките супстанции е под долниот праг на оценување утврден за овие загадувачки супстанции во Прилог 1 од овој правилник, техниките на моделирање или техниките на објективно оценување или двете, се доволни за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух.

Член 6

Национална цел за намалување на изложеноста на суспендираните честички со големина до 2.5 микрометри PM_{2.5} за заштита на човековото здравје

(1) Националната цел за намалување на изложеноста е утврдена во Прилог 4, оддел Б кој е составен дел на овој правилник.

(2) Просечната изложеност на суспендираните честички со големина до 2.5 микрометри (PM_{2.5}), утврдена во Прилог 4 оддел Б од овој правилник, не треба да е поголема од обврската за изложеноста на концентрација на суспендираните честички со големина до 2.5 микрометри (PM_{2.5}) утврдени во Прилог 4 оддел В од овој правилник.

(3) Показателот на просечна изложеност за суспендирани честички со големина до 2.5 микрометри (PM_{2.5}) се оценува во согласност со Прилог 4, оддел А од овој правилник.

Член 7

Методи за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух

(1) Оценувањето на квалитетот на амбиентниот воздух се врши преку анализа на податоците за измерените концентрации на сулфур диоксид, азот диоксид и азотни оксиди, суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM₁₀), суспендирани честички со големина до 2.5 микрометри (PM_{2.5}), олово, бензен, јаглерод монооксид, озон, арсен, кадмиум, никел и бензо(а)пирен.

(2) При оценувањето на квалитетот на амбиентниот воздух се земаат предвид следните методи и податоци:

- фиксни мерења (континуирани и дисконтинуирани);
- индикативни мерења;
- техники на моделирање и комбинација од мерења и техники на моделирање;
- референтни методи;
- дополнителни извори на податоци, и
- катастар на загадувачки супстанции во воздухот.

Член 8

Фиксни мерења

(1) Фиксните мерења на сулфур диоксид, азот диоксид и азотни оксиди, суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM₁₀), суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM_{2.5}), олово, бензен, јаглерод монооксид, арсен, кадмиум, никел и бензо(а)пирен се вршат согласно методите дадени во Прилогот 5 од Правилникот за методологијата за мониторинг за квалитетот на амбиентниот воздух.

(2) Мерењата од став (1) на овој член се вршат во секоја зона и агломерација каде што горниот праг за оценување во однос на поделната загадувачка супстанца е надминат.

Член 9

Индикативни мерења

(1) Индикативни мерења на загадувачките супстанции, наместо фиксни континуирани мерења за кои ќе се обезбеди точност на податоци, несигурност и временска покриеност, онака како што се дадени во Прилогот 2 кој е составен дел на овој правилник, може да се одобрат согласно член 19 од Законот за квалитетот на амбиентниот воздух.

(2) Индикативните мерења по случаен избор треба да бидат подеднакво распоредени во текот на целата година.

(3) Критериуми за оценување на квалитетот на податоците добиени од индикативни мерења се дадени во Прилогот 2 од овој правилник.

Член 10

Техники на моделирање

(1) За да се обезбеди доволно ниво на податоци за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух, мерењата можат да се дополнат со техники на моделирање.

(2) Техники на моделирање и комбинација од мерења и техники на моделирање се применуваат при оценувањето на квалитетот на амбиентниот воздух, како дополнување на фиксните мерења, таму каде што нивоата на загадувачките супстанции се наоѓаат помеѓу горниот праг за оценување и долниот праг за оценување, може да се употребат техники на моделирање и комбинација од мерења и техники на моделирање.

(3) Доколку нивоата на загадувачките супстанции се под долниот праг на оценување, техники на моделирање и комбинација од мерења и техники на моделирање се доволни за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух.

(4) Критериуми за оценување на квалитетот на податоците добиени со моделирање се дадени во Прилогот 2 од овој правилник.

Член 11

Утврдување на надминувањата на горниот и на долниот праг за оценување

(1) За загадувачките супстанции надминувањата на горниот и на долниот праг за оценување треба да се утврдуваат врз основа на концентрациите во претходните пет години, таму каде што на располагање има доволно податоци. Се смета, дека еден праг за оценување е надминат, доколку во текот на тие пет години прагот за оценување е надминат во текот на три различни години.

(2) Таму каде што на располагање има помалку од петгодишни податоци, за да можат да одредат надминувањата на горниот и долниот праг за оценување, тие можат да се комбинираат со податоци добиени од:

- краткотрајни периоди на мерења во текот на годината, на локации за коишто постои веројатност дека ќе бидат типични за највисоките нивоа на загадување,
- катастарот на загадувачки супстанции на воздухот и
- методот на моделирање.

(3) Кога се достапни помалку податоци за концентрациите на озон од потребните за период од пет години, заради утврдување на тоа дали долгорочните цели за озон се надминати во текот на тие пет години, може да се комбинираат податоците добиени од методите наведени во став (2) на овој член.

(4) Во одредени зони и агломерации, каде што во текот на било која од претходните пет години на мерење, концентрациите на озон надминале некоја долгорочна цел, се воведуваат задолжителни континуирани фиксни мерења.

(5) Таму каде што се достапни податоци од фиксни дисконтинуирани мерења за помалку од пет години, и каде се карактеристични највисоки нивоа на загадување, за да се оценат концентрациите на озонот во амбиентниот воздух, се користи и комбинација од податоците добиени од катастарот на загадувачки супстанции на воздухот и методот на моделирање.

Член 12

Референтни методи за мерење на концентрациите на загадувачките супстанции

Референтните методи за мерење на концентрациите на загадувачките супстанции кои се користат за оценување на квалитетот на воздухот, се дадени во Прилог 5 од Правилникот за методологијата за мониторинг за квалитетот на амбиентниот воздух.

Член 13

Дополнителни извори на податоци

Во зоните или агломерациите за оценување на квалитетот на воздухот, освен податоците од мерењата се користат и дополнителни извори на податоци, за кои се прибираат следните информации:

- опис на извршените активности за оценување;
- користени специфични методи, со референци кон методот;
- извори на податоци и на информации;
- опис на резултатите, вклучувајќи ги и несигурностите, а особено опсегот на која било област или, доколку е релевантно, должината на патот во рамките на зоната или на агломерацијата во која концентрациите на загадувачките супстанции ја надминуваат граничната вредност, целната вредност или долгорочната цел, плус маргината на толеранција, доколку е применливо, и во секоја област во која концентрациите на загадувачките супстанции го надминуваат горниот праг или долниот праг на оценување и

— број на население кое потенцијално е изложено на нивоа кои ја надминуваат граничната вредност за заштита на човековото здравје.

Член 14

Катастар на загадувачки супстанции во воздухот

При оценувањето на квалитетот на амбиентниот воздух во зоните и агломерациите се земаат предвид и податоците содржани во Катастарот на загадувачки супстанции на воздухот согласно Законот за квалитетот на амбиентниот воздух.

Член 15

Квалитет на податоците од оценувањето на концентрациите на загадувачките супстанции

За обезбедување на квалитет на податоците кои се користат за оценувањето на концентрациите на загадувачките супстанции се применуваат критериумите дадени во Прилог 2 од овој правилник.

Член 16

Постапки за собирање на податоци и пресметување на статистички параметри

За собирање на податоци и пресметување на статистички параметри за загадувачките супстанции се применуваат критериумите дадени во Прилог 3 кој е составен дел од овој правилник.

Член 17

Објавување на резултатите од оценувањето на квалитетот на амбиентниот воздух

(1) Резултатите од оценувањето на квалитетот на амбиентниот воздух се објавуваат во вид на извештај согласно Законот за квалитетот на амбиентниот воздух, кои се достапни на веб-страницата на Министерството за животна средина и просторно планирање.

(2) Годишниот извештај за податоците од оценувањето на квалитетот на амбиентниот воздух, се вклучува во Годишниот извештај за животната средина.

(3) Други видови извештаи согласно став (1) од овој член се објавуваат во однос со обврските од меѓународните договори, кои ги ратификувала или на кои им пристапила Република Македонија.

Член 18

Престанување на важност

Со денот на отпочнување со примена на овој правилник, престанува да важи Правилникот за критериумите, методите и постапките за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/06).

Член 19

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 Јануари 2014 година.

Бр. 08-7509/3
22 ноември 2013 година
Скопје

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

Бр. 07-5233/4
17 септември 2013 година
Скопје

Министер за животна средина
и просторно планирање,
Абдилаким Адеми, с.р.

ПРИЛОГ бр. 1

КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГОРЕН И ДОЛЕН ПРАГ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ

1. Сулфур диоксид

	Заштита на здравјето	Заштита на вегетација
Горен праг за оценување	60% од 24-часовна гранична вредност ($75 \mu\text{g}/\text{m}^3$, да не се надминати повеќе од 3 пати во било која календарска година)	60% од критичното ниво за зима ($12 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
Долен праг за оценување	40% од 24-часовна гранична вредност ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, да не се надминати повеќе од 3 пати во било која календарска година)	40% критичното ниво за зима ($8 \mu\text{g}/\text{m}^3$)

2. Азот диоксид и азотни оксиди

	Часовни гранични вредности за заштита на човековото здравје за NO_2	Годишни гранични вредности за заштита на човековото здравје NO_2	Годишно критично ниво за заштита на вегетација и природни екосистеми за NO_x
Горен праг за оценување	70% од граничната вредност ($140 \mu\text{g}/\text{m}^3$, да не се надминати повеќе од 18 пати во било која календарска година)	80% од граничната вредност ($32 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	80% од граничната вредност ($24 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
Долен праг за оценување	50% од граничната вредност ($100 \mu\text{g}/\text{m}^3$, да не се надминати повеќе од 18 пати во било која календарска година)	65% од граничната вредност ($26 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	65% од граничната вредност ($19,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$)

3. Суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM_{10}) и 2.5 микрометри ($\text{PM}_{2.5}$)

	24-часовен просек PM_{10}	Годишен просек PM_{10}	Годишен просек $\text{PM}_{2.5}$ ⁽¹⁾
Горен праг за оценување	70% од граничната вредност ($35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ да не се надминати повеќе од 35 пати во било која календарска година)	70% од граничната вредност ($28 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	70 % од граничната вредност ($17 \mu\text{g}/\text{m}^3$)
Долен праг за оценување	50% од граничната вредност ($25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ да не се надминати повеќе од 35 пати во било која календарска година)	50% од граничната вредност ($20 \mu\text{g}/\text{m}^3$)	50% од граничната вредност ($12 \mu\text{g}/\text{m}^3$)

(1) Горниот праг на оценување и долниот праг на оценување за $\text{PM}_{2.5}$ не се применуваат за мерења за оценување на усогласеноста со целта на намалување на изложеноста на $\text{PM}_{2.5}$ заради заштита на човеково здравје

4. Олово

	Годишен просек
Горен праг за оценување	70% од граничната вредност (0,35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Долен праг за оценување	50% од граничната вредност (0,25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

5. Бензен

	Годишен просек
Горен праг за оценување	70% од граничната вредност (3,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Долен праг за оценување	40% од граничната вредност (2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

6. Јаглерод монооксид

	Осум-часовен просек
Горен праг за оценување	70% од граничната вредност (7 mg/m^3)
Долен праг за оценување	50% од граничната вредност (5 mg/m^3)

7. Арсен, кадмиум, никел и бензо(а)пирен

	Арсен	Кадмиум	Никел	В(а)Р
Горен праг на оценување на целните вредности во проценти	60% (3,6 ng/m^3)	60% (3 ng/m^3)	70% (14 ng/m^3)	60% (0,6 ng/m^3)
Долен праг на оценување на целните вредности изразени во проценти	40% (2,4 ng/m^3)	40% (2 ng/m^3)	50% (10 ng/m^3)	40% (0,4 ng/m^3)

ПРИЛОГ бр. 2

КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ПОДАТОЦИТЕ

А. Критериумите за оценување на квалитет на податоците кои се користат за оценување на квалитетот на амбиентниот воздух на сулфур диоксид, азот диоксид, азотни оксиди, јаглерод моноксид, озон, бензен, суспендирани честички со големина до 10 микрометри и 2.5 микрометри (PM₁₀ и PM_{2.5}) и олово

	Сулфур диоксид, азот диоксид и азотни оксиди и јаглерод моноксид	Бензен	Суспендирани честички со големина до 10 и 2.5 микрометри (PM ₁₀ и PM _{2.5}) и олово	Озон и прекурзори на озон NO и NO ₂
Фиксни мерења ⁽¹⁾				
Несигурност	15%	25%	25%	15%
Минимални регистрирани податоци	90%	90%	90%	90% во лето 75% во зима
Минимална временска покриеност:				
— урбана средина и сообраќај	—	35% ⁽²⁾	—	—
— индустриски локации	—	90%	—	—
Индикативни мерења				
Несигурност	25%	30%	50%	30%
Минимални регистрирани податоци	90%	90%	90%	90%
Минимална временска покриеност	14% ⁽³⁾	14% ⁽⁴⁾	14% ⁽⁴⁾	>10% во лето
Несигурност при моделирање				
На секој час	50%	—	—	50%
Осумчасовни просеци	50%	—	—	50%
Дневни просеци	50%	—	Се уште не е дефинирано	—
Годишни просеци	30%	50%	50%	—
Објективна проценка				
Несигурност	75%	100%	100%	75%

⁽¹⁾ Наместо последователни мерења за бензен, олово и за суспендирани цврсти честички можат да применат случајни мерења ако може да се докаже дека несигурноста, вклучувајќи ја и несигурноста која се должи на случајно земање примероци, ја исполнува целта за квалитет од 25%, додека временската покриеност сè уште е поголема од минималната временска покриеност за индикативни мерења. Случајното земање примероци треба еднакво да се распредели преку целата година за да се одбегне добивање на нерепрезентативни резултати. Несигурноста која се должи на случајно земање примероци може да се одреди со постапката утврдена во стандардот МКС ISO 11222:2006 Квалитет на воздух — Одредување на несигурноста на просечното време за мерења на квалитет на воздух. Ако за оценување на концентрацијата на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM₁₀) во однос на граничната вредност, се користени повремени мерења треба да се процени 90,4 перцентила (да биде пониска или еднаква на 50 µg/m³) наместо бројот на надминувањата, врз кој многу влијае покриеноста со податоци.

⁽²⁾ Мерењата треба да се распоредени преку целата година за да бидат репрезентативни во однос на различни услови за климата и сообраќајот.

⁽³⁾ Едно дневно мерење во текот на неделата по случаен избор, рамномерно распоредени мерења преку целата година, или мерења во текот на осум недели, рамномерно распоредени преку целата година.

⁽⁴⁾ Едно мерење неделно по случаен избор, рамномерно распоредени мерења преку целата година, или мерења во текот на осум недели рамномерно распоредени преку целата година.

Несигурноста (изразена на ниво на сигурност од 95 %) во однос на методите за оценување се вреднува во согласност со принципите дадени во МКТС ENV 13005:2012 – Упатството за изразување на мерна неодреденост, методологијата дадена во стандардот МКС ISO 5725:2009/AC:2009 Точност (вистинитост и прецизност) на мерните методи и резултати (Дел 1 до Дел 6) и насоките наведени во стандардот на МКТИ CR 14377:2006 – Квалитет на воздух – Пристап за процена на несигурност на референтни мерни методи за амбиентен воздух.

Несигурностите изразени во проценти кои се дадени во горенаведената табела се однесуваат на поединечни мерења, чиј просек е пресметан во периодот кој се разгледува според граничната вредност на загадувачката супстанца (или целна вредност во случај на озон), за интервал на доверливост од 95 %. Одредената несигурност за фиксните мерења се смета за применлива во областа на соодветната гранична вредност (или целна вредност во случај на озон).

Несигурноста при моделирањето се дефинира како максимално отстапување од измерените и пресметаните нивоа на концентрација за 90 % од поединечните мерни места, во периодот кој се разгледува, споредено со граничната вредност (или целната вредност во случај на озон), без да се земе предвид времето на настаните. Се смета дека несигурноста за моделирањето е применлива во областа на соодветната гранична вредност (или целна вредност во случај на озон). Фиксните мерења кои треба да се спроведат за споредба со резултатите од моделирањето треба да се репрезентативни во однос на опсегот кој ја опфаќа моделот.

Несигурноста при објективното проценување се дефинира како максимално отстапување од измерените и пресметаните нивоа на концентрациите на загадувачката супстанца во периодот кој се разгледува, според граничната вредност (или целната вредност во случај на озон), без да се земе предвид времето во кое се одвиваат настаните.

Барањата за минимална покриеност со податоци и временска покриеност не ги вклучуваат загубите на податоци кои се резултат на редовна калибрација или на редовно одржување на инструментите.

Б. Постапки за обезбедување на сигурност на податоците кои се применуваат при оценувањето на квалитетот на амбиентниот воздух: валидација на податоци

1. За да се обезбеди точност на мерењата и усогласување со критериумите за квалитет на податоците утврдени во Оддел А од овој прилог, се обезбедува следново:

— сите мерења преземени во врска со оценувањето на квалитетот на амбиентниот воздух во согласност со членовите 2а и 13 од овој Правилник можат да се следат во согласност со барањата наведени во Оддел 5.6.2.2 од стандардот МКС EN 17025:2006/AC:2012 - Општи барања за компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација;

— институциите кои работат со државната и локалните мрежи и со поединечните станици да имаат утврден систем за обезбедување на сигурност и контрола на квалитетот, кој предвидува редовно одржување со цел да се обезбеди точност на мерните инструменти;

— да се утврди процес на обезбедување на сигурност и контрола на квалитетот за процесот на собирање на податоци и начинот на поднесување извештаи. Институциите кои се назначени за спроведување на овие процеси активно да земат учество во сродните програми за обезбедување на сигурноста и контрола на квалитетот во регионот;

— националните лаборатории, кога се назначени од соодветниот надлежен орган или тело именувано во согласност со Законот за квалитет на амбиентен воздух, кои учествуваат во интеркомпарациски мерење во регионот со кои се опфатени загадувачките супстанции кои се наведени во член 1 од овој правилник, треба да го исполнуваат стандардот МКС EN 17025:2006/AC:2012 за референтните методи наведени во Прилог број 5 од Правилникот за методологијата на мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух. Овие лаборатории се координираат на регионално ниво преку програмите за обезбедување на квалитетот на воздухот со соодветната реализација на референтните методи и прикажување еквивалентност на нереферентните методи.

2. Сите поднесени податоци во согласност со член 5 од Правилникот за содржината и пренос на податоците и информациите за состојбата во управувањето со квалитетот на амбиентниот воздух се сметаат за важечки освен податоците означени како привремени.

В. Цели за квалитет на податоци и барања за модели за квалитет на воздухот во однос на арсен, кадмиум, никел и бензо(а)пирен

(а) Цели за квалитет на податоци

Следните цели за квалитет на податоци се обезбедени како насока за сигурен квалитет

	Безо(а)пирен	Арсен, кадмиум и никел	Други полициклични ароматични јаглеводороди освен бензо(а)пирен, вкупна жива во гасовита состојба	Вкупна депозиција
Несигурност				
Фиксни и индикативни мерења	50%	40%	50%	70%
Моделирање	60%	60%	60%	60%
Минимално прибирање на податоци	90%	90%	90%	90%
Минимална временска покриеност				
Фиксни мерења	33%	50%		
Индикативни мерења	14%	14%	14%	33%

Несигурноста (изразена со 95% ниво на сигурност) на методите кои се користат за оценување на концентрациите во амбиентниот воздух ќе биде проценета во согласност со принципите на MKTS ENV 13005:2012 - Упатството за изразување на мерна неуреденост, методологијата од стандардот MKS 5725:2009/AC:2009 Точност (вистинитост и прецизност) на мерните методи и резултати (Дел 1 до Дел 5), и упатствата наведени во CEN Извештајот, „Квалитет на воздух - Пристап за процена на несигурност на референтните мерни методи за амбиентен воздух“ (MKTI CR 14377:2006). Несигурноста изразена во проценти е различна за поединечните мерења, за кои е пресметана просечна вредност за типичниот број на земање примероци, за 95% интервал на доверливост. Несигурноста на мерењата треба да се интерпретира како применлива во опсегот на соодветната целна вредност. Фиксните и индикативните мерења мора подеднакво да се распределат во текот на годината со цел да се избегнат неточни резултати.

Барањата за минимален број на прибрани податоци и временска покриеност не ги вклучуваат губитоците на податоци, што се должат на редовната калибрација или регуларно одржување на инструментите. За мерење на бензо(а)пирен и други полициклични ароматични јаглеводороди потребно е 24 - часовно земање на примероци. Внимателно, поединечно земените примероци во временски период до еден месец може да се комбинираат и анализираат како мешавина, со што обезбедениот метод ја потврдува стабилноста на пробата за тој период. Трите компоненти

бензо(б)флуорантен, бензо(ј)флуорантен и бензо(к)флуорантен аналитички тешко се раздвојуваат. Во такви случаи концентрациите се изразуваат како сума (збир). Се препорачува 24 - часовно земање на примероци при мерење на концентрации на арсен, кадмиум и никел. Земањето примероци мора да биде еднакво распределено на неделно и на годишно ниво. За мерење на видовите на депозиции на месечно или неделно ниво, се препорачува земање примероциво текот на целата година.

Наместо комплетно да се анализира земениот примерок може да користат влажни примероци наместо слепи примероци само доколку може се докаже дека разликата помеѓу нив не е поголема од 10%. Различните видови на депозиции треба да бидат изразени во $\mu\text{g}/\text{m}^2$.

Може да се примени минимална временска покриеност пониска од онаа наведена во табелата, но не пониска од 14% за фиксни мерења, и 6% за индикативни мерења, така што ќе се покаже дека проширената несигурност изнесува 95%.

(б) Услови за модели за квалитет на воздух

Кога за оценување на квалитетот на воздухот се користи модел, референците за опис на моделот и информациите за несигурноста на применетиот модел треба да се комплетни. Несигурноста при моделирање на квалитетот на воздухот е дефинирана како максимална девијација од измерените и пресметани нивоа на концентрација, во текот на една цела година, не земајќи го во предвид времето во кое се одвивале настаните.

(в) Услови за техники за објективно оценување

Кога се користат техники за објективно оценување, несигурноста не треба да надмине 100%.

(г) Стандардизација

За да се анализираат супстанцииите во суспендираните честички со големина до 10 микрометри (PM_{10}) фракцијата, волуменот на земениот примерок соодветствува на амбиентатните услови.

ПРИЛОГ бр. 3

КРИТЕРИУМИ ЗА СОБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА
СТАТИСТИЧКИТЕ ПАРАМЕТРИ

(а) Собирање податоци

Критериумите за проверка на валидноста при собирање на податоци и пресметување на статистичките параметри

Параметар	Баран сооднос на валидни податоци
Едночасовни вредности	75% (т.е. 45 минути)
Осумчасовни вредности	75% од вредностите (т.е. 6 часа)
Максимална дневна осумчасовна средна вредност	75% од просеците од последователни осум часа (т.е. 18 осумчасовни просеци дневно)
24-часовни вредности	75% од едночасовните просеци (т.е. најмалку 18-часовни вредности)
Годишна средна вредност	90% ⁽¹⁾ од едночасовните вредности или (ако не е достапно) 24-часовни вредности во текот на цела година

- (1) Барањата за минимум собрани податоци и временската покриеност, не вклучуваат губиток на податоци заради редовно калибрирање или нормално одржување на инструментите.

Критериумите за проверка на валидноста при собирање на податоци и пресметување на статистичките параметри за озон

Параметар	Потребно количество на валидни податоци
едночасовни вредности	75 % (односно 45 минути)
осумчасовни вредности	75% од вредностите (односно 6 часа)
Максималната дневна осумчасовна средна вредност од часовните тековни осумчасовни средни вредности	75% од часовните, тековни осумчасовни средни вредности (односно 18 осумчасовни средни вредности на ден)
AOT40	90% од едночасовните вредности, по период дефиниран за пресметување на AOT40 вредност (а)
Годишна средна вредност	75% од едночасовните вредности во текот на летото (април до септември) и зимата (јануари до март, октомври до декември) по одделени сезони
Број на надминувања и максимални вредности за месецот.	90% од дневните максимални осумчасовни средни вредности (27 расположливи дневни вредности за месецот) 90% од едночасовните вредности меѓу 8:00 часот и 20:00 часот за средно европско време
Број на надминувања и максимални вредности за било која година	пет од шест месеци во текот на летната сезона (април до септември)
(а) Во случаи кога сите можни измерени податоци не се расположливи треба да се примени следниот фактор за да се пресметаат AOT40 вредности:	
$AOT40_{(пресметано)} = AOT40_{(измерено)} \times \frac{\text{вкупен можен број на часови}^*}{\text{број на измерени едночасовни вредности}}$	
*е бројот на часови во временскиот период на дефинирање на AOT40 (односно 08:00 до 20:00 часот СЕВ-средно европско време од 1^{ви} Мај до 31^{ви} Јули секоја година, за заштита на вегетацијата, и од 1^{ви} Април до 30^{ти} Септември секоја година, за заштита на шумите).	

(б) Пресметување на статистичките параметри

– за аритметичката средина и за средната вредност	повеќе од 50% од прифатените податоци;
– за процентуалност од 98% и од 99,9% и за максимум	повеќе од 75% од прифатените податоци.

Односот меѓу бројот на валидните податоци што се земени предвид за двете сезони во годината не може да биде поголем од 2, зимската сезона (од јануари до март, вклучително и март, и од октомври до декември, вклучително и декември) и летната сезона (од април до септември, вклучително и септември).

ПРИЛОГ бр. 4**НАЦИОНАЛНА ЦЕЛ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ИЗЛОЖЕНОСТА, ЦЕЛНА ВРЕДНОСТ И ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ ЗА СУСПЕНДИРАНИ ЧЕСТИЧКИ (PM_{2.5})****А. Показател на просечна изложеност**

1) Показателот на просечна изложеност (ППИ) изразен во $\mu\text{g}/\text{m}^3$, се заснова врз мерењата на суспендираните честички со големина до 2.5 микрометри (PM_{2.5}) на локации во урбани средини, во зони и во агломерации на целата територија на земјата. Тој треба да се оцени како средна годишна концентрација во текот на три календарски години, чиј просек се пресметува на сите мерни места за земање примероци поставени во согласност со Прилог 6, поглавје 1, точка II од Правилникот за методологија за мониторинг за квалитетот на амбиентниот воздух. Како за пример, ППИ за референтната 2010 година е средна вредност од годишните концентрации за 2008, 2009 и 2010 година.

2) Меѓутоа, на пример таму каде податоците за 2008 година не се на располагање, можат да користи средна вредност на концентрација за 2009 и за 2010 година или средна вредност на концентрација за 2009, 2010 и 2011 година.

ППИ за 2020 година е средна вредност на концентрација во текот на три години, за која се пресметува просек на сите мерни места за земање примероци за 2018, 2019 и 2020 година. ППИ се користи за испитување дали националната цел за намалување на изложеноста е исполнета.

3) ППИ за 2015 година е средна вредност на концентрација во текот на три години, за која се пресметува просек на сите мерни места за земање примероци за 2013, 2014 и 2015 година. ППИ се користи за испитување дали обврската за изложеност на концентрација е исполнета.

Б. Национална цел за намалување на изложеноста

Цел за намалување на изложеноста во однос на ППИ во 2013 година.		Година до која целта за намалување на изложеноста треба да се исполни
Почетна концентрација изразена во $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Цел на намалување на изложеноста изразена во проценти	2025
< 8.5 = 8.5	0 %	
> 8.5 — < 13	10 %	
= 13 — < 18	15 %	
= 18 — < 22	20 %	
≥ 22	Сите соодветни мерки за постигнување на 18 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	

Таму каде што во референтната година ППИ изнесува 8.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ или помалку, целта за намалување на изложеноста е нула. Целта за намалување е нула и во оние случаи кога ППИ достигнува ниво од 8.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ во кое било време во периодот од 2013 до 2020 година и се одржува на тоа ниво или пониско.

В. Обврска за изложеност на концентрација

Обврска за изложеност на концентрација	Година до која вредноста за обврската треба да се исполни
20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	2020 година

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

4130.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 29.11.2013 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Држилово која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Држилово, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Држилово.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20931/1
29 ноември 2013 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4131.

Врз основа на член 83 став 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА БАЗАТА НА ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ ПЛАНОВИ

На ден 29.11.2013 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Арнакија која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Скопје.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Арнакија, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Арнакија.

Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-20932/1
29 ноември 2013 година
Скопје

Директор,
Славче Трпески с.р.

4132.

Врз основа на член 74 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

ПРАВЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМЕР НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Во Правилникот за премер на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 121/2013) во членот 84 став (2) зборовите: „*.xml / *.gml“ се заменуваат со зборот: „*.shp“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-18919/3
25 ноември 2013 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4133.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16, член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 136/11 и 79/13), како и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРГИИ ГРОУП ДОО Скопје, за влегување во сила на лиценцата за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 3.12.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Друштвото за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРГИИ ГРОУП ДОО Скопје, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕ „ПЕСОЧАНКА“ со реф. бр. 392 издадена со Одлука УП1 бр. 07-48/13 од 09.05.2013 година, („Службен весник на РМ“ бр. 70/13) влегува во сила.

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-48/13
3 декември 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за производство и дистрибуција на електрична енергија ХИДРО ЕНЕРГИИ ГРОУП ДОО Скопје, ул. 1632 бр.46, општина Гази Баба Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата

3.12.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата

3.12.2048 година

5. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ - 123.01.1/13

6. Број на деловниот субјект – 6550118**7. Единствен даночен број – 4043010503219****8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕ „ПЕСО-ЧАНКА“ со реф. бр. 392 на КП 23/82/83/84, КП 2361/2/3/4, КП 3/3, КП 3740/2, ИЛ 552, КО Годивје, Општина Дебарца.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Пазарните правила, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за усогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капацитети;

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Пазарните правила.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе

обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекин, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хавари, како и нивно осигурување,
- заштита при работа,
- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,

- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хавари

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простори, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2**ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ ПЕСО-ЧАНКА, реф. бр. 392**

- број на производни единици (агрегати):еден
- проценет животен век40 години
- тип, производител и номинални податоци за турбината:
 - тип Пелтон хоризонтална
 - производител VAP Hydro, Pleven, Bulgarija
 - нето пад184 m
 - номинален проток0,700 m³/s
 - број на вртежи600 min⁻¹
 - максимална/номинална моќност1175 kW/1125 kW
 - тип, производител и номинални податоци за генераторот:
 - тип - трофазен синхрон генератор со воздушно ладење
 - вратило хоризонтална
 - работен напон 0,4 kV
 - фреквенција 50 Hz
 - производител:MARELLI GENERTORS, Italy
 - номинална привидна моќност1250 kVA
 - номинална активна моќност1125 kW
 - број на вртежи600 min⁻¹
 - cosφ0.9
 - ниво на заштитаIP23
 - класа на изолацијаF
 - тип, производител и номинални податоци за трансформаторот:
 - тип трофазен, сув
 - производител:Transformatori elettrici Italy
 - преносен однос0,4/10(20) kV/kV
 - моќност1600 kVA
 - фреквенција50 Hz
 - напон на краток спој6%

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА АВТОРСКИ МУЗИЧКИ ПРАВА**4134.**

Врз основа на членот 144 од Законот за авторското право и сродните права на Република Македонија („Сл. весник на РМ“ бр. 115/10, 140/10, 51/11 и 147/13), како и членовите 13, 24 и 48 од Статутот на Здружението за заштита на авторски музички права (во понатамошен текст ЗАМП), Собранието на ЗАМП, на седницата одржана на ден 2.12.2013 година го донесе следниов

**П Р А В И Л Н И К
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА АВТОРСКИТЕ
НАДОМЕСТОЦИ****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Правилникот за распределба на авторските надоместоци (во натамошниот текст: Правилник), ги утврдува основните начела за распределба на авторските надоместоци на носителите на авторски музички права (во понатамошен текст: носители на права) кои ЗАМП колективно ги управува врз основа на Решението за дава-

ње дозвола, согласно Законот за авторското право и сродните права на Република Македонија (во понатамошен текст: ЗАПСП).

Член 2

ЗАМП е организација за колективно управување на авторските музички права на носителите на права која согласно со Решение за давање дозвола на Министерството за култура на Владата на Република Македонија бр.54-54-5454/1 од 03.04.2011 година објавено во „Службен весник на РМ“ бр. 65/11 од 10.05.2011 година, ги управува следните права:

1. Умножување и изнајмување несценски музички дела на фонограми и видеограми;
2. Јавно соопштување несценски музички дела (јавно изведување; јавно пренесување; радиодифузно емитување; реемитување и ставање на располагање на јавноста);
3. Кабелско реемитување на музички несценски дела;
4. Надомест од правото на наследство на оригинал (ракопис) на музички дела;

ЗАМП во случаите на единствените надоместоци согласно ЗАПСП а предвидени во Статутот, колективното управување на правата може да го врши по овластување на други организации на носители на права преку склучување посебен договор или може со договор да овласти друга соодветна организација да го врши колективното управување на тие права.

ЗАМП може да врши административно технички работи за права кои се надвор од правата за кои има дозвола, а се во надлежност на други здруженија согласно договор.

Член 3

Правата од член 2 на овој Правилник, ЗАМП ги управува врз основа на Законот за авторското право и сродните права, Статутот на ЗАМП, овој Правилник и други акти и одлуки донесени врз основа на Статутот. Во согласност со соодветните законски прописи, ЗАМП го обезбедува колективното управување со моралните и материјални права на носителите на права.

Член 4

ЗАМП колективно ги управува авторските музички права на носителите на права кои со пријавување на своите дела или врз основа на договор за тоа му даваат овластување на ЗАМП.

Колективно управување ЗАМП остварува и без договор со носителите на правата, врз основа на одредбите од член 130 од Законот за авторското право и сродните права.

Странските автори и членовите на странските организации, уживаат еднаква заштита како и домашните автори, доколку така е определено со меѓународен договор, со Законот за авторското право и сродните права на Република Македонија, ако постои фактички реципрочитет и согласно Статутот на ЗАМП.

Член 5

Авторските права на носителите на права ЗАМП ги управува под еднакви услови.

Одредбите на овој Правилник се задолжителни за сите носители на права чии права ЗАМП ги управува.

Носителот на права, не може да овласти друго физичко или правно лице да ги управува неговите авторски права, ниту тоа може да го чини сам, без претходно одобрение на ЗАМП.

Доколку носителот на права постапи спротивно на одредбите на овој член, ЗАМП може да бара од него надомест на штета.

Член 6

На македонските државјани чии авторски права колективно ги управува ЗАМП, а кои се постојано населени во странство, може да им се овозможи зачленување во странска организација од 01 јануари наредната календарска година, за одредена земја или за цел свет, освен за територија на Република Македонија.

Поединечни одлуки за ова прашање донесува Собранието на ЗАМП на барање на авторот, како и добие на согласност за прием од странската организација.

На авторот му се одобрува зачленување во странска организација, врз основа на негова поднесена писмена изјава во ЗАМП заверена кај нотар, а влегува во сила од 1 јануари наредната година.

Ако авторот од став 1 на овој член повторно се населени во Р.Македонија, должен е да го откаже колективно управување на странската организација и за тоа да го извести ЗАМП.

Член 7

ЗАМП може колективно да ги управува авторските права и на други автори врз основа на договор со соодветни авторски организации.

Член 8

Колективно управување на авторските права на македонските носители на права во странство, ЗАМП ги остварува врз основа на посебни договори што ќе ги склучи со соодветни организации на носители на права.

Договорите ЗАМП ги склучува во согласност со законските прописи и меѓународни договори.

Член 9

ЗАМП колективно ги управува, на територијата на Р.Македонија, и правото од умножување и изнајмување несценски музички дела на фонограми и видеограми, јавно соопштување несценски музички дела (јавно изведување; јавно пренесување; радиодифузно емитување; реемитување и ставање на располагање на јавноста), кабелско реемитување на музички несценски дела на странските носители на права, согласно ЗАПСП, а врз основа на меѓународни конвенции и други договори склучени помеѓу Р.Македонија и другите земји, како и врз основа на реципрочни договори склучени помеѓу ЗАМП и соодветните странски организации на носители на права.

Член 10

ЗАМП може да врши административно технички работи за права кои се надвор од правата за кои има дозвола, а се во надлежност на други здруженија согласно договор.

Член 11

ЗАМП колективно ги управува само објавените несценски музички дела.

Член 12

Во колективното управување на авторските музички права, ЗАМП ги извршува следниве работи:

1. Неисклучиво пренесува пренесува право за користење авторски дела со договор или на друг пишан начин;

2. Ги прибира утврдените надоместоци од корисниците и врши нивна распределба на носителите на права та во согласност со закон и општите акти;

3. Врши пресметка, рапределба и исплата на авторски надоместоци примени од странските организации, за користење дела од домашни автори во странство;

4. Склучува договори за умножување несценски музички дела на фонограми и видеограми, како и за други видови користења на музички несценски дела и го контролира извршувањето на тие договори;

5. Од корисниците на музички дела собира програми и податоци за изведените и снимените дела и води евиденција за тоа;

6. Врши контрола за користењето на авторските дела;

7. Ги врши правните работи и односите на носителите на правата со корисниците и води постапки пред судовите и другите органи заради заштита на авторското право и слично;

8. Презема и други мерки предвидени со законот и со други прописи заради заштита и остварување на колективното управување на авторските музички права.

Член 13

ЗАМП може да поведе и да води спорови пред судовите и другите органи заради остварување на авторските права, во свое име и за сметка на авторот, само со посебно полномошно од авторот чие право е предмет на спорот.

За застапување пред судовите и другите органи, заради колективното управување на авторските музички права и правата, на ЗАМП не му е потребно посебно полномошно од авторот.

Во случај на спор меѓу членови на ЗАМП, ЗАМП нема да поведе постапка во име на еден од нив.

Член 14

Репертоарот на ЗАМП го сочинуваат објавени музичко несценски дела како што се:

а) ораториуми, кантати, дела на симфониската, камерната, солистичката, хорската, забавната, детската, народната, цез музиката и сл.;

б) извадоци од музички сценски дела (опери, балети, оперети и сл.) без оглед на нивното траење под услов тие извадоци да не претставуваат драмска целина;

в) музика од музичко - кореографски дела (концертни и радио изведувања) без оглед на траењето;

г) музички дела користени во драмски дела, било да се користени како музичка придружба или како музичка илустрација или да се вклопени во самиот драмски текст;

д) музика користена во ТВ серии, ТВ филмови и кинематографски филмови што се емитуваат преку телевизија;

ѓ) несценски музички дела кои драмско-сценски или кореографски се прикажуваат на сцена или телевизија;

е) музика за музичко-литературни емисии или приредби (музички приказни, рецитали, хумористични и слични емисии, приредби и слично);

ж) музички дела употребени за шпици, звучни записи, интермеца со звучна илустрација;

з) обработка на народни творби.

II. ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 15

Документацијата на ЗАМП ја сочинува:

- документација на дела;

- документација на автори, носители на права;

- документација на странски дела, автори, носители на права.

а) Документација на дела

Член 16

Секој автор или носител на авторски права должен е своите дела (односно дела за кои стекнал право) да ги пријави во ЗАМП на пропишан образец - пријава на дело, со наведување на сите податоци кои влијаат на правилната заштита на авторските права и распределбата на авторските надоместоци.

За точноста на податоците одговара подносителот на пријавата. Пријавата која ќе ја поднесе еден од носителите на авторски права се прифаќа за точна се додека поинаку не се докаже. Подносителот на пријавата е одговорен спрема ЗАМП и спрема другите носители на авторско право за штетата која би произлегла од неточни и непотполни податоци.

Со пријавата на дело авторот го овластува ЗАМП да ги штити неговите авторски права на јавна изведба во земјата и во странство, под исти услови како и носителите на авторски права кои потпишале договор со ЗАМП, со што го овластуваат да ги штити нивните права.

Пријавите на дела доставени до ЗАМП до 31 декември влегуваат во пресметката за тековната година.

Ако делото не е пријавено, ЗАМП ја остварува заштитата врз основа на податоците со кои располага.

Член 17

За домашните дела издадени во странство или создадени во соработка со странски автори, ќе бидат прифатени за точни оние податоците што ќе ги прифати странската организација, доколку домашниот носител на авторско право не ја оспори таквата пријава со веродостојна документација или на некој друг начин.

Член 18

Примената на документацијата која служи за изменување и дополнување на податоците на веќе пријавените дела се земаат предвид до 31 декември во тековната година.

Податоците за изменување и дополнување кои ќе стигнат по тој рок ќе се применат во следната пресметка на авторскиот надоместок.

Член 19

Авторот, покрај своето граѓанско име може да користи и псевдоним.

Недозволено е да се користи псевдоним на веќе постоечко граѓанско име или псевдоним на некој автор, односно носител на права. Според тоа, пред употреба на псевдоним потребно е од ЗАМП да се побара информација дали веќе постои такво граѓанско име, односно псевдоним на некој домашен или странски автор, односно носител на право.

Член 20

Доколку граѓанските имиња на авторите се идентични, потребно е да се направи разлика помеѓу имињата со цел авторскиот надоместок правилно да се распредели.

Член 21

Доколу ЗАМП има сознание дека е дојдено до спорна ситуација помеѓу коавторите за одредено дело, ќе ја блокира исплата на авторскиот надоместок во целина или само за спорниот дел, се до решавање на спорот, а врз основа на доставен меѓусебен договор или судска одлука.

б) Документација на автори, носители на права

Член 22

Носителите на права се должни да го пријават авторското дело.

Носителот на права е должен да под полна материјална и кривична одговорност на пропишан образец ги наведе неговите точни, лични податоци, како и за секоја промена по писмен пат благовремено го известува ЗАМП.

Член 23

Носителите на права се должни да достават до ЗАМП еден примерок од секој издавачки договор, кој го склучиле со домашен или странски издавач, како и еден примерок од секој договор кој ќе го склучи со произведувачот на комерцијален филм, ТВ-филм или ТВ-серија заради користење музика во филм, односно серија, како и сите други видови договори за нарачка или користење музички дела.

Доколку носителот на права не постапи согласно став 1 од овој член, во тој случај ЗАМП ќе ја земе во предвид документацијата со која располага.

Член 24

Наследникот на авторските права е должен на пропишан образец да ги наведе точните лични податоци, да достави до ЗАМП копија на правосилно оставинско решение, во кој предмет е наведен како наследник на авторско право, а оригиналот на правосилното оставинско решение го приложи на увид.

Наследникот на авторските права со ЗАМП склучува Договор за колективно управување.

в) Документација на странски дела, автори, носители на права

Член 25

Согласно со правилата на Меѓународната Конфедерација на друштва на автори и композитори (CISAC) и правилата на Меѓународното Биро на друштва за заштита на правата на снимање и механичка репродукција (BIEM), а врз основа на билатералните меѓународни договори за меѓусебно застапување на база на реципроцитет, кои ЗАМП ги склучува со странски организации, документацијата на ЗАМП ја сочинува и странската документација.

Странската документација од претходниот став е: Меѓународната база на автори и носители на авторски права IPI (Interested Parties Information), Меѓународна база на дела WID (Musical Works Information Database), WWL (World Works List) и CIS-Net, меѓународна база на дела, модификациони картици и дописи и друга документација добиена од странските организации.

Член 26

Авторскиот надоместок за делата од странскиот репертоар се пресметува согласно одредбите на овој Правилник, договорите за меѓусебно застапување склучени со странски соодветни организации на носители на права, како и врз основа на документацијата што тие организации ја доставуваат за делата на своите членови.

Член 27

Распределба на надоместокот помеѓу носителите на права на едно дело - членови на едно или повеќе странски организации, се врши врз основа на учествата назначени на интернационалната картичка доставена за тоа дело.

Ако интернационалната картичка не содржи податоци за учествата на носителите на права - членови на раз-

лични авторски организации, надоместокот за тоа дело се распределува врз основа на правилата на ЗАМП.

Член 28

Ако податоците кои ќе ги достават повеќе странски организации за исто дело се различни, авторскиот надоместок за тоа дело не се исплаќа се до разрешувањето на спорот на заинтересираните организации.

Член 29

Ако не постојат податоци за изведеното дело, а врз основа на податоците од програмите и другата документација е утврдено кој е композитор на тоа дело, тогаш целиот авторски надоместок му се исплатува на друштвото на кое му припаѓа композиторот.

Член 30

Ако во програмата не е наведено полното име на авторот на изведеното дело, а врз основа на другите податоци може да се претпостави дека авторот е заштитен, тогаш таквото дело се внесува во посебен список-циркулар кој се доставува до странските организации заради собирање на потребната документација.

Согласно правилата на меѓународните организации BIEM/CISAC, во циркуларот не се внесуваат делата чиј вкупен авторски надоместок не го преминува денарскиот износ на 10 американски долари за еден пресметковен период.

Странската документација не може да се дополни доколку не се добие валиден одговор на циркуларот, пропратен со соодветна документација во рок од три години. По истекот на трите години, авторските надоместоци за делата се распределуваат во вонредни приходи и на тој начин се вклучуваат во системот на распределба.

III. ПРИЈАВА И КАТЕГОРИЗАЦИЈА НА ДЕЛА

Член 31

Музичко дело (оригинално или обработка) се категоризира и определува согласно на ефективното траење на делото.

Авторот на делото е должен при пријавувањето да го назначи неговото траење.

Член 32

Пријавата на дело содржи податоци за ЗАМП, лични податоци за подносителот на пријавата и особено:

1. Наслов на делото и ставовите (година на создавањето);
2. Автор на музика (име и презиме);
3. Автор на текстот, преведувач, кореографијата (име и презиме);
4. Автор на аранжманот - обработката (име и презиме);
5. Издавач (година кога делото е издадено);
6. Траење (на целото дело и ставовите);
7. Изведувачки состав-изведувач;
8. Дали е делото снимено (носач на звук) и каде се наоѓа снимката;
9. Каде се наоѓа партитурата и материјалот на делото;
10. Референтен број (пополнува ЗАМП);
- 11.Согласност на коавторите за пријава на дело (согласно чл. 60 од Правилникот);

Составен дел на овој Правилник е пријавата на дело.

IV. РАСПРЕДЕЛБА НА АВТОРСКИТЕ НАДОМЕСТОЦИ НАПЛАТЕНИ ЗА ЈАВНО СООПШТУВАЊЕ НА

НЕСЦЕНСКИ МУЗИЧКИ ДЕЛА (ЈАВНО ИЗВЕДУВАЊЕ, ЈАВНО ПРЕНЕСУВАЊЕ, РАДИОДИФУЗНО ЕМИТУВАЊЕ, РЕЕМИТУВАЊЕ И СТАВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕ НА ЈАВНОСТА)

А) РЕПАРТИЦИСКИ КЛАСИ И ФОНДОВИ

Член 33

Авторските надоместоци за изведените музички дела во една календарска година се разликуваат според репартициските класи на прибирани средства. Авторските надоместоци од секоја репартициска класа на прибирани средства се внесуваат во соодветниот репартициски фонд.

Секој репартициски фонд се состои од надоместок наплатен за изведба на дела од соодветната репартициска класа.

Во случај на несразмерно високи трошоци за колективно управување, наплатата остварена од поединечните репартициски класи на користење на музичките дела, Управниот одбор на ЗАМП може да предложи на Собранието за таа категорија да не се работи посебен репартициски фонд. Прибраните средства да се вклучат во друг репартициски фонд, така што прибраните средства се распределуваат врз основа на програмата на тој фонд.

Член 34

Со овој Правилник се утврдуваат следниве репартициски класи:

- 100) Радио
(Јавно претпријатие Македонско радио)
- 200) Концерти на сериозна музика
- 300) Телевизија
(Јавно претпријатие Македонска телевизија)
- 400) Приредби
- 500) Угостителски објекти со жива музика
- 600) Концерти на популарна музика
- 700) трговски радиодифузни друштва на локално ниво (радио и телевизиски програмски сервиси)
- 800) Трговски радиодифузни друштва на регионално ниво (радио и телевизиски програмски сервиси)
- 900) Трговски радиодифузни друштва на државно ниво (радио програмски сервиси)
- 910) Трговски радиодифузни друштва на државно ниво (телевизиски програмски сервиси).

Член 35

Паричните фондови на репартициските класи се составени од следниве видови приходи:

- 100) Радио (приходите од Јавното претпријатие македонско радио, дел од приходите од апаратите за механичка репродукција на музика во локалитите, како и приходите од радијските кабелски мрежи);
- 200) Концерти на сериозна музика (приходите од концерти на сериозна музика);
- 300) Телевизија (приходите од Јавното претпријатие македонска телевизија, дел од приходите од апаратите за механичка репродукција во локалитите и дел од приходите од телевизиските кабелски мрежи);
- 400) Приредби (приходите од игранки, забави, модни реви, артистички и спортски приредби и сл.);
- 500) Угостителски објекти со жива музика - приходи остварени врз оваа основа.
- 600) Концерти на популарна музика (приходите од концертите на популарна музика);
- 700) Трговски радиодифузни друштва на локално ниво (приходите од радио и телевизиски програмски

сервиси врз оваа основа, дел од приходите од апарати-те за механичка репродукција и приходите од телевизиските и радијските кабелски мрежи);

800) Трговски радиодифузни друштва на регионално ниво (приходите од радио и телевизиски програмски услуги врз оваа основа, дел од приходите од апаратите за механичка репродукција и приходите од телевизиските и радијските кабелски мрежи);

100) Трговски радиодифузни друштва на државно ниво (приходите од радио програмски услуги врз оваа основа, дел од приходите од апаратите за механичка репродукција и приходите од телевизиските и радијските кабелски мрежи);

910) Трговски радиодифузни друштва на државно ниво (приходите од телевизиски програмски услуги врз оваа основа, дел од приходите од апаратите за механичка репродукција и приходите од телевизиските и радијските кабелски мрежи);

Член 36

Приходите по основ на авторскиот надомест за користење на авторското право за дистрибуција на радио и телевизиски програми во кабелска мрежа остварени во текот на календарската година, по одбивањето на трошоците на заштита се делат на таков начин што за домашните радиодифузни друштва се зголемуваат соодветните репартициски класи, а за странските радиодифузни друштва, авторскиот надоместок се исплаќа на странските организации, во земјата со економско седиште на соодветното радиодифузно друштво.

Член 37

Средствата на организацијата остварени од камати на вложени средства во банка и други приходи, во износ од 50% се распределуваат меѓу авторите, сразмерно на исплатата на надоместокот кои тие го оствариле согласно со податоците за користени дела од членот 135 став (1) од ЗАПСР и согласно со електронската евиденција од членот 135-а став (1) од ЗАПСР, а останатите 50% од средствата на организацијата остварени од камати на вложени средства во банка и други приходи се распределуваат на начин што 70% се распределуваат меѓу авторите, сразмерно на исплатата на надоместокот кои тие го оствариле согласно со податоците за користени дела од членот 135 став (1) од ЗАПСР и согласно со електронската евиденција од членот 135-а став (1) од ЗАПСР, а 30% се распределуваат подеднакво на сите автори кои се застапени во евиденцијата на автори на организацијата.

Средствата кои организацијата ги прибира од користниците, а се пресметуваат во паушални износи, во износ од 70% се распределуваат меѓу авторите сразмерно на исплатата на надоместокот кои тие го оствариле согласно со податоците за користени дела од членот 135 став (1) од ЗАПСР и согласно со електронската евиденција од членот 135-а став (1) од ЗАПСР, а останатите 30% се распределуваат подеднакво на сите автори кои се застапени во евиденцијата на автори на организацијата.

Член 38

За покривање на вкупните трошоци за работа на Здружението може да се користат средства од прибраните надоместоци во износ до 15%, а во случај на колективно управување со единствениот надоместок, определен со закон, не повеќе од 20%.

Трошоците за водење на судските постапки, судските такси, трошоците за вештачење, адвокатските трошо-

ци и извршните трошоци се утврдуваат со одлука на Собранието и тие не влегуваат во вкупните трошоци на ЗАМП.

Трошоците за колективно управување ги теретат сите репартициски фондови во единствен процент.

Член 39

Поединечните пресметки и исплатите на надоместоците на авторите се вршат најмалку еднаш годишно најдоцна до крајот на март во тековната за претходната година.

Член 40

Распределбата на авторските надоместоци се врши врз основа на општата пресметка која:

- а) ги утврдува вкупните трошоци за колективно управување;
- б) го утврдува нето-износот на репартициските фондови;
- в) ја утврдува вредноста на поенот за соодветна репартициска класа;

Финансискиот план за прибраните средства за распределба и исплата на надоместоците ја утврдува Собранието на ЗАМП на предлог на Управниот одбор.

Б) ПОЕДИНЕЧНА РАСПРЕДЕЛБА

Член 41

Распределбата на надоместоците се врши согласно со евиденциите и податоците за користење на делата, а паушално кога не е можно или предизвикува неразумни трошоци, според принципот на правичност.

Распределбата на авторските надоместоци се врши за заштитени дела што се појавиле во програмите доставени до ЗАМП во определен рок за една репартициска година.

За распределба се земаат предвид сите собрани програми, освен:

- а) неверодостојните програми;
- б) нејасните и нечитливите програми;
- в) програмите за кои не е наплатен авторски надомест.

Програмите кои се доставени по определениот рок ќе се земат предвид за распределба во наредната репартициска година.

Надоместоците од радиодифузно емитување на авторски дела се распределуваат меѓу авторите, врз основа на податоците за исплата добиени од системот за електронска евиденција на емитувани авторски дела, согласно со закон.

Член 42

Авторските надоместоци врз основа на правата од јавно соопштување се пресметуваат и исплатуваат на домашните и странските автори, најмалку еднаш годишно.

Од средствата кои се пресметани за исплата на авторите на име авторски права се издвојуваат парични средства за резервен фонд од 10%, кои произлегуваат од меѓународните договори за заемно застапување на здруженијата за колективно остварување на правата.

Авторските надоместоци остварени во странство се исплатуваат на македонските автори веднаш по обратката на исплатните списоци, добиени од странските организации.

Член 43

Врз основа на општата пресметката и податоците за изведените дела, за домашните автори се прават поединечни пресметки и исплата на авторските надоместоци.

Поединечната пресметка му се доставува на авторот, односно на носителот на авторските права при исплатата, а најдоцна два месеца од денот на исплатата на авторските надоместоци.

Авторските надоместоци се исплатуваат на домашните носители на права само ако нето-сумата за исплата го премине минималниот износ што ќе го утврди Собранието. Надоместоците под минималниот износ се исплатуваат во онаа репартициска година кога нивниот збир ќе го помине определениот минимум. Исклучително, на барање од носителот на права, исплата може да се изврши и порано во вид на аконтација, според одлуката на Управниот одбор.

Авторските надоместоци остварени во странство им се исплатуваат на домашните носители на права после одбивањето на трошоците за колективно управување, без оглед на височината на нето-износот.

Висината на трошоците ја утврдува Собранието. Штом надоместокот, примен од странска организација, не го поминува минималниот износ што ќе го утврди Собранието, на авторот не му се доставува пресметката на таа организација.

Висината на минималниот износ го утврдува Собранието посебно за домашните надоместоци и посебно за надоместоците од странство.

Член 44

Сите податоци за остварените авторски надоместоци на одделни носители на права се деловна тајна и можат да се дадат само на барање на носителот на права на кој се однесуваат, како и на барање од судот во случај на водење судска постапка против носителот на право, или по барање на друг орган согласно со закон.

Член 45

Секој носител на права има право на увид во личните податоци за користење на неговите дела, на пресметката и на другата документација поврзана со тоа.

Носителот на права има право, да поднесе приговор и достави докази доколку е незадоволен од извршената пресметка.

Приговорот од став 2 на овој член се поднесува до Управниот одбор најдоцна во рок од 30 дена од приемот на поединечната пресметка.

По приговорот од став 2 на овој член, одлучува Управниот Одбор, по прибавување на соодветно мислење од Стручната служба и/или други органи кои располагаат со соодветни податоци, најдоцна во рок од 30 дена по приемот на приговорот.

Против одлуката на Управниот одбор, носителот на права има право да поднесе жалба до Собранието, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на одлуката.

Одлуката на Собранието е конечна.

В) ПОЕНТИРАЊЕ НА ДЕЛАТА

Член 46

Пресметката на авторскиот надомест се определува врз основа на ефективното траење на изведбата, емитувањето или било каква употреба на музичкото дело.

Траење	Коефициент
1-4 минути	1
5-8 минути	3
9-15 минути	5
16-20 минути	6
21-25 минути	7

26-30 минути

8 и.т.н.

Секоја минута од ефективното траење на делото се множи со соодветниот коефициент.

Деловите со траење над 30 секунди се сметаат како цела минута.

Член 47

Врз основа на начинот на употреба на делото и степеноот на застапеност на музиката во делото, видот на изведувачкиот состав, музичкото дело кое се употребува или користи како :

- авизо музика, односно употреба на музички мотиви за најава и/или одјава на програма или емисии (вести, репортажи, драми и сл.), за раздвојување на делови од иста емисија (звучни завеси, цинглови или музички ефекти во реклами) или повеќе различни емисии, добива коефициент 0,50.

- кулисна музика, односно употреба на музички дела или нивни фрагменти како кулисна музика во говорни емисии (вести, репортажи, како и во својство на придружна музика во емисиите од други жанрови (поезија, проза, ТВ серија, драма и сл.) добива коефициент 0,10.

Член 48

За музичките дела кои се користени како авизо музика се зема траење од 30 секунди, доколку траењето на делото наведено во програмата е подолго од 30 секунди.

Вкупното ефективно траење на музичко дело користено како авизо музика не може да биде поголемо од 30.000 секунди, во одредена класа на распределба за одреден пресметковен период.

Вкупното ефективно траење на музичкото дело користено како кулисна музика не може да биде поголемо од 60.000 секунди во одредена класа на распределба за одреден пресметковен период.

Член 49

Дела кои не се пријавени, односно за кои не постои документација, се пресметуваат врз основа на ефективното траење на изведбата со коефициент 0.50.

Член 50

Музичките и литературните дела изведени во репартициските класи 100-Радио, 200-Концерти на сериозна музика, 300-Телевизија, 700, 800, 900, 910, -Трговски радиодифузни друштва се поентираат според одредбите од член 46 на овој Правилник.

Член 51

За музичките дела со зборови или без нив, изведени во репартициските класи: 400-Приредби, 500-Угостителски објекти со жива музика и 600-Концерти на популарна музика, авторскиот надоместок ќе се пресметува на тој начин така што износот наплатен и назначен во соодветните програми, се распределува на авторите чии дела се евидентирани во тие програми, сразмерно со траењето на нивната изведба.

Пресметаните надоместоци во секоја од наведените класи посебно, сразмерно се зголемува за износот кој припаѓа на соодветната класа, а за кои не се прибрани програми.

Член 52

Во репартициската класа 200-Концерти на сериозна музика се распоредуваат концертните јавни изведби на дела поентирани според одредбите на член 46, и тоа ако концертот содржи претежно дела од сериозната музика.

Г) ОСТАНАТИ ОДРЕДБИ

Член 53

Ако податоците од пријавата на делото што ги дал авторот не се во согласност со податоците во програмите (траење, изведувачки состав и сл.), распределбата на надоместокот се врши врз основа на податоците од програмите што се прифатени како веродостојни (програмите на радио, ТВ).

Член 54

Доколку во програмите недостасуваат податоци за правилна распределба на авторскиот надомест, податоците ќе се дополнат од расположливата документација на ЗАМП.

Ако податоците за траењето на делата не можат да се утврдат ниту според програмата, ниту според пријавата на авторот, тогаш за делата:

а) од поголем облик (сонати, симфонии и сл.) се зема траење од 8 минути, а

б) за сите останати дела - траење од 3 минути.

За пресметка на авторскиот надоместок на едно дело изведено на концерт во целост, се зема предвид полното траење на делото наведено во програмите на радио-телевизиските станици односно, фонограм или видеограм, ако тоа дело е снимено.

Доколку делото не е изведено на радио, ниту е снимено на фонограм или видеограм, податоците за траењето се земаат од пријавата на авторот, односно од документацијата на странската организација.

За изведените фрагменти на едно дело, авторскиот надоместок се пресметува според траењето назначено на програмата.

Член 55

При пресметката на авторските надоместоци за сплет или микс на изведба на повеќе творби нема да се земе предвид збирот на ефективното траење на секое дело, туку реалното траење во кое сите дела истовремено биле изведени.

Надоместокот за секое дело од претходниот став ќе се утврди сразмерно на неговото ефективно траење, во однос на реалното траење на изведбата, како и останатите критериуми за утврдување на надоместокот предвиден со овој Правилник.

Член 56

Ако делото не е изведено во оригинал, а во програмата не е означено името на аранжерот, целиот авторски надоместок му се пресметува на авторот на оригиналното дело.

Ако од други податоци може да се утврди дека дело е изведено во пријавениот аранжман, на аранжерот ќе му се пресмета соодветниот дел на надоместокот.

Член 57

Музичкото дело изведено фрагментарно или во целост повеќе пати на радио или телевизија во рамките на една емисија заради учење или како илустрација, ќе се смета како да е еднаш изведено.

Член 58

Музичкото дело се поентира со единствен поен без разлика дали се изведува со текст или без него.

Доколку музичкото дело, кое во оригиналната форма е пријавено со текст, а се изведе без текст, на авторот на текст му припаѓа делот за текстот.

Доколку делото од претходниот став е пријавено и во самостојна инструментална форма, за вакво изведено дело на авторот на текст не му припаѓа делот за текстот.

Член 59

За музички дела пишувани на текст на слободни или незаштитени автори, на композиторот не му се исплатува делот за текстот.

Член 60

Основа за распределба на авторските надоместоци за музички дела создадени во соработка на повеќе лица (коавтори), е пријавата на делото, на која мора да бидат потпишани сите коавтори и во која треба да биде точно утврдено секое поединечно учество искажано во проценти.

Ако не е поднесена пријава или ако од пријавата не може да се утврди учеството на секој коавтор поединечно, распределбата се извршува согласно одредбите на овој Правилник и тоа:

КОМПОЗИТОР	АРАНЖЕР	АВТОР НА ТЕКСТ
66,67%		33,33%
50%	50%	
33,34%	33,33%	33,33%

Член 61

Ако со договор не е поинаку утврдено, авторскиот надоместок за збирка на музички дела се дели на следниов начин:

- на авторот на збирката	25%
- на авторите чии дела ги содржи збирката	75%

Авторскиот надоместок за секое дело во збирката се определува во зависност од неговото траење во однос на вкупното траење на збирката.

За издадената збирка, на издавачот му се распределува договорениот износ на авторски надоместок, а останатиот дел се дели помеѓу коавторите во однос предвиден со овој член.

За составување збирка од заштитени музички дела потребна е претходно добиена писмена согласност од авторите на делата кои се вклучени во збирката.

Член 62

Под аранжман (обработка) на авторско дело се подразбира напишаната преработка на оригинално дело, на пример: измена на формата, хармонијата, ритмот, изведувачкиот состав и сл.

За аранжман (обработка) на заштитено авторско дело потребно е писмено одобрение од авторот.

Член 63

На аранжерот на слободно или незаштитено дело му се пресметува 25% од вкупниот надоместок, што му припаѓа на тој вид дело.

Собранието на ЗАМП може, на барање од авторите, да определи и поголемо учество за аранжман, транскрипција, редакција и инструментација, доколку станува збор за позначајно уметничко или стручно остварување.

За транскрипција, редакција и инструментација на слободно или незаштитено дело, на авторот му се пресметува 16,66% од вкупниот авторски надоместок што му припаѓа на тој вид дело.

Член 64

На аранжер на домашни, народни уметнички дела и на автор на збирка на домашни народни уметнички дела му се пресметува 100% од авторскиот надоместок што му припаѓа на тој вид дело.

Член 65

На преведувач на заштитен текст на музички дела му припаѓаат 50% од авторскиот надоместок предвиден за текстот, ако поднесе одобрение од авторот на оригиналниот текст.

На преведувач или адаптатор на незаштитен текст на музичко дело му припаѓа учество во авторскиот надоместок од предходниот став.

Член 66

Ако во една музичко-литературна емисија (музичка приказна, рецитал и сл.) е изведена композиција (или фрагмент), авторскиот надоместок се пресметува како самостојно изведено музичко дело.

Меѓутоа, ако музичкото дело е неделива целина авторскиот надоместок се дели врз основа на договор помеѓу авторот на музиката и авторот на текстот.

Член 67

Кога увертирите и оркестарските интермеца на една музичко сценско дело (опера, оперета) се изведуваат посебно, авторскиот надоместок се пресметува како за дело без текст.

Член 68

Авторскиот надоместок за дело емитувано во рамки на заедничка програма на повеќе радио-телевизиски станици, се пресметува како да е изведено на секоја од тие радио-телевизиски станици посебно.

Член 69

Траењето на делата изведени во соодветните репартициски класи се пресметува со цели минути.

Кога траењето на делата пречекори цела минута за повеќе од 30 секунди, се пресметува во траење за следната цела минута.

Член 70

Авторскиот надоместок за изведено музичко-кореографско дело кое спаѓа во категоријата на мали права, им се пресметува на композиторот и кореографот само според нивниот писмен договор. Ако таков договор не постои целиот надоместок му се пресметува на композиторот.

Авторскиот надоместок за изведено дело од народната уметност се распределува на еднакви делови на аранжерот и кореографот, ако со нивниот меѓусебен договор не е поинаку регулирано.

Член 71

За издадено дело од домашен или странски автор во земјата, како и за дело од домашен автор издадена во странство, учеството во авторскиот надоместок што му припаѓа на издавачот се утврдува со писмен договор.

На издавачот му се пресметува договорениот дел почнувајќи од годината кога делото е издадено, се додека трае важноста на договорот.

Договорените делови на издавачот и подиздавачот за правата од јавно соопштување не можат да бидат поголеми од деловите предвидени со правилата на Меѓународната конференција на друштвата на авторите и композиторите (CISAC).

VI. ПРАВА ОД МЕХАНИЧКА РЕПРОДУКЦИЈА

Член 72

Правата од механичката репродукција на македонските носители на права ЗАМП ги остварува врз основа на поединечни договори.

Правата од механичката репродукција на странските носители на права се остваруваат во согласност со договорите за меѓусебно застапување, што ЗАМП ќе ги склучи со странските соодветни организации на носители на права.

Член 73

Во колективното управување на авторските права врз основа на механичката репродукција се применуваат одредбите на Законот за авторското право и сродните права на Р.Македонија, актите на ЗАМП и правилата на Меѓународното биро на друштвата за заштита на правата на снимање и репродукција (BIEM), чиј член е ЗАМП.

Во смисла на правилата од претходниот став, носителот на права не може на еден производител да му даде исклучително право на снимање на свое дело.

ФОНОГРАМИ (грамофонски и дигитални плочи, звучни касети, компакт дискови и други видови носачи на звук)

Член 74

Авторските надоместоци за дела снимени на фонограми се наплатуваат согласно одредбите на типскиот договор кој ЗАМП го склучил со производителите на фонограми.

Надоместоците од предходниот став се наплатуваат врз основа на извештаите на производителите за снимените дела и за бројот на продадените фонограми.

Авторскиот надоместок се наплатува само за дела на оние автори кои ЗАМП ги штити во смисол на чл. 81 на овој Правилник.

Член 75

Износот на надоместокот што е наплатен за еден фонограм ќе им се подели на авторите сразмерно на траењето на нивните дела снимени на тој фонограм, ако тие се снимени sukcesивно, односно самостојно.

Ако на еден фонограм се наоѓаат музички дела што не се снимени sukcesивно, односно самостојно, туку претставуваат целина (на пример: придружна музика со читање текст или обратно), надоместокот се дели исклучиво според договор на авторите на музиката и текстот. Ако до моментот на распределбата таков договор не му е доставен на ЗАМП, ЗАМП е должен да го чува наплатениот надоместок додека авторите не се изјаснат за начинот на распределбата.

Член 76

Авторскиот надоместок пресметан за едно снимено дело, во смисла на член 84, став 1 од овој Правилник, се дели на следниве начини:

1. Ако едно музичко дело го создал еден автор, 100% од надоместокот му се доделува на авторот на тоа музичко дело.

2. Ако делото е создадено со соработка на повеќе лица (коавтори), надоместокот се дели според нивниот писмен договор.

Доколку таков договор не постои, надоместокот се дели на тој начин што на музичките дела со зборови или без нив се применуваат одредбите на член 64 и другите соодветни одредби на овој Правилник.

Член 77

Распределбата на надоместокот на странските автори се врши врз основа на одредбите на овој Правилник и на договорите за меѓусебна заштита на правата на механичката репродукција што ЗАМП ги склучил со странските организации, како и врз основа на документацијата што ќе ја достават тие организации.

ВИДЕОГРАМИ (видеокасети, видеоплочи и сл.)

Член 78

Авторските надоместоци за делата снимени на видеограми се наплатуваат според одредбите на типскиот договор, што ЗАМП го склучил со производителите на видеограми или во согласност со овој Правилник.

Надоместоците од предходниот став се наплатуваат врз основа на извештаите на производителите за снимените дела и за бројот на продадените видеограми.

Авторски надоместоци се наплатуваат само за дела кои ги штити ЗАМП, согласно чл.72 од овој Правилник.

Член 79

Износот на надоместокот што е наплатен за еден видеограм им се распределува на авторите чии дела се снимени на тој видеограм.

Во зависност од видот на делото и од начинот на видеографската репродукција, за распределба на авторските надоместоци се утврдуваат следниве категории:

1. Репродукција на видеограми:

а) порано изработени снимки на дела од репертоарот на ЗАМП (видеокопии), освен музичките дела од кинематографски играни и кратки филмови, ТВ-филмови и ТВ-серии;

б) порано создадени дела во нивната оригинална форма, со посебна реализација (сложени дела);

в) порано создадени дела, адаптирани врз основа на дозвола, во рамките на договорот за адаптација.

2. Снимање оригинални видеографски дела, специјално создадени и напишани за аудиовизуелна репродукција, врз основа на договор за нарачка.

3. Репродукција на видеограм на кратки филмови, ТВ филмови и ТВ серии.

Член 80

Износот на надоместокот што е наплатен за еден видеограм, на кој се снимени дела од точките 1 и 2 од член 79 на овој Правилник, им се дели на носителите на права сразмерно на траењето на нивните дела кои се наоѓаат на тој видеограм, ако делата се снимени sukcesивно, односно самостојно.

Ако на еден видеограм се наоѓаат музички и литературни творби што не се снимени sukcesивно, односно самостојно, туку претставуваат целина (придружна музика со читање текст или обратно), надоместокот се дели исклучиво според договорот на авторите на музиката и текстот.

Ако до моментот на распределбата таков договор не му е доставен на ЗАМП, ЗАМП е должен да ги чува наплатените надоместоци додека заинтересираните автори не се изјаснат за начинот на распределбата.

Член 81

Авторскиот надоместок пресметан за едно снимено дело според точките 1 и 2 од член 79 на овој Правилник се дели на начини утврдени во член 76 од овој Правилник.

Член 82

Износот на надоместокот што е наплатен за еден видеограм, на кој се снимени творби од точка 3 од член 79 од овој Правилник, им се дели на авторите на тие дела на следниов начин:

1. Износот на надоместокот на авторот на музиката и авторот на сценариото се дели според писмениот договор на заинтересираните автори.

Ако до моментот на распределбата таков договор не му е доставен на ЗАМП, ЗАМП е должен да го чува наплатениот надоместок додека авторите не се изјаснат за начинот на распределбата.

2. Во случај кога ЗАМП го штити само авторот на музиката, или авторот на сценариото, врз основа на кое сценариото е изработено, износот на надоместокот се дели на следниве начини:

а) ако музиката, сценариото ги создал еден автор, надоместокот во висина од 100% му се распределува на авторот на музиката, сценариото;

б) ако музиката и сценариото се создадени во соработка на повеќе лица (коавтори) износот на надоместокот се дели на начин утврден со нивен договор.

Ако до моментот на распределбата таков договор не е доставен во ЗАМП, ЗАМП е должен да го чува наплатениот надоместок се додека заинтересираните автори не се изјаснат за начинот на распределба.

в) Исклучително од одредбите на ставот б), ако музичкото дело е создадено во соработка на повеќе лица (коавтори), а нивен договор за распределба на надоместокот не постои, за распределбата се применуваат одредбите од чл.60 и останатите соодветни одредби од овој Правилник. (ЗАПСП)

Член 83

Надоместоците што им припаѓаат на странските носители на права се распределуваат врз основа на овој Правилник и на одредбите од договорите за меѓусебна заштита на правата од механичката репродукција кои ЗАМП ги склучил со странските организации, како и врз основа на документацијата што ја доставаат тие организации.

Член 84

Надоместоците по основ на правата од механичката репродукција се пресметуваат и исплатуваат најмалку еднаш годишно, за изминатата година.

Надоместоците се исплатуваат според претходно одбивање на трошоците на заштитата.

Висината на трошоците за колективно управување на домашните носители на права ја утврдува Собранието на ЗАМП.

Висината на трошоците на колективно управување на странските автори се утврдува со договорите што ќе ги склучи ЗАМП со соодветните странски организации.

Член 85

Секој носител на права има право на увид во личните податоци за користење на неговите дела, на пресметката и на другата документација поврзана со тоа.

Носителот на права има право, да поднесе приговор и достави докази доколку е незадоволен од извршената пресметка.

Приговорот од став 2 на овој член се поднесува до Управниот одбор најдоцна во рок од 30 дена од приемот на поединечната пресметка.

По приговорот од став 2 на овој член, одлучува Управниот Одбор, по прибавување на соодветно мислење од Стручната служба и/или други органи кои располагаат со соодветни податоци, најдоцна во рок од 30 дена по приемот на приговорот.

Против одлуката на Управниот одбор, носителот на права има право да поднесе жалба до Собранието, во рок од 15 дена од денот на доставувањето на одлуката.

Одлуката на Собранието е конечна.

VII. ТРОШОЦИ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНОТО УПРАВУВАЊЕ НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

Член 86

За покривање на вкупните трошоци за работа на Здружението може да се користат средства од прибавените надоместоци во износ до 15%, а во случај на колективно управување со единствениот надоместок, опрделен со закон, не повеќе од 20%.

Трошоците за водење на судските постапки, судските такси, трошоците за вештачење, адвокатските трошоци и извршните трошоци се утврдуваат со одлука на Собранието и тие не влегуваат во вкупните трошоци за работа на Здружението.

По завршување на календарската година со финансискиот извештај изготвен од страна на Надзорниот одбор и Стручната служба на Здружението, остатокот од средствата по извршување на административно-технички работи за други здруженија кои се предвидени со посебен договор, нивната намена ја утврдува со акт Собранието на Здружението.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 87

Толкување на одредбите на овој Правилник и упатство за неговата примена дава Собранието.

Член 88

Правилникот за распределба на авторските надоместоци по неговото донесување согласно ЗАПСП и Статутот на ЗАМП, се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

Правилникот влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето.

Член 89

Овој Правилник ќе се применува почнувајќи со распределбата на авторските надоместоци за 2013 година што ќе биде утврдена со општата пресметка во 2014 година.

Член 90

Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за заштита на авторските права и распределба на авторските надоместоци од изведување музички несценски дела бр.462-100201 од 4.11.2011 година.

Сите започнати постапки по Правилникот за заштита на авторските права и распределба на авторските надоместоци од изведување музички несценски дела бр.462-100201 од 04.11.2011 година ќе се применуваат, се до стапувањето во сила на новиот Правилник за распределба.

Бр. 384-1-03
3 декември 2013 година
Скопје

Собрание на ЗАМП
Претседател,
проф. Живон Глишиќ, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2013169